

теренски истражувања, ние го регистрираме овој вид на бројни локации во рамките на природниот резерват Езерани.

***Emys orbicularis* – Блатна желка.** Видот е распространет во поголемиот дел на Европа, со исклучок на северните и централни делови. Блатната желка обично се среќава во стоечки или слабо проточни води, обраснати со акватични (водни) растенија и бујна водна вегетација, како што се бари, езера, реки, канали, блата, мочуришта и ендеки. Periodот на парење е во пролет, а јајцата ги закопува на брегот од водното станиште. Инкубацијата на јајцата трае од 65 до 100 дена, во зависност од температурата. Половата зрелост кај мажјаците е помеѓу 6 до 12 години, а кај женките меѓу 14 до 18. Блатната желка главно хибернира во вода, поретко на земја. Во природниот резерват, овој вид е ограничен покрај брегот на езерото, како и во темпоралните локви.

Ред Squamata (Лушпести влечуги)

Подред Sauria (Гуштери)

***Anguis fragilis* (*Anguis fragilis colchicus*) – Слепок.** Дистрибутивниот ареал на видот го покрива речиси целиот Европски континент, со исклучок на најсеверните и најјужни делови. Во рамките на резерватот Езерани, присутен е подвидот “*colchicus*”. Слепокот преферира хабитати со добро обрасната вегетација на хумусна подлога, но не и изразито влажни терени, а се крие во периоди кога времето е топло и суво. Слепокот споро се движи и живее прикриено, така што најчесто може да се види приквечер или после дожд, а може да биде активен во доста ладни услови, околу 15°C (Arnold, 2002). Слепокот може да хибернира сам или со други влечуги. Во рамките на нашите теренски истражувања, ние го регистрираме видот на земјена патека, близку до овоштарниците со јаболка.

***Podarcis erhardii* (*Podarcis erhardii riveti*) – Македонски гуштер.** Дистрибутивниот ареал на видот е ограничен на јужниот дел од Балканскиот Полуостров, на север до Албанија, Македонија и Јужна Бугарија и претставува Балкански ендемит. Подвидот “*riveti*” е регистриран за цела територија на Македонија. Македонскиот гуштер е главно низински вид кој се искачува до 1000 м. височина. Обично се среќава на каменести или карпести терени, со ниска, густа жбунеста вегетација. Овој гуштер хибернира близу до површината на земјата, и поради тоа, може понекогаш да се види и во зимски денови кога дневните температури се повисоки. Во рамките на нашите теренски истражувања, присуството на овој вид го регистрираме на голем број локации во природниот резерват Езерани.

***Podarcis muralis* (*Podarcis muralis albanica*) – Скаест гуштер.** Дистрибутивниот ареал на овој гуштер го покрива поголемиот дел од Европскиот континент, со исклучок на најсеверните делови. Во јужниот дел од дистрибутивниот ареал, овој вид се среќава во планинските подрачја до височина од 2500 м. Скаlestiot гуштер е типичен жител на влажни и полу-засенчени места. Тој е многу активен, брз и храбар, во споредба со другите гуштери од овој род. Мажјаците се доминантни на територијата на која престојуваат и може да ја бранат на површина од околу 25 m². Во рамките на границите на природниот резерват Езерани, овој гуштер се среќава покрај дрвјата и овоштарниците од јаболка, како и на каменестите терени.

***Podarcis tauricus* – Полски гуштер.** Неговиот ареал во Европа е ограничен на Балканскиот Полуостров, но не се среќава на Источниот Јадран, северно од Албанија. Најчесто се среќава на сува земја, делумно покриена со трева. Овој гуштер

е многу упадлив кога се сонча на камен или на земја, но своето обожување добро го крие кога лови во вегетацијата и има способност да го адаптира во текот на годината, менувајќи го како што летото поминува. Како засолниште ги користи дупките во земја, грмушките, а понекогаш се крие и под камења. Во природниот резерват, видот се среќава на локациите покриени со трева. Со нашите теренски истражувања, регистриравме абундантна популација на полскиот гуштер во тревестите терени околу селото Ново Перово.

***Lacerta trilineata* – Голем зелен гуштер.** Дистрибутивниот ареал на овој вид во Европа е ограничен на Балканскиот Полуостров. Овој гуштер преферира топли и суви подрачја и е многу поврзан со подрачја кои имаат медитеранска клима. Големиот зелен гуштер е активен дневен вид, кој може да биде активен и во најтоплите часови од денот. Должината на телото кај возрасните единки (од муцката до анусот) изнесува до 16 см., или повеќе, а опашката е два пати подолга од телото или повеќе. Во подрачјата каде што големиот зелен гуштер се среќава синтопски со зелениот гуштер (како во Езерани), на повлажните станишта тој е заменет од зелениот гуштер. Во границите на природниот резерват, големиот зелен гуштер најчесто се појавува на чистинките обраснати со грмушки.

***Lacerta viridis* – Зелен гуштер.** Овој вид е распространет главно во јужниот дел од Европа. Типично се среќава во и околу густа жбунеста вегетација со добра сончева експозиција. Зелениот гуштер лови и се качува по густата вегетација, но излегува надвор од неа кога се сонча, особено наутро и навечер. Кога ќе се уплаши, тој се крие во жбуновите, дупките од глодари, разни пукнатини и др. Во границите на резерватот, го регистриравме овој вид на неколку локации.

Ред Squamata (Лушпести влечуги) Подред Ophidia (Змии)

***Dolichopis (Coluber) caspius* - Жолт смок.** Главниот дистрибутивен ареал на видот е во јужниот и источниот дел на Балканскиот Полуостров. Оваа змија е дневно животно, брза е и главно е терестрична, наслувајќи суви, отворени хабитати со послаба вегетација. Секогаш се сонча на патиштата, па најчесто гине од возилата. Жолтиот смок е многу агресивна змија и најчесто не се повлекува кога е нападната. Кога се набљудува, таа постојано удира со опашката и спремна е да каса, доколку се фати со рака. Кога лови, може да се искачи од 5 до 7 метри по грмушки и дрвја (Arnold, 2002). Во рамките на резерватот Езерани, видот е релативно фреквентен.

***Zamenis (Elaphe) longissimus* – Ескулапов смок.** Дистрибутивниот ареал на видот го покрива главно Медитеранскиот дел од Европа, со исклучок на Иберискиот Полуостров. Таа е главно дневна змија која ужива на сонце, и најчесто се среќава на чистинки во појасот на даб и бук. Обично споро се движи, но е многу адаптирана да се искачува по грмушки и дрвја, кревајќи го високо телото во вертикална положба. Кога се фаќа со рака, често каса и испушта смрдлив исцедок од клоакалните жлезди. Во сезоната на парење, мажјацитите може да минуваат долгти растојанија, некогаш и до 2 km. Повеќето женки се парат секоја година (во мај-јуни), продуцирајќи од 5 до 11 издолжени јајца. Нив ги полагаат во дупки, вклучително и оние во дрвја или во земја. Во природниот резерват Езерани, видот беше регистриран во близина на јаболковите насади.

***Elaphe quatuorlineata* - Ждрепка.** Понто-медитерански вид на змија, кој се среќава најчесто по работи на шуми и живи огради, отворени шуми и каменести обраснати падини. Претпочита топли и сенчести места, најчесто влажни станишта и може да се сретне во мочуришни подрачја и близу до локви и потоци. Секогаш лови во топли и облачни услови во самрак, а добро се качува и плива. Ждрепката е релативно флегматична и слабо подвижна змија. Таа е најголема и најробустна змија од сите крупни европски змии, достигнувајќи должина до околу 260 см. Во природниот резерват, во рамките на нашите теренски истражувања, го регистрираме овој вид во сувите тревести терени.

***Natrix natrix* (*Natrix natrix natrix*; *Natrix natrix persa*) – Белоушка.** Дистрибутивниот ареал на овој вид ја покрива речиси цела Европа. Низ целиот ареал, оваа змија се среќава на влажни места, како што се влажни ливади и шуми, но во Јужна Европа таа може да се искачи на височини поголеми од 2000 м., обично појавувајќи се во близина на водни биотопи. Во рамките на природниот резерват Езерани, регистрирано е присуството на два подвида *Natrix natrix natrix* и *Natrix natrix persa*, и тие се речиси подеднакво застапени. Кога е вознемирена, белоушката секогаш шишти и удира со затворена уста, и многу ретко каса. Кога се фаќа, најчесто испушта смрдлив исцедок од аналните жлезди и може да се преправа дека е мртва, лежејќи на грб со отворена уста и исфрлен јазик. Копулацијата (парењето) започнува од крајот на април до почетокот на јуни. Местата кои ги користи за хибернација понекогаш може да бидат оддалечени и до 2 km од летните живеалишта. Во природниот резерват, белоушката е најчеста покрај брегот на Преспанското Езеро.

***Natrix tessellata* – Рибарка.** Дистрибутивниот ареал на видот е ограничен на поголемиот дел од Балканскиот Полуостров и Италија. Исключително акватичен вид, кој најголем дел од времето го поминува во вода. Се храни активно, барајќи скриен плен под камењата и коровот, но исто така понекогаш може да лови од заседа, затскриена меѓу камењата и коров, чекајќи пленот да помине. Како и останатите водни змии, рибарката ретко каса, но ако се фати со рака таа испушта исцедок од клоакалните жлезди.Периодот на парење започнува во мај-јуни (во зависност од температурата). Во рамките на нашите теренски истражувања ние ја регистрираме рибарката на неколку локации покрај брегот и во водите на Преспанското Езеро.

***Vipera ammodytes* (*Vipera ammodytes meridionalis*) - Поскок.** Главниот дистрибутивен ареал на видот е на Балканскиот Полуостров. Подвидот "meridionalis" ја населува територијата на Албанија, Македонија, Грција, јужните делови на Србија, Црна Гора и Мала Азија. Тој е типична змија за суви каменести падини со ретка вегетација и сончеви шуми. Поскокот е главно низински вид, кој обично се среќава на надморска височина до 1200 м., но регистрирани се и исклучоци, како на планината Галичица, каде овој вид се искачува до 1700 м. Поскокот најчесто се искачува по грмушки, но исто може да се види и покрај пукнатини од карпи и камења, во потрага по гуштери. Генерално земено, поскокот е дневен вид, но некогаш може да биде и ноќен во потоплите делови од неговиот ареал. Тој е спора и речиси флегматична змија, која не е многу раздрзлива, иако кога ќе се вознемири гласно шишти. Поскокот е најопасна змија од било која друга европска отровница, од која страдаат луѓето, посебно пред да биде достапен современиот третман. Пролетта и летото во текот на 2008 година, кога беа реализирани теренските истражувања, беа многу суви и топли, што е причина за редуцирана активност на видот. Оттаму, теренските наоди за овој вид не коренспондираат со реалната фреквентност на видот во природниот резерват.

3.4.1.3.4 Анализа на птици (Aves)

Вовед

Во рамките на Европскиот континент, највисокиот диверзитет на птиците се јавува во срцето на Балканскиот Полуостров-Македонија и продолжува преку Северна Грција до полуостровот Пелопонез (Vasić 1994). Оттаму не изненадува фактот што во Република Македонија, е регистрирано присуство на 328 видови птици, што претставува 63.8% од целокупната европска фауна на птици, претставена со 514 видови.

И покрај малата површина на заштитеното подрачје Езерани, вклучително и делот од Преспанското Езеро, еден исклучителен диверзитет на птици е регистриран на ова подрачје. Вкупниот број на утврдени видови изнесува 216, што претставува 66% од птиците на национално ниво, претставени со 328 видови, или 42% од вкупниот број на птици регистрирани во Европа.

Методологија

Пред да се реализираат теренските истражувања, беше направен увид во *BAZEZE* датабазата. Во оваа датабаза се вклучени податоци за сите видови на птици, вклучително податоци за подрачјето, хабитатен тип, научно име, англиско народно име, број на единки, дополнителни податоци, период на гнездење, забелешки и потекло на податоци. *BAZEZE* датабазата ги содржи сите расположливи податоци, вклучително објавени научни трудови, извештаи, трудови објавени на конгреси и советувања, книги, податоци од WEB страни, интерни извештаи, службени извештаи и проекти, лични необјавени податоци за птици, колекционирани во текот на теренските истражувања во 80-тите и 90-тите години од минатиот век, податоци од петдневни теренски истражувања мај/јуни 2008, податоци од петдневни теренски истражувања во септември 2008, податоци собрани во текот на зимскиот цензус во јануари 2009 година, ракописи од необјавени трудови и податоци собрани од интервјуа со локалното население.

Анализа на птиците во Защитеното Подрачје Езерани

Се смета дека СПР Езерани е мал но значаен дел од Преспанското Езеро и неговата околина. Меѓутоа, различните станишта за птици во рамките на Езерани, се под влијание на брзи промени, кои се последица на заедничкото делување на природните и делумно-природни процеси. За жал, тешко е и комплицирано да се валоризираат тие промени врз птиците (на пример, некои промени може да бидат благопријатни за птиците во прво време, но ако тие продолжат преку одредени граници, може да имаат негативно дејство во иднина). Понекогаш е тешко без дополнителни истражувања да се разбере комплексноста (сложеноста) на последиците.

Помеѓу локалното население постои мислење дека проектот за резерват за птици, почнат пред 12 години, е напуштен како неуспешен и нереален обид за негово реализације. Поради тоа, било кое воведување на заштитни мерки за птиците и нивните живеалишта, кои вклучуваат нови ограничувања и забрани за

користење на локалните ресурси, бараат целосна внимателност и мудрост, како и употреба на паралелни програми за ублажување на очекуваниот отпор од локалното население.

Во споредба со сликата добиена од податоците во текот на втората половина од XX век, диверзитетот на птиците во Езерани во 2008/2009 година, во извесна мера е осиромашен.

Табела 45 - Таксономска листа на птици регистрирана во Заштитеното Подрачје Езерани.

Таксономска листа на птиците во Заштитеното Подрачје Езерани					
Таксономска група/вид	Англиско народно име	Македонско народно име			
Class Aves (Birds); (Ptci)					
Order Gaviiformes					
Family Gaviidae (Divers); (Morski Nurkachi)					
1. <i>Gavia arctica</i>	Black-throated Diver	Crnogushest Morski Nurkach			
Order Podicipediformes					
Family Podicipedidae (Grebes); (Nurkachi)					
2. <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Dabchick	Mal Nurkach			
3. <i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	Golem Nurkach			
4. <i>Podiceps auritus</i>	Slavonian Grebe	Ushest Nurkach			
5. <i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	Crnovrat Nurkach			
Order Pelecaniformes					
Family Phalacrocoracidae (Cormorants); (Kormorani)					
6. <i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	Golem Kormoran			
7. <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Pygmy Cormorant	Mal Kormoran			
Family Pelecanidae (Pelicans); (Pelikani)					
8. <i>Pelecanus onocrotalus</i>	White Pelican	Bel (Obichen) Pelikan			
9. <i>Pelecanus crispus</i>	Dalmatian Pelican	Dalmatinski (Kadroglav) Pelikan			
Order Ciconiiformes					
Family Ardeidae (Herons, Egrets, Bitterns); (Chapji)					
10. <i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern	Voden Bik; Bukavec			
11. <i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	Mal Voden Bik; Mal Bukavec			
12. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Heron	Nokjna Chapja			
13. <i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	Grivesta Capja			
14. <i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	Mala Bela Chapja			
15. <i>Casmerodius albus</i>	Great White Egret	Golema Bela Chapja			
16. <i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	Siva Chapja			
17. <i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	Pururna Chapja			
Family Ciconiidae (Storks); (Shtrkovi)					
18. <i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	Bel Shtrk			
19. <i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	Crn Shtrk			
Family Threskiornithidae (Ibises, Spoonbills); (Ibisi, Chapji Lazhicharki)					
20. <i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	Bleskav Ibis			
21. <i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	Chapja Lazhicharka			
Order Phoenicopteriformes					
Family Phoenicopteridae (Flamingos); (Flaminga)					
22. <i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo	Flamingo			
Order Anseriformes					
Family Anatidae (Swans, Geese, Ducks); (Lebedi, Guski, Shatki)					
23. <i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	Crvenoklun (Nem) Lebed			
24. <i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan	Zholtoklun Lebed; Lebed Pejach			
25. <i>Anser fabalis</i>	Bean Goose	Posevna Guska			
26. <i>Anser anser</i>	Greylag Goose	Diva Guska			
27. <i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	Guskovidna Shatka			

28.	<i>Anas penelope</i>	Wigeon	Shatka Svirkach
29.	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	Siva Shatka
30.	<i>Anas crecca</i>	Teal	Shatka krkach
31.	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Diva Shatka
32.	<i>Anas acuta</i>	Pintail	Shatka Lastovicharka
33.	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	Pupcharka
34.	<i>Anas clypeata</i>	Shoveler	Shatka Lazhicharka
35.	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	Crvenokluna Potopnica; Prevez
36.	<i>Aythya ferina</i>	Pochard	Kafeavoglava Potopnica
37.	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	Njorka; Kozhufar
38.	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	Cuculesta Potopnica
39.	<i>Bucephala clangula</i>	Goldeneye	Zvonarka
40.	<i>Mergellus albellus</i>	Smew	Mal Severen (Bel) Potopnik
41.	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	Crvenogushest Severen Potopnik
42.	<i>Mergus merganser</i>	Goosander	Golem Severen Potopnik; Kraa
Order Accipitriformes			
Family Accipitridae (Hawks, Eagles, Vultures); (Orli, Eji, Lunji, Jastrebi)			
43.	<i>Pernis apivorus</i>	Honey Buzzard	Jastreb Osojad
44.	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	Crna Lunja
45.	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Sea Eagle	Beloopashest Morski Orel
46.	<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian Vulture	Mal Orel Mrshojadec; Kanja
47.	<i>Aegypius monachus</i>	Black Vulture	Crn Orel Mrshojadec
48.	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Eagle	Orel Zmijar
49.	<i>Circus aeruginosus</i>	Marsh Harrier	Blatna Eja
50.	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier	Polska Eja
51.	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier	Stepska Eja
52.	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	Livadska Eja
53.	<i>Accipiter gentilis</i>	Goshawk	Jastreb Kokoshkar
54.	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	Jastreb Vrapchar
55.	<i>Accipiter brevipes</i>	Levant Sparrowhawk	Kratkoprst Jastreb
56.	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	Obichen Jastreb Gluvchar
57.	<i>Aquila heliaca</i>	Imperial Eagle	Carski (Krstat) Orel
Family Pandionidae (Ospreys); (Orli Ribari)			
58.	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Orel Ribar
Order Falconiformes			
Family Falconidae (Falcons); (Sokoli)			
59.	<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel	Stepska Vetrushka
60.	<i>Falco tinnunculus</i>	Kestrel	Obichna Vetrushka
61.	<i>Falco vespertinus</i>	Red-footed Falcon	Vecherna (Crvenonoga) Vetrushka
62.	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Mal Sokol
63.	<i>Falco subbuteo</i>	Hobby	Sokol Lastovichar
64.	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falkon	Siv Sokol
Order Galliformes			
Family Phasianidae (Partridges, Quails, Pheasants); (Erebici, Potpoloshki, Fazani))			
65.	<i>Perdix perdix</i>	Common Partridge	Polska Erebica
66.	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	Potpoloshka
Order Gruiformes			
Family Rallidae (Rails); (Blatni Kokoshki)			
67.	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	Kresliva Blatna Kokoshka
68.	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crake	Mala Sharena Blatna Kokoshka
69.	<i>Gallinula chloropus</i>	Moorhen	Zelenonoga Blatna Kokoshka
70.	<i>Fulica atra</i>	Common Coot	Liska
Family Gruidae (Cranes); (Zheravi)			
71.	<i>Grus grus</i>	Common Crane	Siv Zherav
Order Charadriiformes			
Family Recurvirostridae (Avocets and Stilts); (Sabjarki)			

72.	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	Dolgonoga Sabjarka
73.	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocet	Krivokluna Sabjarka
Family Burhinidae (Stone Curlews); (Churulinci)			
74.	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Stone Curlew	Churulin
Family Glareolidae (Pratincoles and Coursers); (Blatni Lastovici)			
75.	<i>Glareola pratincola</i>	Collared Pratincole	Obichna Blatna Lastovica
76.	<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole	Stepska Blatna Lastovica
Family Charadriidae (Plovers); (Dozhdosvirci)			
77.	<i>Charadrius dubius</i>	Greater Sandplover	Rechen Dozhdosvirec
78.	<i>Charadrius alexandrinus**</i>	Kentish Plover	Morski Dozhdosvirec
79.	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	Sivoperest Dozhdosvirec
80.	<i>Vanellus vanellus</i>	Lapwing	Kalugjerka
Family Scolopacidae (Typical Waders); (Vistinski Mochvarki)			
81.	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	Toprsta Peskarka
82.	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	Mala Peskarka
83.	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	Siva Peskarka
84.	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	Krivokluna Peskarka
85.	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	Severna Peskarka
86.	<i>Limicola falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	Plosokluna Peskarka
87.	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff	Bojnik
88.	<i>Lymnocryptes minimus</i>	Jack Snipe	Mala Bekasina
89.	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	Blatna Bekasina
90.	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	Crno-opashesta Shljuka
91.	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	Blatna Shljuka
92.	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	Golema Crvenonoga Tringa
93.	<i>Tringa totanus</i>	Redshank	Mala Crvenonoga Tringa
94.	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	Mala Zelenonoga Tringa
95.	<i>Tringa nebularia</i>	Greenshank	Golema Zelenonoga Tringa
96.	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	Sharena Tringa
97.	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	Mala Tringa
98.	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	Blatna (Kusokrila) Tringa
99.	<i>Arenaria interpres</i>	Turnstone	Kamenoprevrtuvachka
Family Laridae (Gulls); (Galebi)			
100.	<i>Larus melanocephalus</i>	Mediteranean Gull	Crnoglav Galeb
101.	<i>Larus minutus</i>	Little Gull	Mal Galeb
102.	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	Ezerski Galeb
103.	<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull	Tenkoklun Galeb
104.	<i>Larus canus</i>	Common Gull	Severen Galeb
105.	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	Mal Crnogr Galeb
106.	<i>Larus cachinnans michahelles</i>	Yellow-legged Gull	Zholtonog Galeb
Family Sternidae (Terns); (Vrtimushki)			
107.	<i>Sterna nilotica</i>	Gull-billed Tern	Debelokluna Vrtimushka
108.	<i>Sterna caspia</i>	Caspian Tern	Kaspiska Vrtimushka
109.	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sandwich Tern	Grivesta Vrtimushka
110.	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Obichna Vrtimushka
111.	<i>Sterna albifrons</i>	Little Tern	Mala Vrtimushka
112.	<i>Chlidonias hybridus</i>	Whiskered Tern	Belobrada Vrtimushka
113.	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	Crna Vrtimushka
114.	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Black Tern	Belokrila Vrtimushka
Order Columbiformes			
Family Columbidae (Pigeons); (Gulabi, Grlici and Gugutki)			
115.	<i>Columba palumbus</i>	Wood Pigeon	Gulab Grivnesh
116.	<i>Streptopelia decaocto</i>	Collared Dove	Gugutka
117.	<i>Streptopelia turtur</i>	Turtle Dove	Grlica
Order Cuculiformes			
Family Cuculidae (Cuckoos); (Kukavici)			

118.	<i>Cuculus canorus</i>	Eurasian Cuckoo	Obiena Kukavica
Order Strigiformes			
Family Strigidae (Typical Owls); (Utki Vistinski)			
119.	<i>Otus scops</i>	Scops Owl	Kjuk
120.	<i>Bubo bubo</i>	Eagle Owl	Buf
121.	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	Domashna Kukumjavka
122.	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	Shumska Bezushesta Utka
123.	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	Shumska Ushesta Utka
Order Caprimulgiformes			
Family Caprimulgidae (Nightjars); (Nokjni Lastovici)			
124.	<i>Caprimulgus europaeus</i>	European Nightjar	Nokna Lastovica; Kozodoj
Order Apodiformes			
Family Apodidae (Swifts); (Pishtarki)			
125.	<i>Apus apus</i>	Common Swift	Obichna Pishtarka
126.	<i>Apus pallidus</i>	Pallid Swift	Bleda Pishtarka
127.	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpine Swift	Golema Pishtarka
Order Coraciiformes			
Family Alcedinidae (Kingfishers); (Ribarchinja)			
128.	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	Ribarche
Family Meropidae (Bee-eaters); (Pchelarki)			
129.	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater	Pcelarka
Family Coraciidae (Rollers); (Smrdivrani)			
130.	<i>Coracias garrulus</i>	European Roller	Smrdivran
Family Upupidae (Hoopoes); (Pupunci)			
131.	<i>Upupa epops</i>	Hoopoe	Pupunec
Order Piciformes			
Family Picidae (Wrynecks, Woodpeckers); (Vrtivratki, Klukajdrvci)			
132.	<i>Jynx torquilla</i>	Wryneck	Vrtivratka
133.	<i>Picus viridis</i>	Green Woodpecker	Zelen Klukajdrvec
134.	<i>Dendrocopos major</i>	Great Spotted Woodpecker	Golem Sharen Klukajdrvec
135.	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Syrian Woodpecker	Sirijski Sharen Klukajdrvec
136.	<i>Dendrocopos medius</i>	Middle Spotted Woodpecker	Obichen Sharen Klukajdrvec
137.	<i>Dendrocopos minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker	Mal Sharen Klukajdrvec
Order Passeriformes			
Family Alaudidae (Larks); (Chuchuligi)			
138.	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Hume's Short-toed Lark	Mala Chuchuliga
139.	<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	Kjubesta Chuchuliga
140.	<i>Alauda arvensis</i>	Skylark	Polska Chuchuliga
Family Hirundinidae (Swallows and Martins); (Lastovici)			
141.	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	Pesochna (Krajbrezhna) Lastovica
142.	<i>Hirundo rustica</i>	Swallow	Selska Lastovica
143.	<i>Hirundo daurica</i>	Red-rumped Swallow	Crvenokrsta Lastovica
144.	<i>Delichon urbica</i>	House Martin	Gradksa Lastovica
Family Motacillidae (Pipits, Wagtails); (Tresiopashki, Trepelivki)			
145.	<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	Polska Trepelivka
146.	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	Shumska Trepelivka
147.	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	Visokoplaninska Trepelivka
148.	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	Crvenogusha Trepelivka
149.	<i>Anthus spinoletta</i>	Rock/Water Pipit	Vodna Trepelivka
150.	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	Planinska Tresiopashka
151.	<i>Motacilla alba</i>	Pied/White Wagtail	Mala Tresiopashka
152.	<i>Motacilla flava</i>	Yellow/Blue-headed Wagtail	Zholta Tresiopashka
Family Bombycillidae (Waxwings and Hypocolius); (Svilarki)			
153.	<i>Bombycilla garrulus</i>	Waxwing	Svilarka
Family Troglodytidae (Wrens); (Palchinja)			
154.	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Wren	Palche (Carche)
Family Prunellidae (Dunnocks); (Zavirachki)			

155.	<i>Prunella modularis</i>	European Dunnock	Sivogushesta Zavirachka
Family Turdidae (Thrushes, Chats, Wheatears and Robins); (Drozdovi)			
156.	<i>Erythacus rubecula</i>	Robin	Crvenogushka
157.	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nightingale	Slavej
158.	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	Crvenogushesto Livadarche
159.	<i>Turdus merula</i>	Blackbird	Kos
160.	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	Smrekov Drozd
161.	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	Imelov Drozd
Family Sylvidae (Warblers); (Grmusharki)			
162.	<i>Cisticola juncidis</i>	Fan-tailed Warbler	Lepezo-opashhesto Trskarche
163.	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	Svileno Trskarche
164.	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler	Crcorec Trskar
165.	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Moustached Warbler	Mustakjesto Trskarche
166.	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	Rogozarche
167.	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	Blatno Trskarche
168.	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Red Warbler	Obichno Trskarche
169.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	Golemo Trskarche
170.	<i>Hippolais pallida</i>	Olivaceous Warbler	Mal Prismevnik
171.	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler	Zelen Prismevnik
172.	<i>Sylvia conspicillata**</i>	Spectacled Warbler	Okato Koprivarche
173.	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	Belogushesto Koprivarche
174.	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	Crnoglavo Koprivarche
175.	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Wood Warbler	Bukov Pevec
176.	<i>Phylloscopus collybita</i>	Chiffchaff	Elov Pevec
177.	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler	Brezov Pevec
Family Muscicapidae (Flycatchers); (Muvarchinja)			
178.	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	Pegavo Muvarche
179.	<i>Ficedula albicollis</i>	Collared Flycatcher	Beloshijesto Muvarche
180.	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Pied Flycatcher	Zhalovno Muvarche
Family Timaliidae (Babblers); (Mustakjesti Sipki)			
181.	<i>Panurus biarmicus</i>	Bearded Reedling	Mustakjesta Sipka
Family Aegithalidae (Long-tailed Tits); (Dolgoopashesti Sipki)			
182.	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	Dolgoopashesta Sipka
Family Paridae (Tits); (Sipki Vistinski)			
183.	<i>Parus palustris</i>	Marsh Tit	Mochurishna Sipka
184.	<i>Parus lugubris</i>	Sombre Tit	Zhalovna Sipka
185.	<i>Parus caeruleus</i>	Blue Tit	Sina Sipka
186.	<i>Parus major</i>	Great Tit	Golema Sipka
Family Sittidae (Nuthatches); (Lazachki)			
187.	<i>Sitta europaea</i>	Common Nuthatch	Shumska Lazachka
Family Remizidae (Penduline Tits); (Sipki Torbarki)			
188.	<i>Remiz pendulinus</i>	Penduline Tit	Sipka Torbarka
Family Oriolidae (Orioles); (Zholni)			
189.	<i>Oriolus oriolus</i>	Golden Oriole	Zholna (Vuga)
Family Laniidae (Shrikes); (Svrachinja)			
190.	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	Crvenogbro Svrache
191.	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike	Malo Sivo Svrache
192.	<i>Lanius excubitor</i>	Great Grey Shrike	Golemo Sivo Svrache
193.	<i>Lanius senator</i>	Woodchat Shrike	Crvenoglavo Svrache
Family Corvidae (Jays, Magpies, Crows); (Cavki, Vrani, Strachki, Gavrani, Galki)			
194.	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	Sojka
195.	<i>Pica pica</i>	Magpie	Strachka
196.	<i>Corvus monedula</i>	Jackdaw	Chavka
197.	<i>Corvus corone cornix</i>	Carriorn/Hooded Crow	Siva vrana
198.	<i>Corvus corax</i>	Raven	Gavran
Family Sturnidae (Starlings); (Skolovranci)			
199.	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	Obichen Skolovranec

Family Passeridae (Sparrows, Rock Sparrows, Snow Finches); (Vrapci, Vrapci Kamenjari, Snezhni Vrapchinja)		
200. <i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Domashno Vrapche
201. <i>Passer hispaniolensis</i>	Spanish Sparrow	Shpansko Vrapche
202. <i>Passer montanus</i>	Tree Sparrow	Polsko Vrapche
Family Fringillidae (Finches); (Chinki)		
203. <i>Fringilla coelebs</i>	Chaffinch	Bukova Chinka
204. <i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling	Severna Chinka
205. <i>Carduelis chloris</i>	Greenfinch	Zelenushka
206. <i>Carduelis spinus</i>	Siskin	Elova Chinka
207. <i>Carduelis carduelis</i>	Goldfinch	Kadnka (Shtiglic)
208. <i>Carduelis cannabina</i>	Linnet	Konopljarche
209. <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bullfinch	Crvenushka (Zimovka)
210. <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch	Creshnarka (Debelokluna Chinka)
Family Emberizidae (Buntings); (Ovesarki)		
211. <i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer	Zholta Ovesarka
212. <i>Emberiza cirlus</i>	Cirl Bunting	Zelenogushesta Ovesarka
213. <i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting	Gradinarska Ovesarka
214. <i>Emberiza schoeniclus</i>	Reed Bunting	Mochurishna Ovesarka
215. <i>Emberiza melanocephala</i>	Black-headed Bunting	Crnoglava Ovesarka
216. <i>Miliaria calandra</i>	Corn Bunting	Siva (Golema) Ovesarka

** Објавени податоци за птици, за кои е малку веројатно да бидат потврдени во рамките на заштитеното подрачје и за кои е потребна дополнителна верификација.

3.4.1.3.5 Анализа на цицачи (Mammalia)

Вовед

Истражувањата и публицираните податоци за цицачите во СПР Езерани, се многу оскудни и распрскани. Информациите за лилјаците се синтетизирани од страна на Krystufek et al. (1992).

Податоците за инсективорите и глодарите се синтетизирани од страна на Petrov (1992). Дополнителни податоци за пооделни видови цицачи се дадени од Petkovski и Krystufek et al. (1998) и Krystufek & Petkovski (1989, 1990, 1999, 2002, 2006).

Сите постоечки податоци за цицачите во СПР Езерани не се публицирани. Главен ресурс за непублицираните податоци е збирката на цицачи во Природонаучниот Музеј на Македонија во Скопје и Словенскиот Природонаучен Музеј во Љубљана.

Методологија

Таксономијата и номенклатурата користена во оваа студија е според Wilson & Reeder (2005), како и според Листата на цицачи од Македонија (Krystufek & Petkovski 2006). Англиските народни имиња се дадени според Mitchell-Jones et al. (1999). Македонските народни имиња се дадени според Petkovski & Krystufek (1998), Mitchell-Jones et al. (1999) и Petkovski & Sidorovska (2008). Датабазата за цицачите е составена од податоците на Petkovski & Krystufek (1998), Krystufek & Petkovski (1989, 1990), Krystufek et al. (1992), и Petrov (1992), како и од сегашните теренски истражувања, реализирани во рамките на овој проект.

Лилјаците беа регистрирани со помош на Детектор за лилјаци, додека ситните цицачи беа колекционирани со стапици. Дополнително, за крупните цицачи беа правени интервјуа со локалните ловции.

Анализа на цицачите во Заштитеното Подрачје Езерани

Во рамките на СПР Езерани, регистрирано е присуство на 29 видови цицачи, што претставува 36% од вкупниот број на цицачи на национално ниво (81 вид), или 16.4% од вкупниот број на терестрични (не-морски) Европски видови на цицачи (164 видови).

Табела 46 - Таксономска листа на цицичите регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Таксономски преглед на цицачите во Заштитеното Подрачје Езерани		
Таксономска група/вид	Англиско народно име	Македонско народно име
Class Mammalia (Mammals); (Cicachi)		
Order Erinaceomorpha (Hedgehogs); (Ezhevi),		
1. <i>Erinaceus roumanicus</i>	Eastern Hedgehog	Ezh
Order Soricomorpha (Shrews and Moles); (Rovchici i krtici)		
2. <i>Crocidura suaveolens</i>	Lesser White-toothed Shrew	Gradinarska rovchica
3. <i>Crocidura leucodon</i>	Bi-colored White-toothed Shrew	Polska rovchica
4. <i>Sorex araneus</i>	Common Shrew	Shumska rovchica
5. <i>Neomys anomalus</i>	Miller's Water Shrew	Blatna rovchica
6. <i>Neomys fodiens</i>	Water Shrew	Vodna rovchhica
7. <i>Talpa stankovici</i>	Balkan Mole	Reliktna krtica
Order Chiroptera (Bats); (Liljaci)		
8. <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Greater Horseshoe Bat	Golem potkovichar
9. <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Lesser Horseshoe Bat	Mal potkovichar
10. <i>Rhinolophus euryale</i>	Mediterranean Horseshoe Bat	Juzhen potkovichar
11. <i>Rhinolophus blasii</i>	Blasius' Horseshoe Bat	Blasiev potkovichar
12. <i>Myotis blythi</i>	Lesser Mouse-eared Bat	Ostrouhest nokjnik
13. <i>Myotis mystacinus</i>	Whiskered Bat	Mustakest nokjnik
14. <i>Hypsugo savii</i>	Savi's Pipistrelle	Saviev liljak
Order Lagomorpha (Rabbits and Hares); (Zajakoobrazni cicachi)		
15. <i>Lepus europaeus</i>	Brown Hare	Div zajak
Order Rodentia (Rodents); (Glodari)		
16. <i>Sciurus vulgaris</i>	Red Squirrel	Ververica
17. <i>Microtus levis</i>	Sibling Vole	Obichna poljanka
18. <i>Apodemus flavicollis</i>	Yellow-necked Mouse	Zholtogrlest glushec
19. <i>Mus musculus</i>	Eastern House Mouse	Domashen glushec
20. <i>Mus macedonicus</i>	Balkan Short-tailed Mouse	Makedonski glushec
21. <i>Glis glis</i>	Edible Dormouse	Obichen polv
22. <i>Dryomis nitedula</i>	Forest Dormouse	Shumski polv
23. <i>Spalax leucodon</i>	Lesser Mole Rat	Slepo kuche
Order Carnivora (Carnivores or Flesh-eaters); (Zverovi)		
24. <i>Canis lupus</i>	Wolf	Volk
25. <i>Vulpes vulpes</i>	Red Fox	Lisica
26. <i>Lutra lutra</i>	Otter	Vidra
27. <i>Martes foina</i>	Beech Marten	Kuna belka
28. <i>Mustela nivalis</i>	Weasel	Nevestulka
29. <i>Meles meles</i>	Badger	Jazovec

3.4.2 Валоризација на биолошката разновидност

3.4.2.1 Богатство на видови

Биолошката разновидност во Заштитеното Подрачје Езерани не е застапена со висок диверзитет на видови. Меѓутоа, значајни популации на одреден број на ендемични видови, видови под законска заштита и на глобално засегнати видови се сконцентрирани во рамките на границите на ова заштитено подрачје, со што Езерани поседува бројни вредности за да биде прогласено за Заштитено Подрачје.

3.4.2.2 Хетерогеност на видови

Заштитеното Подрачје Езерани е со релативно мала површина, без присуство на вертикален висински градиент, во кое доминира еден клучен екосистем (воден-блатен екосистем). Присуството на останатите клучни екосистеми (Шумски, Суви/Тревести и Планински Екосистеми) е силно лимитирано или целосно недостасува. Како резултат на тоа, во рамките на ова заштитено подрачје не може да се очекува висок степен на хетерогеност на видовите. Меѓутоа, ова не е случај со птиците, каде што е присутен висок степен на хетерогеност на видовите. Структурата на диверзитетот на видовите на птици во Заштитеното Подрачје Езерани е составена од различни комплекси на видови на птици сконцентрирани на едно екстремно мало подрачје, каде што Медитерански видови се среќаваат заедно со видови од Арктичко, Сибирско или Степско потекло.

3.4.2.3 Законска заштита

Во последните децении, низа меѓународни конвенции и договори се ефектуирани за заштита на загрозените видови во Европа. Имплементацијата на овие инструменти, особено утврдувањето на Натура 2000 согласно Директивата за Птици и Директивата за Живеалишта, се од витално значење за развој на Пан Европската Еколошка Мрежа (PEEN), бидејќи овие инструменти овозможуваат зачувување на многу значајни локалитети низ цела Европа. Самата реализација на PEEN се базира на постојните иницијативи и Европските Директиви.

Бидејќи во Република Македонија веќе се во фаза на подготовка подзаконскиште акции за заштита на дивите животински и растителни видови, согласно Европската Директива за Живеалишта и Директивата за Птици, валоризацијата на видовите во овој документ е направена во согласност со овие две директиви.

Директивата за Живеалишта и Директивата за Птици се законска обврска за земјите членки на Европската Унија да превземат низа мерки на заштита за видовите и природните живеалишта наведени во анекс листите.

Директива за Живеалишта (Directive 92/43/EEC). Директивата за Живеалишта, која е усвоена во 1992 година, претставува правен акт на Европската Унија во областа на заштита на природата, кој установува заедничка рамка за заштита на дивите животински и растителни видови, како и на природните живеалишта кои се значајни за Унијата.

Анекс I. Вклучува природни и полу-природни хабитатни типови кои се значајни за Унијата и чија заштита бара определување на посебни подрачја за заштита.

Анекс II. Вклучува животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и чија заштита бара определување на посебни подрачја за заштита.

Анекс IV. Вклучува животински и растителни видови кои се значајни за Унијата за кои е неопходна строга заштита.

Анекс V. Вклучува животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и чие земање од природата или нивната експлоатација може да биде предмет на мерките за управување.

Само Анекс I, II и IV се користени во овој извештај како селекционен критериум за валоризација на компонентите на биодиверзитетот.

Директива за Птици (Directive 79/409/EEC). Директивата за заштита на дивите видови на птици (79/409/EEC) беше усвоена во 1979 година од страна на девет земји членки на Европската Унија и беше првата ЕУ Директива за заштита на природните вредности. По усвојувањето, таа претставува витален законски инструмент за заштита на птиците кои се присутни во земјите членки на ЕУ, исполнувајќи го широкиот јавен интерес за заштита на Европското природно наследство за сегашните и идните генерации. Директивата за птици се применува во сите земји на Европската Унија од месец мај, 2004 година.

Обврзувачките мерки во рамките на Директивата за птици:

Анекс I. Определување на Посебни Заштитени Подрачја (*Special Protection Areas - SPAs*), кои се најпогодни за опстанок на видовите наведени во Анекс I, бидејќи е потребна заштита на нивните природни живеалишта.

Анекс II. Регулирање на ловот за видовите наведени во Анекс II.

Анекс III. Регулирање на трговијата со видови наведени во Анекс III.

Бидејќи Анексите II и III, не се апликативни за Заштитеното Подрачје Езерани, само Анекс I е земен како селекционен критериум за валоризација на птиците во рамките на овој извештај.

3.4.2.4 Статус на закана

3.4.2.4.1 IUCN Црвена Листа на видови под закана на глобално ниво (2009)

IUCN Црвената Листа на видови претставува широко признат и најдобрен апсолитичен глобален пристап за валоризација на статусот на закана на растителните и животински видови. Категориите и критериумите на IUCN Црвената Листа, имаат за цел да обезбедат јасна и објективна рамка за класификација на најширокиот дистрибутивен ареал на видот, според степенот на ризик за негово исчезнување (IUCN 2001).

Црвената Листа разликува девет категории кои се хиерархиски поврзани. Сегашните критериуми се изработени врз основа на проценката за брзината на опаѓање на популациите на видот и степенот на ризик од исчезнување, како и реткоста на видот, и даваат различна, но многу покорисна проценка, во споредба со старите критериуми, кои имаа посубјективна основа.

Сите таксони вклучени во категориите Критично Загрозен (CR), Загрозен (EN) и Ранлив (VU) се определуваат како **Видови под Закана** или **Загрозени Видови**. Видовите под Закана формираат дел од целокупната шема. Постои можност сите таксони да се сместат во една од категориите. Категоријата Без Доволно Податоци (DD), не е категорија на Видови под Закана, иако укажува на потребата да се обезбедат повеќе информации за таксонот, како би можел да се вклучи во соодветната категорија.

Старите IUCN категории, Низок Ризик (LR) во (IUCN 1994) е заменета со категоријата Скоро Засегнат (NT), која е близку до категоријата Ранлив (VU), но сепак не е во категориите на Видови под Закана.

3.4.2.4.2 Географска распространетост/Ендемизам

За валоризација на географската распространетост на видовите, степенот до кој видовите се ограничени на локално и национално ниво се зема како најзначаен критериум. Видовите за кои географската распространетост е ограничена на одредено подрачје се вклучени во категоријата на ендемични видови. Оттаму, дефиницијата за ендемизам, зависи од големината на подрачјето.

Во рамките на овој извештај, ендемизмот е дефиниран на Локално (Регион на Преспанското Езеро), Национално (Македонија) и Регионално ниво (Балкански Полуостров).

Најголем дел од ендемичните видови на Локално, Национално па дури и на Регионално ниво се под закана од исчезнување, како резултат на нивниот ограничен дистрибутивен ареал. За жал, Македонија сеуште нема подгответо Национална Црвена Листа и Црвена Книга. Од тие причини, на презентираните податоци во овој извештај треба да се гледа како на прелиминарна листа на видови под закана, бидејќи за повеќето ендемични видови нема доволно податоци за проценка на нивниот статус на закана.

3.4.2.5 Валоризација на флора (растенија)

Богатство на видови: - Нема податоци

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex I): Нема

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): 3 вида

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): 3 вида

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови: Нема

Ендемизам: Нема

Табела 47 - Растенија под Строга законска заштита и/или Глобално засегнати видови.

Растенија под Строга законска заштита и/или Глобално засегнати видови						
Таксономска Група / Вид	Македонско народно име	92/43/EEC	IUCN			
Kingdom Plantae (Plants); (Rastenija)						
Phylum Pteropsida						
Division Filicinae						
Order Salviniales						
Family Salviniaceae (Floating Ferns);						
1. <i>Salvinia natans</i>	-	II/IV	-			
Division Magnoliophyta						
Order Myrales						
Family Trapaceae						
2. <i>Trapa natans</i>	-	II/IV	-			
Order Saxifragales						
Family Droseraceae (Carnivorous Plants)						
3. <i>Aldrovanda vesiculosa</i>	Алдрованда	II/IV	-			

Ниеден од хабитатните типови присутни во Заштитеното Подрачје Езерани не е вклучен на листата од Annex I на Директивата за Живеалишта: природни и полу-природни хабитатни типови од интерес за Заедницата, чија заштита налага прогласување на посебни заштитени подрачја.

Видот алдрованда (*Aldrovanda vesiculosa*) претставува посебно значајно водно инсективorno растение од фамилијата *Droseraceae*. Растението плива под површината на водата и може да се види во составот на подводната вегетација. Иако тоа е широко распространето низ сите континенти од стариот свет, од северна Русија до јужна Австралија, неговиот развиток е локално ограничен поради неговите многу специфични барања во однос на квалитетот на животната средина, па според тоа, ретко се забележува во дивината. Поради оваа причина тој се смета за Критично Загрозен Вид во национални размери, во земјите каде тој е откриен во природни услови. За жал, во многу други земји, алдровандата е денес исчезната.

Во Македонија овој вид е присутен само во Преспанското Езеро и неговото познато распространување е ограничено во крајбрежната зона на Заштитеното Подрачје Езерани.

Алдровандата се распространува главно со преселувањето на водните птици. Растенијата се прикачуваат за нозете на птиците и се транспортираат до следната водна дестинација при прелетувањето на птиците. Како резултат на тоа, најголем дел од популациите на *Aldrovanda* се локализирани вдолж миграторните коридори на птиците.

3.4.2.6 Валоризация на фауна (животни)

3.4.2.6.1 Валоризация на инвертебратната фауна

Богатство на видови: - 354 Акватични инвертебратни видови

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): 3 вида

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): 3 вида

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): Нема

Ендемизам: 21 локален, 6 национални и 1 регионален ендемичен вид

Табела 47 - Инвертебрати под Строга законска заштита, Глаобално засегнати и Ендемични видови регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на инвертебратите во Заштитеното Подрачје Езерани				
Таксономска Група / Вид	92/43/EEC	IUCN	Ендемизам	
Kingdom Animalia (Animals); (Zhivotni)				
Subkingdom Parazoa				
Phylum Porifera (Sponges); (Sungeri)				
Class Demospongiae				
Order Haplosclerida				
Family Spongillidae				
1. <i>Spongilla presensis</i>	-	-	Lake Prespa	
Subkingdom Eumetazoa				
Phylum Plathelminthes (Flatworms)				
Subphylum Turbelaria				
Order Seriata				
Suborder Tricladida				
Family Dendrocoelidae				
2. <i>Dendrocoelum prespense</i>	-	-	Lake Prespa	
3. <i>Dendrocoelum adenodactylosum</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid	
Subphylum Neodermata				
Class Monogenea				
Order dactylogyrydea				
Family Dactylogyrydidae				
4. <i>Dactylogyrus presensis</i>	-	-	Lake Prespa	
5. <i>D. balcanicus</i>	-	-	Lake Prespa	
6. <i>D. crivellus</i>	-	-	Lake Prespa	
Phylum Mollusca (Molluscs); (Mekoteli)				
Class Gastropoda (Gastropods); (Polzhavi)				
Order Neotaenioglossa				
Family Hydrobiidae				
7. <i>Malaprespia albanica</i>	-	-	Lake Prespa	
8. <i>Vinodolia (Prespiana) lacustris</i>	-	-	Lake Prespa	

9.	<i>Prespolitorea malaprespensis</i>	-	-	Lake Prespa
10.	<i>Prespolitorea valvataeformis</i>	-	-	Lake Prespa
11.	<i>Pyrgohydrobia (Prespopygula) prespaensis</i>	-	-	Lake Prespa
12.	<i>Bythinella lacustris</i>	-	-	Lake Prespa
13.	<i>Parabythinella macedonica</i>	-	-	Lake Prespa
14.	<i>Parabythinella malaprespensis</i>	-	-	Lake Prespa
Order Pulmonata				
Family Lymnaeidae				
15.	<i>Lymnaea pinteri</i>	-	-	Lake Prespa
Family Planorbidae				
16.	<i>Planorbis (Crassiplanorbis) prespensis</i>	-	-	Lake Prespa
Class Bivalvia (bivalvs); (Skholki)				
Order Veneroidea				
Family Sphaeridae				
17.	<i>Pisidium maasseni</i>	-	-	Lake Prespa
Phylum Annelida (Segmented Worms); (Prstenesti crvi)				
Class Oligochaeta (Oligochaetes); (Malkuchetinesti Crvi)				
Order Tubificida				
Family Tubificidae				
18.	<i>Potamothrix prespaensis</i>	-	-	Lake Prespa
19.	<i>Psammoryctides ochridanus</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid
20.	<i>Spirosperma tenuis</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid
Order Lumbriculida				
Family Lumbriculidae				
21.	<i>Stylodrilus leucocephalus</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid
Phylum Arthropoda (Arthropods); (Chlenkonogi)				
Subphylum Crustacea (Crustaceans); (Rakoobrazni Chlenkonogi)				
Class Maxillopoda				
Subclass Copepoda (Copepods); (Kopepodi)				
Order Cyclopoida (Cyclopoids); (Ciklopodi)				
Family Cyclopidae				
22.	<i>Ochridacyclops arndti prespensis</i>	-	-	Lake Prespa
Class Ostracoda (Ostracods); (Ostrakodi)				
Subclass Podocopa				
Order Podocopida				
Suborder Cypridocopina				
Family Candonidae				
23.	<i>Candonia marginatoides</i>	-	-	Lake Prespa
24.	<i>Candonia paionica</i>	-	-	Lake Prespa
25.	<i>Typhlocypris prespica</i>	-	-	SW Balkans
Suborder Cytherocopina				
Family Limnocytheridae				
26.	<i>Paralimnocythere karamani</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid
Family Leptocytheridae				
27.	<i>Leptocythere prespensis</i>	-	-	Lakes Prespa & Ohrid
Class Malacostraca (Higher Crustaceans); (Vishi Rakovi)				
Subclass Eumalacostraca				
Superorder Peracarida				
Order Amphipoda (Freshwater Shrimps); (Amfipodi)				
Suborder Gammaridea				
Family Gammaridae				
28.	<i>Gammarus triacanthus prespensis</i>	-	-	Lake Prespa
Class Insecta (Insects); (Insekti)				
Order Lepidoptera (Moths and Butterflies); (Peperutki)				
Family Lycaenidae				
29.	<i>Lycaena dispar</i>	II/IV	NT	-
Family Papilionidae				

30.	<i>Zerynthia polyxena</i>	IV	-	-
Order Odonata (Dragonflies and Damselflies); (Samovilski Konjchinja)				
Family Coenagrionidae				
31.	<i>Coenagrion ornatum</i>	II	-	-
Family Libellulidae				
32.	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	II/IV	-	-

Инвертебрати под Строга законска заштита:



Фигура 32 - Голем Бакарец (*Lycaena dispar*).



Фигура 33 - Јужно Велигденче (*Zerynthia polyxena*).



© Miloš Jović, 2008

Фигура 34 - Самовилско коњче (*Coenagrion ornatum*).



Фигура 35 - Самовилско коњче (*Leucorrhinia pectoralis*).

3.4.2.6.2 Валоризација на риби

Богатство на видови: - 23 видови во Преспанско Езеро (13 видови во Езерани)

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): Нема

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): Нема

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): 8 видови

Ендемизам: 8 локални ендемити со ареал на распространување ограничен на Преспанското Езеро

Табела 47 - Риби под Строга законска заштита, Глобално засегнати и Ендемични видови регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на риби во Заштитеното Подрачје Езерани				
Таксономска група/Вид	Македонско народно име	92/43/EEC	IUCN	Ендемизам
Superclass Pisces (Fishes); (Ribi)				
Family Anguillidae (Eels)				
217 <i>Anguilla anguilla</i>	Јагула	-	CR	-
Family Cyprinidae (Carps, Minnows)				
218 <i>Barbus prespensis</i>	Преспанска мрена	-	VU	Lake Prespa
219 <i>Alburnoides prespensis</i>	Преспанска гомнушка	-	VU	Lake Prespa
220 <i>Alburnus belvica</i>	Преспанска плашица	-	VU	Lake Prespa
221 <i>Chondrostoma prespense</i>	Преспански скобуст	-	VU	Lake Prespa
222 <i>Pelasgus prespensis</i>	Преспанско грунче	-	EN	Lake Prespa
223 <i>Rutilus prespensis</i>	Преспански грунец	-	VU	Lake Prespa
224 <i>Squalius prespensis</i>	Преспански клен	-	LC/NT	Lake Prespa
Family Cobitidae (Spined Loaches)				
225 <i>Cobitis meridionalis</i>	Преспанска штипалка	-	VU	Lake Prespa

Рибите од Преспанското Езеро не се вклучени во анексите на Директивата за живеалишта, првенствено поради фактот што листите од анексите се уште не се усогласени со современите таксономски ревизии публицирани во *Freshwater Fishes of Europe* (Kottelat & Freyhof, 2007).

Ендемични и Глобално засегнати видови на риби во Заштитеното Подрачје Езерани:



Фигура 36 - Преспанска мрена (*Barbus prespensis*).



Фигура 37 - Преспанска гомнушка (*Alburnoides presensis*).



Фигура 38 - Преспанска плашица, Белвица или Нивичка (*Alburnus belvica*).



Фигура 39 - Преспански скобуст (*Chondrostoma presense*).



Фигура 40 - Преспанско грунче (*Pelasgus presensis*).



Фигура 41 - Преспански грунец (*Rutilus prespensis*).



Фигура 42 - Преспански клен (*Squalius prespensis*).



Фигура 43 - Преспанска штипалка (*Cobitis meridionalis*).

Валоризацијата на рибите и нивниот статус на засегнатост беа определени во согласност со Smith & Darwall (2006), *Стајус и дистрибуција на ендемичниите видови риби во Медитеранскиот базен* (IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK); и IUCN Црвена Листа на засегнатите видови (2009).

Табела 48 - Таксономска листа на рибите во Преспанското Езеро, нивното потекло и компаративна анализа на Статусот на закана.

Листа на видови, нивно потекло и компаративна анализа на Статусот на закана на рибите во Преспанското Езеро				
Вид	Потекло/Период на интродукција	IUCN	Kott. & Frey. (2007)	Оваа студија
<i>Alburnoides prespensis</i>	Автохтон	-	VU	VU
<i>Alburnus belvica</i>	Автохтон	VU (2006)	VU	LC
<i>Anguilla anguilla</i>	Автохтон	CR (2008)	CR	CR
<i>Barbus prespensis</i>	Автохтон	VU (2006)	VU	LC*
<i>Carassius gibelio</i>	1970-тите	-	LC	LC
<i>Chondrostoma prespense</i>	Автохтон	VU (2006)	VU	VU
<i>Cobitis meridionalis</i>	Автохтон	VU (2006)	VU	VU
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	1980- тите	-	Егзотичен	Скоро не е уловен примерок
<i>Cyprinus carpio</i>	Римско време	DD (1996)	VU	LC
<i>Gambusia holbrooki</i>	1995-1996	-	Егзотичен	Скоро не е уловен примерок
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	1980- тите	-	Егзотичен	Скоро не е уловен примерок
<i>Lepomis gibbosus</i>	1995-1996	-	Егзотичен	LC
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	1970-тите	-	Егзотичен	Неколку уловени примероци
<i>Parabramis pekinensis</i>	1970- тите	-	Егзотичен	Скоро не е уловен примерок
<i>Pelasgus prespensis</i>	Автохтон	EN (2006)	EN	VU
<i>Pseudorasbora parva</i>	1970- тите	-	LC	LC
<i>Rhodeus amarus</i>	??	LC (2001)	LC	LC
<i>Rutilus prespensis</i>	Автохтон	VU (2006)	VU	VU
<i>Salmo letnica</i>	1950- тите	DD (2001)	DD	Скоро не е уловен примерок
<i>Salmo perlstericus</i>	Автохтон	EN	EN	EN
<i>Silurus glanis</i>	??	LC (1996)	LC	LC
<i>Squalius prespensis</i>	??	LC (1996)	LC	LC
<i>Tinca tinca</i>	1980- тите	LC (1996)	LC	LC

* Според непублицирани податоци (Markova et al 2007).

LC = Least Concern (Незасегнат вид).

До сега во двете Преспански Езера регистрирани се 18 видови риби, помеѓу кои 8 ендемични видови за двете езера, еден ендемит од Јадранскиот басен и 8 интродуцирани (внесени) видови.

Рибната заедница на двете Преспански Езера заслужува посебно внимание, бидејќи е исклучителна, пред се поради големиот број ендемични видови риби. Со исклучок на интродуцираните видови риби, повеќето видови риби според IUCN Црвената Листа се засегнати и имаат статус од “Ранливи” до “Критично загрозени” видови.

Во горната табела, презентирани се сите видови риби регистрирани во Преспанското Езеро, било да се интродуцирани или автохтони, заедно со нивниот статус на заштита според IUCN Црвената Листа од 2009 (<http://www.redlist.org>), Kottelat & Freyhof (2007) и оваа студија. За секој вид даден е опис и трендот на неговата популација, врз основа на сегашните сознанија.

Alburnoides prespensis. Преспанската гомнушка е обично речен вид на риба, кој ретко се среќава во езерата. Таа не е комерцијален вид на риба, но е ендемичен вид за двете Преспански Езера. Во долгорочниот мониторинг на Малото

Преспанско Езеро, нејзината популација покажува силно опаѓање на еден локалитет, а стабилност на друг локалитет. Во Малото Преспанско Езеро, во 2007 година, таа покажува најмала абундантност во однос на 1996 година. Следствено на тоа, овој вид риба е засегнат. Во хипотезите за опаѓање на нејзината популација, вклучено е негативното влијание на интродуцираните видови риби, како што се *Pseudorasbora parva* и *Lepomis gibbosus*.

Alburnus belvica. Преспанската плашица заедно со Преспанскиот грунец (*Rutilus prespensis*), се риби со најголема абундантност (густина) во двете Преспански Езера, за кои се ендемични видови. И покрај фактот дека е комерцијален вид на риба, нејзината популација има значаен тренд на зголемување во Малото Преспанско Езеро, а во Големото Преспанско Езеро популацијата е стабилна. Овој тренд е навистина посебно значаен, имајќи предвид дека оваа риба е главен плен на рибојадните водни птици (пеликани и корморани), но исто така е главен плен на риболовците и локалните жители. Благодарение на нејзиниот животен циклус, таа може да се справи со така високиот морталитет.

Anguilla anguilla. Ова е катадромен вид на риба (мигрира од слатки во солени води за полагање на икрата), и се размножува во Саргасовото Море во Атланскиот океан. Во минатото, таа миграше од океанот во реката Црни Дрим, а потоа во Охридското и двете Преспански Езера, преку подземните врски помеѓу Охридското и Преспанското Езеро. После 60-тите години од минатиот век и изградбата на брани на Црни Дрим, миграцијата е прекината. Сепак, групи на мали јагули годишно се среќаваат во Охридското Езеро. Друга врска за јагулите за да стигнат во Преспанското Езеро е реката Деволи во Албанија, благодарение на изградениот канал помеѓу реката Деволи и Малото Преспанско Езеро. Јагулата е сеуште присутна во двете Преспански Езера, каде може да се сретнат и многу големи примероци (до 1.5 m во должина). За жал, од повеќе причини кои не се до крај разјаснети, популацијата на јагулата има големо опаѓање во рамките на целиот дистрибутивен ареал во Европа.

Barbus prespensis. Преспанската мрена е главно речен вид и поретко се среќава во езерата. Таа е комерцијален вид на риба, кој доскоро се мислеше дека е ендемит исклучиво во двете Преспански езера. Во двете езера, во последно време популацијата на преспанска мрена покажа благо опаѓање, што беше причина за изработка на Акционен план за заштита на видот во грчкиот дел на Преспанското Езеро (Catsadorakis et al. 1996). Во изминатите неколку години, Друштвото за заштита на Преспа (SPP), успешно ја патролира реката Стара Река, за да го спречи криволовот на овој вид кога тој навлегува во реката за мрестење (Crivelli et al. 1996), и на тој начин го редуцира морталитетот на адултните единки и го зголемува репродуктивниот успех. Неодамнешниот труд на Markova et al. (2007) покажа дека преспанска мрена не е ограничена само во двете Преспански езера, туку се среќава и во поширокото подрачје на Јужна Албанија, што ја објаснува промената на статусот на овој вид во Црвената Листа.

Carassius gibelio. Златниот карас е азиски вид кој е интродуциран во 70-тите години од минатиот век. Тој е вообичаена риба во двете Преспански езера, но неговата бројност е поголема во Малото Преспанско Езеро. Тој е комерцијален вид на риба, но сепак е помалку ценет кај локалното население во однос на крапот. Овој вид е невобичаен, бидејќи неговата популација е составена главно од женки (< 10% се мажјаци) и репродукцијата се одвива по пат на гиногенеза, што претставува несексуален, партеногенетски модел на репродукција, кој се

стимулира со спермата од сродни видови. Златниот карас е значаен плен за рибојадните водни птици, особено во април.

Chondrostoma prespense. Преспанскиот скобуст е генерално речен вид кој ретко се среќава во езерата. Како комерцијален вид на риба, тој е ендемит за двете Преспански езера. Во Малото Преспанско Езеро, репродукцијата се одвива на шљунакот покрај бреговата линија. Во Преспанското Езеро, тој ја полага икрата исто така по бреговата линија, но може да навлезе преку нок и во постојаните речни токови за да ја положи икрата, почнувајќи од крајот на април до крајот на мај, кога температурата на водата во реките е помеѓу 6° и 12° С (Crivelli et al. 1997). Статусот на неговата популација во Малото Преспанско Езеро е стабилен, но во Преспанското Езеро можно е да опаѓа неговата бројност (лична комуникација со рибарите). Оттаму, тој е засегнат вид. Една од хипотезите која го објаснува опаѓањето на популацијата е прекумерно ловење од страна на рибарите и криволов во реките за време на сезоната на мрест.

Cobitis meridionalis. Преспанската штипалка е ендемичен вид за двете Преспански езера, таа е мала некомерцијална риба (≤ 130 mm). Нејзината популација е добра во двете езера и таа успешно ја одржува својата бројност. Жivotниот век на преспанската штипалка не е подолг од една година, така што кратко време после репродукцијата таа умира (Crivelli & Lee 2000).

Cyprinus carpio. Крапот е интродуциран вид уште од Римско време. Тој претставува многу значаен комерцијален вид на риба. Иако има долг животен век, поради прекумерната експлоатација, многу мал број големи примероци се уловени во денешно време. Притисокот од риболовот на овој вид е многу висок, што го загрозува неговиот опстанок. Криволовот за време на репродукцијата е исто така многу голем. Мажјацитете полово созреваат на тригодишна возраст (со должина поголема од 220 mm), додека женките не се полово зрели до четири годишна возраст (со должина поголема од 280 mm). Статусот на засегнатост кој е даден од страна на Kottelat & Freyhof (2007) не се однесува на преспанската популација, бидејќи оваа популација е генетски изменета како резултат на порибување со неавтохтон подмладок од крап (последното во текот на 2008 година) во текот на подолг период.

Ctenopharyngodon idella. Амурот е интродуциран вид на риба од Азија, со комерцијална вредност. Иако е интродуциран во 80-тите години од минатиот век, тој повеќе не се лови, бидејќи не се репродуцира ни во двете Преспански езера.

Gambusia holbrooki. Гамбузијата која е интродуциран вид од Северна Америка, е спомената од страна на E. de Vries & F. Willems во 1995-1996 за време на нивното истражување на малиот корморан (Willems and de Vries 1998); сепак таа не е регистрирана од тогаш. Најверојатно е исчезната, заради нејзината неспособност да ги толерира многу ниските температури на водата во текот на зимските месеци.

Hypophthalmichthys molitrix. Белиот или Сребрениот толстолобик кој е интродуциран вид од Азија, има исто така комерцијална вредност. Иако е интродуциран во 80-тите години од минатиот век, тој повеќе не се лови, бидејќи не се репродуцира ни во двете Преспански езера.

Lepomis gibbosus. Сончарката е вид риба од Северна Америка, интродуцирана во средината на 90-тите години од минатиот век. Оттогаш, нејзината популација се

зголемува во двете Преспански езера. Таа не е комерцијален вид на риба, но сепак нејзината популација ќе има значителен пораст во наредните години.

Pelasgus presensis. Преспанското грунче е некомерцијален вид на риба и е ендемит за двете Преспански езера. Иако оваа мала риба (<7-8 cm) се смета за вид под закана, таа е прилично бројна и на неа треба да се гледа како на ранлив вид (VU), бидејќи нема сериозна, реална евиденција за било какво опаѓање на нејзината популација.

Pseudorasbora parva. Чебачокот или Псеудорасбора е интродуциран вид од Азија, но без комерцијална вредност. Најчесто живее до една година, поретко две години. Постои сомневање дека има негативно влијание на нативните (автохтони) видови (пр. *Alburnoides presensis*), но сепак останува да се провери ваквата хипотеза. Чебачокот е многу поброен во Малото Преспанско Езеро отколку во Преспанското Езеро, а неговата популација во последната декада има значително зголемување во Малото Преспанско Езеро.

Oncorhynchus mykiss. Калифорниската пастрмка е интродуцирана салмонидна риба од Северна Америка, и таа нема природна репродукција во Преспанското Езеро. Сите единки кои се регистрирани во Преспанското Езеро, се претпоставува дека се избегани од рибникот лоциран на Голема Река, северно од Ресен.

Parabramis pekinensis. Амурскиот крап е интродуциран вид од реката Амур во Азија. Иако неговата интродукција е направена во 70-тите години од минатиот век, тој повеќе не се лови, бидејќи не се размножува во Преспанските езера.

Rhodeus amarus. Платичето е интродуциран, некомерцијален вид од Европа. Тоа се среќава во Преспанското Езеро, но отсуствува во Малото Преспанско Езеро. Во денешно време, неговата популација не е многу бројна.

Rutilus presensis. Преспанскиот грунец заедно со Преспанската плашица (*Alburnus belvica*), е најбројната риба во двете Преспански езера, за кои претставува ендемичен вид. Како некомерцијален вид на риба, тој е многу поброен во Малото Преспанско Езеро отколку во Преспанското Езеро. Сепак, неговата популација покажува растечки тренд во двете езера. Тој се размножува само во езерата, покрај брегот каде е присутна субмерзната вегетација. Тој е значаен плен на водните птици, особено во април.

Salmo letnica. Пештанската пастрмка е интродуцирана салмонидна риба од Охридското Езеро. Помеѓу 1951-1954 година, повеќе од 700,000 млади единки од овој вид се внесени во Преспанското Езеро (Hadzisce 1985). Но бидејќи пештанската пастрмка не се размножува во Преспанското езеро, таа повеќе не се лови.

Salmo peristericus. Преспанската поточна пастрмка е ендемична риба за Преспанскиот басен, и само ретко се среќава во Малото Преспанско Езеро. Оваа салмонидна риба живее исклучиво во четири реки: Стара Река, Брајчинска, Кранска и Лева река. По однос на овој вид, неодамна е публициран Акционен план, со цел да се обезбеди негова долготрајна виталност (Crivelli et al. 2008). Сегашниот статус на нејзината популација е стабилен; сепак во некои од наведените реки, нејзината популација е мала и е во потенцијална опасност од истребување, со што се објаснува нејзиниот статус на “загрозен вид”. Постојан проблем е и криволовот. Дополнително се верува дека екстракцијата на вода ја

намалува географската дистрибуција. Неодамна, границите на Националниот парк Пелистер беа проширени, со цел да се покрие дел од дистрибутивниот ареал на видот.

Squalius presensis. Преспанскиот клен е генерално земено речен вид, кој поретко се среќава во езерата. Тој е комерцијална риба и ендемичен вид за двете Преспански езера. Тој не е чест вид во Преспанското Езеро, но во Малото Преспанско Езеро е доста чест. Во последно време, статусот на неговата популација е стабилен.

Silurus glanis. Сомот е интродуциран вид од Дунавскиот базен во Европа, И во Преспанското Езеро е присутен од почетокот на XX век (Athanasopoulos 1922). Сепак тој не е регистриран во Малото Преспанско Езеро. Сомот има долг животен век, и може да достигне должина повеќе од 2 м. и тежина поголема од 100 kg. Според кажувањата на локалните рибари, во длабоките води на Преспанското Езеро, пред две години уловен е примерок од 37 kg.

Tinca tinca. Линишот е интродуциран вид риба од Европа. Најверојатно е внесен од езерото Кастроја во Грција. Тој е многу редок вид во двете Преспански езера. Статусот на неговата популација во Малото Преспанско Езеро е стабилен.

3.4.2.6.3 Валоризација на водоземци

Богатство на видови: - 9 видови

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): 2 видови

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): 6 видови

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): Нема

Ендемизам: 4 видови се Балкански Ендемити

Табела 49 - Водоземци под Строга законска заштита, Глобално засегнати и Ендемични видови регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на водоземци во ЗП Езерани					
Таксономска група/Вид	Македонско народно име	92/43/EEC	IUCN	Ендемизам	
Class Amphibia (Amphibians); (Vodozemci)					
Order Caudata (Tailed Amphibians: Salamanders and Newts)					
Family Salamandridae (Typical Salamander and Newts)					
24. <i>Triturus macedonicus</i>	Македонски мрмороц	II/IV	-	Balkan	
25. <i>Lissotriton vulgaris graecus</i>	Балкански мал мрмороц	-	-	Balkan	
Order Anura (Tailless Amphibians: Frogs and Toads)					
Family Bombinatoridae (Fire-bellied Toads)					
26. <i>Bombina scabra</i>	Жолт мукач	II/IV	-	Balkan	
Family Pelobatidae (Spadefoots)					
27. <i>Pelobates syriacus balcanicus</i>	Балканска лукова жаба	IV	-	Balkan	
Family Bufonidae (Typical Toads)					
28. <i>Pseudoepidalea viridis</i>	Зелена крастава жаба	IV	-	-	
Family Hylidae (Tree Frogs)					
29. <i>Hyla arborea</i>	Гаталинка	IV	-	-	
Family Ranidae (Typical Frogs)					
30. <i>Rana dalmatina</i>	Горска жаба	IV	-	-	

Директивата за живеалишта обезбедува строга законска заштита за 6 видови (Анекс IV), додека видовите Македонски мрмороц (*Triturus macedonicus*) и Жолт мукач (*Bombina scabra*), се вклучени и во листата на Анекс II. Како што е претходно споменато видовите од Анекс II се од посебен интерес за Унијата, за чија заштита е потребно да се определат посебни подрачја за конзервација (заштита).

Ниту еден вид од деветте регистрирани видови водоземци во рамките на природниот резерват Езерани, не е вклучен во трите IUCN категории на видови под закана на глобално ниво.

Водоземците *Triturus macedonicus*, *Lissotriton vulgaris graecus* и *Bombina scabra*, се Балкански ендемити. Тие се ранливи (осетливи) на исчезнување поради нивниот ограничен дистрибутивен ареал, кој покрива водни екосистеми со дисјунктивна дистрибуција, само во одделни делови на Балканскиот Полуостров.

Водоземци под Строга законска заштита регистрирани во ЗП Езерани:



Фигура 44 - Македонски мрмрец (*Triturus macedonicus*), Балкански Ендемит.



Фигура 45 - Жолт мукач (*Bombina scabra*), Балкански Ендемит.



Фигура 46 - Балканска лукова жаба (*Pelobates syriacus balcanicus*), Балкански Ендемит.



Фигура 47 - Зелена крастава жаба (*Pseudepidalea viridis*).



Фигура 48 - Гаталинка (*Hyla arborea*).



Фигура 49 - Горска жаба (*Rana dalmatina*).

3.4.2.6.4 Валоризација на влечуги

Богатство на видови: - 14 видови

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): 3 видови

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): 12 видови

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): Нема

Ендемизам: 4 видови се Балкански Ендемити

Табела 50 - Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на влечуги регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на влечуги во ЗП Езерани					
Таксономска група/Вид	Македонско народно име	92/43/EEC	IUCN	Ендемизам	
Class Reptilia (Reptiles); (Vlechugj)					
Order Testudines (Tortoises and Terrapins)					
Family Testudinidae (Tortoises)					
1. <i>Eurotestudo hermanni boettgeri</i>	Ридска Желка	II/IV	NT	Balkan	
Family Emydidae (Terrapins)					
2. <i>Emys orbicularis</i>	Блатна Желка	II/IV	NT	-	
Order Squamata (Scaled Reptiles)					
Suborder Sauria (Lizards)					
Family Lacertidae (Lacertid Lizards)					
3. <i>Lacerta viridis</i>	Зелен Гуштер	IV	-	-	
4. <i>Lacerta trilineata</i>	Голем Зелен Гуштер	IV	-	Balkan	
5. <i>Podarcis muralis</i>	Скалеста Гуштерица	IV	-	-	
6. <i>Podarcis tauricus</i>	Степска Гуштерица	IV	-	Balkan	
7. <i>Podarcis erhardii</i>	Македонска Гуштерица	IV	-	Balkan	
Suborder Serpentes (Snakes)					
Family Colubridae (Typical Snakes)					
8. <i>Dolichophis caspius</i>	Жолт смок	IV	-	-	
9. <i>Zamenis longissimus</i>	Ескулапов Смок	IV	-	-	
10. <i>Elaphe quatuorlineata</i>	Ждрепка	II/IV	-	-	
11. <i>Natrix tessellata</i>	Рибарка	IV	-	-	
Family Viperidae (Vipers)					
12. <i>Vipera ammodytes</i>	Поскок	IV	-	-	

Од вкупниот број регистрирани видови влечуги (14) за територијата на природниот резерват Езерани, законска заштита имаат 12 видови кои се вклучени во Анекс IV од Директивата за живеалишта, додека видовите: Ридска желка (*Eurotestudo hermanni*), Блатна желка (*Emys orbicularis*) и Ждрепка (*Elaphe quatuorlineata*), се вклучени и во Анекс II (Животински и растителни видови кои се од посебен интерес за Унијата, и за чија заштита е потребно да се определат посебни подрачја за конзервација).

Ниту еден од 14 видови регистрирани влечуги на територијата на природниот резерват Езерани, не е вклучен во трите IUCN категории на видови под закана на глобално ниво. Сепак, видовите Ридска желка (*Eurotestudo hermanni*) и Блатна желка (*Emys orbicularis*) се вклучени во категоријата Засегнат вид (NT), која е близку до категоријата Ранлив вид (VU).

Влечугите *Eurotestudo hermanni boettgeri*, *Podarcis tauricus*, *Podarcis erhardii* и *Lacerta trilineata* се Балкански ендемити, кои се ранливи (осетливи) на исчезнување поради нивниот ограничен дистрибутивен ареал, кој покрива хабитатни типови со дисјунктивна дистрибуција.

Влечуги под Строга законска заштита регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани:



Фигура 50 - Ридска Желка
(*Eurotestudo hermanni boettgeri*), Балкански Ендемит.



Фигура 51 - Блатна Желка
(*Emys orbicularis*).



Фигура 52 - Зелен гуштер (*Lacerta viridis*).



Фигура 53 - Голем зелен гуштер (*Lacerta trilineata*),
Балкански Ендемит.



Фигура 54 - Скалеста Гуштерица (*Podarcis muralis*).



Фигура 55 - Степска гуштерица (*Podarcis tauricus*).
Балкански Ендемит.



Фигура 56 - Македонска гуштерица
(*Podarcis erhardii*), Балкански Ендемит.



Фигура 57 - Жолт смок (*Dolichophis caspius*).



Фигура 58 - Ескулапов Смок (*Zamenis longissimus*).



Фигура 59 - Ждрепка (*Elaphe quatuorlineata*),
Суб-адултен примерок.



Фигура 60 - Рибарка (*Natrix tessellata*).



Фигура 61 - Поскок (*Vipera ammodytes*).

3.4.2.6.5 Валоризација на птици

Богатство на видови: - 216 видови

Строга законска заштита:

Директива за птици 79/409/EEC (Annex I): 3 видови

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): 4 видови

Ендемизам: Нема, освен реликтната популација на Големиот северен потопник (*Mergus merganser*)

Табела 51 - Строго заштитени и Глобално засегнати видови на птици присутни во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени и Глобално засегнати видови на птици во ЗП Езерани						
Таксономска група/Вид	Македонско народно име	79/409/EEC	IUCN			
Class Aves (Birds); (Ptici)						
Order Gaviiformes						
Family Gaviidae (Divers); (Morski Nurkachi)						
1. <i>Gavia arctica</i>	Црногушест Морски Нуркач	I	-			
Order Podicipediformes						
Family Podicipedidae (Grebes); (Nurkachi)						
2. <i>Podiceps auritus</i>	Ушест Нуркач	I	-			
Order Pelecaniformes						
Family Phalacrocoracidae (Cormorants); (Kormorani)						
3. <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Мал Корморан	I	-			
Family Pelecanidae (Pelicans); (Pelikani)						
4. <i>Pelecanus onocrotalus</i>	Бел (Обицхен) Пеликан	I	-			
5. <i>Pelecanus crispus</i>	Далматински (Кадроглав) Пеликан	I	VU			
Order Ciconiiformes						
Family Ardeidae (Herons, Egrets, Bitterns); (Chapji)						
6. <i>Botaurus stellaris</i>	Воден Бик; Букавец	I	-			
7. <i>Ixobrychus minutus</i>	Мал Воден Бик; Мал Букавец	I	-			
8. <i>Nycticorax nycticorax</i>	Ноќна Чапја	I	-			
9. <i>Ardeola ralloides</i>	Гривеста Чапја	I	-			
10. <i>Egretta garzetta</i>	Мала Бела Чапја	I	-			
11. <i>Casmerodius albus</i>	Голема Бела Чапја	I	-			
12. <i>Ardea purpurea</i>	Пурпурна Чапја	I	-			
Family Ciconiidae (Storks); (Shtrkovi)						
13. <i>Ciconia ciconia</i>	Бел Штрк	I	-			
14. <i>Ciconia nigra</i>	Црн Штрк	I	-			
Family Threskiornithidae (Ibises, Spoonbills); (Ibisi, Chapji Lazhicharki)						
15. <i>Plegadis falcinellus</i>	Блескав Ибис	I	-			
16. <i>Platalea leucorodia</i>	Чапја Лажичарка	I	-			
Order Phoenicopteriformes						
Family Phoenicopteridae (Flamingos); (Flaminga)						
17. <i>Phoenicopterus roseus</i>	Фламинго	I	-			
Order Anseriformes						
Family Anatidae (Swans, Geese, Ducks); (Lebedi, Guski, Shatki)						
18. <i>Cygnus cygnus</i>	Жолтоклун Лебед; Лебед Пејач	I	-			
19. <i>Aythya nyroca</i>	Њорка; Кожуфар	I	NT			
20. <i>Mergellus albellus</i>	Мал Северен (Бел) Потопник	I	-			

21.	<i>Mergus merganser</i>	Голем Северен Потопник	II	Реликт
Order Accipitriformes				
Family Accipitridae (Hawks, Eagles, Vultures); (Orli, Eji, Lunji, Jastrebi)				
22.	<i>Pernis apivorus</i>	Јастреб Осојад	I	-
23.	<i>Milvus migrans</i>	Црна Луња	I	-
24.	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Белоопашест Морски Орел	I	-
25.	<i>Neophron percnopterus</i>	Мал Орел Mrшојадец; Кања	I	EN
26.	<i>Aegypius monachus</i>	Црн Орел Mrшојадец	I	NT
27.	<i>Circaetus gallicus</i>	Орел Змијар	I	-
28.	<i>Circus aeruginosus</i>	Блатна Еја	I	-
29.	<i>Circus cyaneus</i>	Полска Еја	I	-
30.	<i>Circus macrourus</i>	Степска Еја	I	NT
31.	<i>Circus pygargus</i>	Ливадска Еја	I	-
32.	<i>Accipiter brevipes</i>	Краткопрст Јастреб	I	-
33.	<i>Aquila heliaca</i>	Царски (Крстат) Орел	I	VU
Family Pandionidae (Osprey); (Orli Ribari)				
34.	<i>Pandion haliaetus</i>	Орел Рибар	I	-
Order Falconiformes				
Family Falconidae (Falcons); (Sokoli)				
35.	<i>Falco naumanni</i>	Степска Ветруска	I	VU
36.	<i>Falco vespertinus</i>	Вечерна (Првенонога) Ветрушка	I	NT
37.	<i>Falco columbarius</i>	Мал Сокол	I	-
38.	<i>Falco peregrinus</i>	Сив Сокол	I	-
Order Gruiformes				
Family Rallidae (Rails); (Blatni Kokoshki)				
39.	<i>Porzana pusilla</i>	Мала Шарена Блатна Кокошка	I	-
Family Gruidae (Cranes); (Zheravi)				
40.	<i>Grus grus</i>	Сив Жерав	I	-
Order Charadriiformes				
Family Recurvirostridae (Avocets and Stilts); (Sabjarki)				
41.	<i>Himantopus himantopus</i>	Долгонога Сабјарка	I	-
42.	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Кривоклуна Сабјарка	I	-
Family Burhinidae (Stone Curlews); (Churulinci)				
43.	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Чурулин	I	-
Family Glareolidae (Pratincoles and Courfers); (Blatni Lastovici)				
44.	<i>Glareola pratincola</i>	Обична Блатна Ластовица	I	-
45.	<i>Glareola nordmanni</i>	Степска Блатна Ластовица	-	NT
Family Charadriidae (Plovers); (Dozhdosvirci)				
46.	<i>Charadrius alexandrinus**</i>	Морски Дождосвирец	I	-
Family Scolopacidae (Typical Waders), (Vistinski Mochvarki)				
47.	<i>Philomachus pugnax</i>	Бојник	I	-
48.	<i>Limosa limosa</i>	Црно-опашеста Шљука	II	NT
49.	<i>Numenius arquata</i>	Блатна Шљука	II	NT
50.	<i>Tringa glareola</i>	Мала Тринга	I	-
Family Laridae (Gulls); (Galebi)				
51.	<i>Larus melanocephalus</i>	Црноглав Галеб	I	-
52.	<i>Larus minutus</i>	Мал Галеб	I	-
53.	<i>Larus genei</i>	Тенкоклун Галеб	I	-
Family Sternidae (Terns); (Vrtimushki)				
54.	<i>Sterna nilotica</i>	Дебелоклуна Вртимушка	I	-
55.	<i>Sterna caspia</i>	Касписка Вртимушка	I	-
56.	<i>Sterna sandvicensis</i>	Гривеста Вртимушка	I	-
57.	<i>Sterna hirundo</i>	Обична Вртимушка	I	-
58.	<i>Sterna albifrons</i>	Мала Вртимушка	I	-
59.	<i>Chlidonias niger</i>	Црна Вртимушка	I	-
Order Strigiformes				

Family Strigidae (Typical Owls); (Утки Вистински)				
60.	<i>Bubo bubo</i>	Буф	I	-
Order Caprimulgiformes				
Family Caprimulgidae (Nightjars); (Нокњи Ластовици)				
61.	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ноќна Ластовица; Козодој	I	-
Order Coraciiformes				
Family Alcedinidae (Kingfishers); (Ribarchinja)				
62.	<i>Alcedo atthis</i>	Рибарче	I	-
Family Coraciidae (Rollers); (Smrdivrani)				
63.	<i>Coracias garrulus</i>	Смрдиврана	I	NT
Order Piciformes				
Family Picidae (Wrynecks, Woodpeckers); (Вртвртки, Клукайдрвци)				
64.	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Сиријски Шарен Клукайдрвец	I	-
65.	<i>Dendrocopos medius</i>	Обичен Шарен Клукайдрвец	I	-
Order Passeriformes				
Family Alaudidae (Larks); (Чучулуги)				
66.	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Мала Чучулига	I	-
Family Motacillidae (Pipits, Wagtails); (Тресиопашки, Трепетливки)				
67.	<i>Anthus campestris</i>	Полска Трепетливка	I	-
Family Sylvidae (Warblers); (Грмушарки)				
68.	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Мустаќесто Трскарче	I	-
Family Muscicapidae (Flycatchers); (Муварчини)				
69.	<i>Ficedula albicollis</i>	Белошијесто Муварче	I	-
Family Laniidae (Shrikes); (Сврачини)				
70.	<i>Lanius collurio</i>	Црвеногрбо Свраче	I	-
71.	<i>Lanius minor</i>	Мало Сиво Свраче	I	-
Family Emberizidae (Buntings); (Овесарки)				
72.	<i>Emberiza hortulana</i>	Градинарска Овесарка	I	-

** Објавени податоци за птици, за кои е малку веројатно да бидат потврдени во рамките на заштитеното подрачје и за кои е потребна дополнителна верификација.

Како резултат на регресијата на бреговата линија на Преспанското Езеро, најзасегнати хабитатни типови се во рамките на литоралната зона, особено плитките води, блатните плавни површини и песочните дини. Изненадува фактот дека во текот на 2008 година, беше регистриран многу мал број на крајбрежни птици (не само во рамките на територијата на заштитеното подрачје, туку и на останатите локалитети долж бреговата линија на Преспанското Езеро). Останува нејасно дали птиците ги користат овие крајбрежни хабитатни типови во текот на некој друг период од годината, што се уште не сме го идентификувале, овие хабитатни типови имаат некои недостатоци, или е тоа резултат на фактот дека Преспанското Езеро е лоцирано понастрана од главните миграторни коридори за оваа група на птици.

Околу 45% од вкупниот број на видови птици регистрирани на територијата на заштитеното подрачје Езерани, имаат статус кој ги исполнува меѓународните стандарди (Birdlife International 2004) или други критериуми (IUCN, 79/409/EEC), за кои е потребно да се превземат активни мерки за заштита. Сепак, овие бројки не се значително повисоки во однос на други заштитени подрачја. Уште повеќе, присуството на некои засегнати видови се уште не е апсолутно потврдено, или нивното присуство било регистрирано само во поблиското минато.

Од друга страна, кај одредени видови на птици чии популации во европски рамки се во процес на постојано намалување, нивниот статус во СПР Езерани е стабилен. Иако дел од тие видови не се водни птици (на пример Потполошка

Coturnix coturnix, или Мало свраче *Lanius minor* и др.), сепак од големо значење е и за нив да се превземат соодветни програми за заштита.

Некои од типичните видови на птици во Заштитеното Подрачје Езерани:



Фигура 62 - Ноќна Чапја (*Nycticorax nycticorax*). **Фигура 63** - Црноглав Галеб (*Larus ridibundus*).



Фигура 64 - Белобрада Вртимушка (*Chlidonias hybridus*).



Фигура 65 - Чапја Лажичарка (*Platalea leucorodia*).



Фигура 66 - Сива Чапја (*Ardea cinerea*).



Фигура 67 - Голем Корморан (*Phalacrocorax carbo*).



Фигура 68 - Обична Вртимушка (*Sterna hirundo*).



Фигура 69 - Гривеста Чапја (*Ardeola ralloides*).



Фигура 70 - Мал Воден Бик (*Ixobrychus minutus*). **Фигура 71** - Голем Северен Погонник (*Mergus merganser*).



3.4.2.6.6 Валоризација на цицачи

Богатство на видови: - 29 видови

Строга законска заштита:

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex II): 6 видови

Директива за живеалишта 92/43/EEC (Annex IV): 10 видови

Статус на закана:

IUCN Глобално Засегнати Видови (2009): Нема

Ендемизам: 2 видови се Балкански Ендемити

Табела 52 - Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на цицачи регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани.

Строго заштитени, Глобално засегнати и Ендемични видови на цицачи во ЗП Езерани					
Таксономска група/Вид	Македонско народно име	92/43/EEC	IUCN	Ендемизам	
Class Mammalia (Mammals); (Cicachi)					
Order Soricomorpha (Shrews and Moles)					
Family Talpidae (Moles)					
1. <i>Talpa stankovici</i>	Реликтна кртица	-	-	Balkan	
Order Chiroptera (Bats)					
Family Rhinolophidae (Horseshoe Bats)					
2. <i>Rhinolophus blasii</i>	Бласиев Потковичар	II/IV	-	-	
3. <i>Rhinolophus euryale</i>	Јужен Потковичар	II/IV	NT	-	
4. <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Голем Потковичар	II/IV	-	-	
5. <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Мал Потковичар	II/IV	-	-	
Family Vespertilionidae (Vespertilionid Bats)					
6. <i>Hypsugo savii</i>	Савиев Лилјак	IV	-	-	
7. <i>Myotis oxignathus</i>	Остроушест Ноќник	II/IV	-	-	
8. <i>Myotis mystacinus</i>	Мустаќест Ноќник	IV	-	-	
Order Carnivora (Carnivores)					
Family Canidae (Dogs)					
9. <i>Canis lupus</i>	Волк	IV	-	-	
Family Mustelidae (Otters, Martens, Weasels, Polecats, Badgers)					
10. <i>Lutra lutra</i>	Видра	II/IV	NT	-	
Order Rodentia (Rodents)					
Family Muridae (Mice and Rats)					
11. <i>Mus macedonicus</i>	Македонски глушец	-	-	Balkan	
Family Gliridae (Dormice)					
12. <i>Dryomys nitedula</i>	Шумски полв	IV	-	-	

Во IUCN Листата на Глобално засегнати видови (IUCN 2009), не е вклучен ниту еден вид од цицачите. Сепак, Јужниот потковичар (*Rhinolophus euryale*) и Видра (*Lutra lutra*) се валоризирани во категоријата “Речиси засегнати” (NT-Near Threatened).

Големи колонии на седум видови на лилјаци кои се под законска заштита и кои хибернираат во пештерата во близина на село Лескоец, го користат блатото Езерани како главно подрачје за исхрана.

Два видови од ситните цицачи, се потврдени како Балкански ендемити: Реликтната кртица (*Talpa stanovici*) и Македонски глушец (*Mus macedonicus*), независно од фактот што нивниот главен дистрибутивен ареал е ограничен на територијата на Македонија.

Цицачи под Строга законска заштита регистрирани во Заштитеното Подрачје Езерани:



Фигура 72 - Бласиев Потковичар (*Rhinolophus blasii*).



Фигура 73 - Јужен потковичар (*Rhinolophus euryale*).



Фигура 74 - Голем Потковичар (*Rhinolophus ferrumequinum*); **Фигура 75** - Мал Потковичар (*Rhinolophus hipposideros*) и **Фигура 76** - Остроушест Ноќник (*Myotis oxignathus*), последователно.



Фигура 77 - Савиев Лилјак (*Hypsugo savii*).



Фигура 78 - Мустаќест Ноќник (*Myotis mystacinus*).



Фигура 79 - Волк (*Canis lupus*).



Фигура 80 - Видра (*Lutra lutra*).



Фигура 81 - Шумски полв (*Dryomys nitedula*).

3.5 Екологија

3.5.1 Краток преглед на постоечките податоци

Не постојат подетални податоци за екологијата на Заштитеното Подрачје Езерани (освен за флора и фауна). Постојат повеќе студии што го третираат само Преспанското Езеро, како и некои делови од неговото сливно подрачје, но тие не се однесуваат на сливот на Заштитеното Подрачје Езерани (кој се состои од Голема Река и Источна Река). Од друга страна, постојат доволно податоци за земјоделскиот сектор (поточно продукцијата на овошје) во овој регион (Преспа), кои многу лесно можат да се вклучат во територијата на Заштитеното Подрачје Езерани.

Најважните постоечки податоци се секако оние кои се однесуваат на хидрологијата на езерото, кои се исто така многу значајни за самото Заштитено Подрачје Езерани. Ваквите податоци се објавени во неколку домашни и странски изданија. Поскорешните резултати се објавени во извештаите на некои меѓународни проекти (Факултетот за технологија и металургија беше дел од тие проекти, види на пример Ановски и сор. 1997 и 2007 - извод). Други хидролошки карактеристики на езерото се дадени кај Чавкаловски 1997, 2000.

Значајни и корисни податоци за абиотската компонента од животната средина во и надвор од резерватот (геологија, клима, почви, хидрологија итн.) се објавени во зборниците на научните симпозиуми посветени на одржливиот развој на преспанскиот регион, организирани во Корча (Албанија) во 1997 и Отешево (Македонија) во 2000 година.

Земјоделските аспекти и агрехемијата се описаны кај Ристевски и сор. (2000) и Трпески и сор. (2000). Животната средина во Преспанскиот регион е предмет на детално истражување во рамките на постоечкиот Преспа Парк проект. Земјоделството е значаен дел од овие студии. Податоците се достапни во форма на извештаи (UNDP главната канцеларија во Скопје и проектната канцеларија во Ресен). Голем број на информации за секторот на земјоделието и неговата значајна улога во животната средина (почвите и езерото) можат да се најдат во зборникот споменат погоре во текстот.

3.5.2 Абиотичка компонента на животната средина - биотоп

Резерватот се протега на подрачјето на долните делови од алувијална тераса (Ресенско Поле) која во погорниот дел е со терцијарна старост. Настаната е со депозиција во езерски услови, но во некои случаи и во мочуришни услови. На оваа геолошка подлога се развиле плодни почви кои во голема мерка се претставени со почвени типови карактеристични за блатни екосистеми (хидроморфни почви). Климатата е умерено континентална со изразено медитеранско влијание.

Основна црта на просторот е присуството на Преспанското Езеро (воден биотоп) кое во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани е вклучено со лitorалниот дел. Покрај тоа, во резерватот постојат и неколку водотеци. Повеќе детални

податоци за овој аспект можат да се најдат на повеќе места во овој извештај (особено во поглавјето 2.2.3 - Хидрологија).

3.5.2.1 Воздух

И покрај присуството на силните антропогени влијанија на и во животната средина во резерватот, квалитетот на воздухот е висок. Оваа изјава не е базирана на мерење на квалитетот на воздухот со оглед на фактот што ваков мониторинг систем не е воспоставен на Преспа, туку повеќе на индиректни заклучоци: во оваа област нема индустриски капацитети, а сообраќајот е слаб.

3.5.2.2 Почви

Според морфолошкиот опис на профилите и физичко-хемските карактеристики (Трпевски и сор. 2000), постојат два типа на почви, две почвени единици во Заштитеното Подрачје Езерани: (I) неваровнички колувијални почви и (II) колувијални ливадски почви. Исто така, постојат уште два типа почви во сливното подрачје: (III) исплакнети циметни шумски почви и (IV) светло кафеави кисели шумски почви. Една од најзначајни заеднички карактеристики на овие почви е големиот процент на песокливата фракција во нивниот механички состав. Ова значи дека тие се пропустливи за вода и минерални материи. Со тоа атмосферските дождови и наводнувањето можат силно да влијаат на растворувањето на хемиските загадувачки материи од вештачките губрива, кои на крајот можат да дојдат до езерото преку подземните води. Почвената pH е кисела и екстремно кисела со што овозможува активација на тешките метали. Плодноста на почвите (содржина на нутриенти, како N, P, K), како и содржината на органска материја не се погодни за земјоделство (освен калиум). За подетални информации за почвите во Заштитеното Подрачје Езерани, види во извештајот, во поглавјето за почви (2.2.4 - Почви).

3.5.3 Биотичка компонента

Во услови какви што се описаны погоре, се оформиле различни екосистеми, а перманентното човеково присуство и интеракција со екосистемите во просторот на Заштитеното Подрачје Езерани придонесло за формирање на различни агроекосистеми. Како резултат на тоа, во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани, денес се присутни следните екосистеми:

Езерски екосистем - директно е поврзан со општото значење на Заштитеното Подрачје Езерани, но неговото значење се намалува заради трендот на повлекување на бреговата линија со падот на нивото на водата; лitorалот е најважното станиште од целиот екосистем што е од значење за резерватот, а потоа следат песочните брегови (Фигура 82).



Фигура 82 - Езерски Екосистем.

Речни екосистеми - најзначаен е екосистемот на водотекот Голема Река, кој е под силно антропогено влијание; загадување и искористување на водите во погорните текови што условува дури и пресушување во текот на летниот период; речните станишта се многу значајни во смисла на биодиверзитетот (засолниште за акватичните организми, разградување на детритусот од лисја - за храна, итн.); текот на реката е пренасочен од оригиналниот тек во насока на рибниците (Фигура 83).



Фигура 83 - Голема Река.

Блатни екосистеми - претставени се со различни екосистеми кои се развиле како резултат на длабочината и постојаноста на водата, како и според доминантната растителна заедница; со оглед на континуираното дводесетениско повлекување на водата од Преспанското Езеро и намалувањето на подземните води, овие екосистеми се силно загрозени во Заштитеното Подрачје Езерани; тие постепено исчезнуваат или се намалува нивната површина (Фигури 84 и 85).



Фигура 84 - Блатен Екосистем.



Фигура 85 - Друг блатен Екосистем.

Тревести екосистеми – ливади (во овој извештај ливадите се сметаат за тревни површини кои редовно се косат со цел да се произведе сено); постојат најмалку два типа на влажни станишта (врз основа на растителните заедници) кои се косат за време на сушниот период од годината; еколошката сукцесија (без интервенција на лугето) би можела да ги уништи овие станишта во Заштитеното Подрачје Езерани).

Шумски екосистем - преостанатата евлова шума е многу значаен екосистем на национално ниво со оглед на тоа што евлови шуми во сочувана состојба можат да се сретнат единствено во Белчишкото Блато; за жал, овој екосистем е значително деградиран или уништен во Заштитеното Подрачје Езерани.

Врбаците го сочинуваат ново настанатиот тип на екосистем во Заштитеното Подрачје Езерани; тие растат на ново формираната песоклива површина (по повлекувањето на езерото); врбите се сè уште млади, наликуваат на грмушки и на некои места се многу густи; овие заедници опфаќаат голема површина (Фигура 86).



Фигура 86 - Врбјаци развиени во текот на последните 20 години на површини кои во минатото биле под вода.

Агроекосистеми (и рудерални станишта во тие рамки); најголем број од агроекосистемите во Заштитеното Подрачје Езерани се овоштарници, со тренд на зголемување на нивната површина.

Овоштарници - одгледувањето јаболка е многу важна дејност во Преспа; Преспа претставува најважниот регион за производство на јаболка во Македонија; проблемот со овоштарниците е прекумерната употреба на пестициди, што претставува вистинска закана кон животната средина во Заштитеното Подрачје Езерани (Фигури 87 и 88).



Фигура 87 - Овоштарник со јаболка.



Фигура 88 - Друг овоштарник со јаболка.

Рибници - тие се и биле многу значајни екосистеми направени од страна на луѓето во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани; во спротивност на овоштарниците тие се сега целосно напуштени (Фигура 89). Некои од овие екосистеми вклучуваат и повеќе од едно станиште.



Фигура 89 - Фотографија на еден од напуштените поранешни рибници.

Бидејќи екосистемите се отворени системи, тие функционираат остварувајќи помалку или повеќе тесни врски меѓу себе. Врските ги остваруваат преку сплет абиотички фактори карактеристичен за поширокото опкружување и воедно под постојано влијание на човековите дејствија, односно во контекст на човековото живеење и активности, во конкретниот случај, во просторот на Заштитеното Подрачје Езерани и пошироката околина. Ваквите интеракции (живо-неживиот систем во содејство со човековите потреби) креирале специфичен предел во чии рамки комплексната структура (одделните екосистеми и човековите творби) е основа за интегрално функционирање на неговите елементи, а и самиот предел во целина. Правецот на промените (кои и онака се неминовни) ќе зависи од тоа кои процеси ќе надвладеат: природните или антропогените. (Општо е прифатено дека традиционалните одржливи антропогени практики не влијаат деструктивно на пределот, односно екосистемите што го градат).

4. Анализа и валоризација на социо-економските фактори

4.1 Вовед

За имплементација на стратегиите во врска со животната средина секогаш е неопходна рамнотежа меѓу трошоците и придобивките. На пример, заштитата на водните живеалишта, како што е Заштитеното Подрачје Езерани (ЗПЕ), со себе повлекува широк опсег на прашања кои треба да се земат предвид. Ваквите прашања од една страна ги вклучуваат директните влијанија од загадувањето како резултат, на пример, на неодржливите земјоделски постапки, прекумерната употреба на природните ресурси и трошоците поврзани со следењето и спроведувањето на стратегиите за одржување на природните богатства на заштитениот резерват. Од друга страна пак, во придобивките спаѓаат подобрувањето на квалитетот на животната средина, зголемувањето на живеалиштата на растенијата и животните, од што произлегува и добросостојбата на локалното население. Придобивките од спроведувањето на стратегијата треба да ги оправдуваат трошоците.

4.1.1 Цели и насоки

Главната намена на оваа социо-економска анализа лежи во потребата од квантитативно одредување на ризиците поврзани со успешната имплементација на предложените мерки за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани и придржните трошоци за нивно ублажување; дефинирање на најдобрата институционална структура за одржување на мерките за заштита во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани; и идентификација на најсоодветните инвестициски мерки за поттикнување на одржливата употреба на природните ресурси и решавање на прашањата во врска со имотната сопственост, како и за спречување на загадувањето и подобрување на добросостојбата на локалното население.

4.2 Методологија

4.2.1 Анкетен план

Беше подготвен детален прашалник во врска со социо-економските прашања. Со цел да се спроведе анкетата, прашалникот беше поделен на две поглавја: (I) Социо-економски прашања и (II) Прашања во врска со животната средина. Во Анексот 1 е даден преглед на прашалникот.

Со анкетата е направен обид да се стави акцент и на економските прашања, односно приодот се концентрира на утврдување на зависноста на населението од употребата на земјиштето во рамките на моменталните граници на Заштитеното Подрачје Езерани, како и на социјалните прашања од типот на пристап до јавните и комуналните услуги, како и спремноста и можноста за нивно плаќање. Преку економските прашања би требало да се распознаат карактеристиките на однесувањето и подготвеноста на населението соодветно да ги превземе одговорностите во заедницата.

4.2.1.1 Големина на примерокот

Теренскиот анкетен тим (ТАТ) од Регионалниот центар за заштита на животната средина - Канцеларија во Македонија, усвои просечна големина на примерокот од 15% од вкупниот број на домаќинства во целната област, што е прилично над стандардите за социо-економски анализи поддржани од страна на Светската Банка и други меѓународни финансиски институции (обично 5%).

Во следната табела е даден преглед на планираниот и спроведениот број на интервјуирани домаќинства.

Табела 53 - Преглед на планираните и комплетираните интервјуја.

Село	Домаќинства	Планирани Интервјуја	%	Спроведени Интервјуја	%
Асамати	40	7	18 %	7	18 %
Волкодери	24	4	17 %	4	17 %
Грнчари	96	17	18 %	10	10 %
Перово	43	8	19 %	8	19 %
Дрмени	103	18	17 %	16	16 %
Езерани	49	7	14 %	7	14 %
Покрвеник	17	3	18 %	3	18 %
Прељубје	5	2	40 %	2	40 %
Рајца	18	3	17 %	3	17 %
Шурленци	21	4	19 %	4	19 %
Вкупно	416	73	17.6 %	64	15.4 %

Иако не можеше да се постигне првично планираниот број од 73 домаќинства, сепак, реалниот број на интервјуирани домаќинства, 64, претставува 15% од вкупниот број. Главните причини за неможноста да се анкетираат 73 домаќинства беше отсуството на некои од сопствениците од нивните домови за време на интервјуирањето, или неволноста на други од нив да одговорат на анкетата. Вкупно околу 30 сопственици, не сакаа да бидат интервјуирани поради загриженоста дека постои некоја скриена агенда зад интервјујата (најмногу страв од оданочување или политичка злоупотреба).

4.2.1.2 Спроведување на анкетата

Социо-економската анкета беше спроведена во периодот од 28-ми јули до 1-ви август, 2008 година во десет села во општина Ресен: Грнчари, Перово, Прељубје, Асамати, Рајца, Покрвеник, Волкодери, Шурленци, Дрмени и Езерани. Овие села лежат во границите на Заштитеното Подрачје Езерани. Вкупното население во овие села изнесува 1736 жители, што претставува 10.4% од вкупното население во општина Ресен. На географската карта прикажана подолу е илустрирано Заштитеното Подрачје Езерани и локацијата на анализираните села.

Директниот контакт со локалните заедници за време на анкетирањето беше корисен на многу начини. Имено, локалните жители беа во можност да добијат информации во врска со намерите на централната власт да се проценат природните богатства на Заштитеното Подрачје Езерани, заедно со социо-

економските карактеристики на таа област. Луѓето беа задоволни од постоењето на некаква тековна активност, иако нивните сеќавања во однос на минатите мерки поврзани со Заштитеното Подрачје Езерани не беа секогаш позитивни. Проектниот тим од друга страна, беше во можност да го осознае начинот на живот и менталитетот на локалните заедници. Состојбата во однос на приходите беше дискутирана од аспект на изворите на приходи, способноста за задоволување на основните потреби, како и способноста за покривање на вонредни трошоци. Најважно е тоа што во склоп на одговорите на прашалникот беа дискутирани прашањата во врска со сопствеништвото на земјата. На луѓето им беше дадена можност да бираат меѓу различни типови на компензација и, за првпат, беа запрашани за нивните мислења и/или ставови. Покрај тоа, беше проценет и интересот на локалното население за проширување на нивните извори на приход преку алтернативна употреба на природните ресурси за намени како што се развојот на одржлив туризам и органско земјоделство.



Фигура 90 - Граници на Заштитеното Подрачје Езерани и локација на околните населени места.

Исто така, беше проценето и колку населението ги разбира промените поврзани со имплементацијата на предвидените заштитни режими. Ова вклучуваше проценка на нивото на свест во врска со важноста на заштитената област и на моменталната спремност на жителите да учествуваат во овој проект. Свеста и спремноста за вклучување во активностите кои започнуваат и напредуваат на централно ниво (како што е воспоставување на заштитена област) се доста ниски. Очигледно е дека, ако локалното население е соодветно вклучено во дефинирањето на границите на Заштитеното Подрачје Езерани и режимите за заштита, ако мерките за компензација и казните доследно се спроведуваат и ако

локалните и државните власти се доволно вклучени преку обезбедување на човечки или финансиски ресурси за водење на процесите за заштита на ПРЕ, тогаш повратната реакција од жителите ќе се подобри.

Анкетата беше успешно спроведена со помош на претставници од UNDP, водачите на локалните заедници и општинските власти. Прелиминарните резултати беа дискутиирани во Ресен. Уште во раните фази од социо-економската анализа стана јасно дека треба да се направи уште многу за да се подигне свеста на локалното население, и да населението се вклучи во активната заштита на Заштитеното Подрачје Езерани. Исто така, треба уште многу да се направи во делот на спроведувањето на систематските мерки за подобрување на локалната инфраструктура, а со тоа и за поставување на основа за поинтензивен локален економски развој.

На одржаните состаноци за време на анкетирањето, градоначалникот на општина Ресен ја изрази неговата посветеност кон реализацијата на овој проект и спремноста за пронаоѓање решенија за критичните прашања како што се обележувањето на границите и придржните активности во врска со употребата на земјиштето. Гледиштето на градоначалникот во однос на управувањето со заштитената област беше дека тоа треба да биде доделено на општината, која би организирала управна единица за надгледување на режимите за заштита на областа.

Повеќето од овие прашања се дополнително дискутирани во Поглавје 4, вклучувајќи ги оние кои се однесуваат на институционалната структура која треба да се дефинира во согласност со одредбите од Законот за заштита на природата и Законот за животна средина.

По анкетирањето беше основана база на податоци во Microsoft Access со која се овозможи стандардизирана обработка на податоците и поставување на основа за било какви идни потфати поврзани со следењето на социо-економските прашања во Заштитеното Подрачје Езерани.

Обработката на податоците беше завршена кон крајот на декември, 2008 година. Беа извршени испитувања на базата на податоци, со цел да се провери објективноста на одговорите и да се откријат меѓусебните врски на социо-економските карактеристики, како и ставовите/гледиштата на луѓето во однос на Заштитеното Подрачје Езерани.

Во ова поглавје се описаны главните демографски карактеристики, како што се: порастот на населението, половата структура, образоването, етничките прашања, и миграцијата. Покрај тоа, извршена е и проценка на живеалиштата, како и на степенот и квалитетот на јавните услуги. Исто така е ставен акцент и на приходите, работната сила и вработеноста.

Беа оценети различните влијанија врз Заштитеното Подрачје Езерани кои потекнуваат од сиромаштијата и традиционалната употреба на природните ресурси. Покрај тоа, беа проценети и ставовите на локалното население во однос на: промената на сегашните земјоделски постапки и спроведувањето на поодржливи техники, како и воведувањето на еко- туризам. Беа земени предвид гледиштата во однос на важноста на Заштитеното Подрачје Езерани за екосистемот и добросостојбата на локалното население.

На крајот, беа анализирани и прашањата во врска со сопствеништвото на земјата и можностите за решавање на разновидните конфликти поврзани со задржување на приватното земјиште внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3 Резултати од спроведената анкета

Во ова поглавје се описаны главните демографски карактеристики, како што се: порастот на населението, половата структура, образоването, етничките прашања, и миграцијата. Покрај тоа, извршена е и проценка на живеалиштата, како и на степенот и квалитетот на јавните услуги. Исто така е ставен акцент и на приходите, работната сила и вработеноста.

Беа оценети различните влијанија врз Заштитеното Подрачје Езерани кои потекнуваат од сиромаштијата и традиционалната употреба на природните ресурси. Покрај тоа, беа проценети и ставовите на локалното население во однос на: промената на сегашните земјоделски постапки и спроведувањето на поодржливи техники, како и воведувањето на еко- туризам. Беа земени предвид гледиштата во однос на важноста на Заштитеното Подрачје Езерани за екосистемот и добросостојбата на локалното население.

На крајот, беа анализирани и прашањата во врска со сопствеништвото на земјата и можностите за решавање на разновидните конфликти поврзани со задржување на приватното земјиште внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.1 Демографски прашања

4.3.1.1 Население и пораст на населението, возраст и пол

Демографските информации беа собрани од пописот на населението (2002 година) во комбинација со резултатите од конкретната анкета. Таму каде што имаше празници во податоците беа консултирани дополнителни извори на информации. Во селата кои се наоѓаат во непосредна близина на Заштитеното Подрачје Езерани се населени 1,736 жители.

Врз основа на серија од показатели за порастот на населението, може да се заклучи дека во текот на минатите 30 години има постојано опаѓање на населението во општина Ресен. Спротивно на тоа, во периодот од 2004 до 2008 година, во регионот на проектот имало мал пораст на населението еднаков скоро на 1% од вкупното население во општината.

Табела 54 - Преглед на половите и старосните групи.

Село	Вкупно население	Вкупно население на 15 и над 15 години			Вкупно население до 15 години
		Мажи	Жени	Вкупно	
Асамати	175	75	63	138	37
Волкодери	114	44	42	86	28
Грнчари	417	160	176	336	81
Перово	175	75	78	153	22
Дрмени	416	175	184	359	57
Езерани	203	84	90	174	29
Покрвеник	65	34	26	60	5
Прељубје	16	7	9	16	0
Рајца	66	30	24	54	12
Шурленци	89	38	38	76	13
Вкупно	1736	722	730	1452	284

Достапните статистички податоци од пописот во 2002 година покажуваат старосна структура со урамнотежена дистрибуција на населението во 14 старосни подгрупи. За намената на оваа социо-економска анализа, направена е разлика меѓу двете доминантни старосни групи: 0-14 години и над 14 години. Табелата прикажана подолу укажува на добар потенцијал за ревитализација на популацијата, бидејќи над 16% се деца (старосна група 0-14 години).

Односот мажи/жени исто така е еднаков. Главно, мажите се оние кои заработкаат, додека пак жената ја превземата својата традиционална улога, како како што е воспитувањето на децата и грижата за домаќинството, и нема индации дека ова ќе се смени во блиска иднина. Се чини дека жените не се заинтересирани за учество во активностите во врска со донесувањето на главните одлуки, вклучувајќи ги прашањата поврзани со економската и социјалната добросостојба.

4.3.1.2 Миграција на населението

Во моментов, миграцијата е стабилна, без промени на релативниот број на жители кои емигрираат од Македонија. Најголемиот дел од луѓето кои живеат во странство ги напуштиле своите домови во периодот од 1965 до 1980 година². Повеќето од нив се населиле во Скандинавските земји (Шведска и Данска), како и надвор од Европа – Австралија и Соединетите Американски Држави. Не се достапни официјални податоци за бројот на семејства кои емигрирале во овој период. За време на анкетирањето стана јасно дека околу 10%³ од семејствата или имаат роднини кои живеат во странство и таму се стекнуваат со приходи, или примаат пензии од претходно вработување во странство.

Од гледна точка на идната заштита и управување со Заштитеното Подрачје Езерани, миграцијата може да има позитивно влијание, како резултат на искуството што овие луѓе го стекнуваат за прашањата поврзани со животната средина за време на престојот во развиените земји. Ова може позитивно да влијае врз моменталната незаинтересираност на населението во однос на Заштитеното Подрачје Езерани како вреден природен ресурс.

4.3.1.3 Образование и етнички прашања


Најголемиот дел од интервјуираното население (65%) има основно и/или средно образование. Мал дел (4%) од населението се неписмени. Нивото на образование во регионот на проектот веројатно е несоодветно за да се обезбеди фонд на квалификувана работна рака, која е потребна за да се овозможи разновидност на активностите за создавање приход и пораст на можностите за вработување преку професионална дистрибуција на економски активното население.

Наредниот график го покажува нивото на образование на популацијата која ја населува целната област.

Високото образование е растечки тренд во ова подрачје. Во седумнаесет семејства (27% од вкупниот број на интервјуирани домаќинства) има 30 студенти кои ги посетуваат универзитетите во Битола и Скопје; покрај тоа, врз основа на одговорите од интервјујата, јасно е дека се зголемува и инвестирањето во образование на приватните универзитети во Скопје, што укажува дека семејствата од интервјуираните домаќинства се економски ситуирани.

² Овој период беше назначен од страна на анкетираните лица и не претставува официјална, ниту публикувана информација

³ Овој процент е приближен и се темели на разговорите со интервјуираните лица



Фигура 91 - Ниво на Образование.

Забелешка: На графикот се прикажани податоците за сите членови од интервјуираните домаќинства (вкупно 216 жители од целната популација, или 12.4%).

Растечката свест за потребата од подобрување на нивото на образование во рамките на растечкото помладо население, напоредно со тенденцијата за стагнација на миграцијата на населението во изминатите десет години, укажува на тоа дека постои добар потенцијал за иден економски развој. Како заклучок, новите генерации можат да бидат движечката сила на идното интегрирано управување на Преспанското Езеро, доколку се имплементираат соодветни програми.

4.3.2 Домаќинства, живеалишта и пристап до јавните услуги


Овој дел се фокусира на животниот стандард на локалното население, домувањето и пристапот до јавните услуги: електрична енергија, вода, санитарии и телекомуникации.

Повеќето куќи во регионот на проектот имаат градини (98%). Тие вообичаено се повеќе-генерациски куќи, каде паровите со деца живеат со своите родители. Обично, најстариот маж е вглавата на семејството. Куќите се пространи и обезбедуваат релативно висок животен стандард. Покрај покриениот простор за живеење, обично се присутни и други типови на градби на имотите, како што се гаражи, складишта итн.

Осумдесет и шест проценти од интервjuираните лица се споственици на нивните живеалишта, а 76% од нив не поседуваат никаков друг имот.

Најголемиот дел од куќите се изградени скоро пред 20 години, додека пак сегашните градежни активности се ограничени и се сотојат главно од обновување; а како резултат на зголемената потреба за складирање јаболка, присутни се инвестиции во изградба на складишта.

Наредниот график дава информации за бројот на домаќинства во целното подрачје кои примаат некои инфраструктурни услуги.



Фигура 92 - Домаќинства со пристап до јавните услуги.

Горната фигура укажува на тоа дека повеќето од домаќинствата во овој регион имаат пристап до водовод, електрична енергија и телекомуникации. Наспроти општиот впечаток дека живеалиштата во регионот се со релативно висок квалитет, постојат некои недостатоци во однос на јавните услуги.

4.3.2.1 Управување со отпад

Според информациите добиени од страна на испитувчите, постои добро организиран систем за отстранување и собирање на цврстиот отпад, во споредба со другите рурални средини во Македонија. Седумдесет и девет проценти од домаќинствата се обезбедени со неделно собирање на отпадот од страна на јавното комунално претпријатие “Пролетер” од Ресен.

Остануваат проблемите во врска со селата кои не добиват организирани услуги во однос на отпадот, што го приморува локалното население да го фрла отпадот на неконтролирани депонии. Особено загрижува селото Езерани, лоцирано во непосредната околина на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.2.2 Санитарни услуги

Повеќето од домаќинствата (97%) во овој регион имаат пристап до водовод, но немаат пристап до системот за собирање и третман на отпадните води. Осумдесет и шест проценти од испитаниците имаат септички јами, додека пак другите ја испуштаат отпадната вода директно во подземјето. Во повеќето случаи (во зависност од условите на почвата и нејзината пропустливост), ова доведува до продирање на загадувачки материји во подземните води, што може да има негативни ефекти врз човечкото здравје, целокупниот екосистем, и особено врз Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.2.3 Греенje

Како начин на греенje, 95% од домаќинствата користат цврсти горива (главно дрва за огрев), поради тоа што не постои централен систем за греенje во селата. За време на анкетирањето се зборуваше за постоење на илегална сеча на дрва за огрев во Заштитеното Подрачје Езерани, но ова не е потврдено поради недостатокот од редовни инспекции и мониторинг во подрачјето. Заедно со воспоставувањето на режимот за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, би морало да се имплементираат и специфични планови за мониторинг.



Фигура 93 - Начин на греенje.

4.3.2.4 Способност и спремност за плаќање на услугите

Месечната цена за водоснабдување (вклучувајќи го отстранувањето на цврстиот отпад) варира од 200 до 400 МКД (5-10 USD)⁴. Врз основа на резултатите од анкетата, оваа сума е прифатлива за 51% од населението; а 20% од населението не можат да си ги дозволат моменталните цени на сметките (*Фигура 94, цени за водоснабдување и отстранување на смет*). Во споредба со Фигура 99 (која отсликува некои од различните типови на трошоци), 78% од населението изјавија дека редовно ги плаќаат комуналните сметки, додека останатите 22%, од испитаниците се смета дека не можат да платат за добиените услуги.

Од гледна точка на можните режими за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, важно е да се разбере економската состојба на жителите и нивната способност да одговорат на нивните обврски, каква што е плаќањето на сметките. Врз основа на нивните одговори, може да се заклучи дека само мал дел од населението не е во можност или не сака да ги плаќа јавните услуги, што претставува позитивен знак.

Цените на услугите зависат од растојанието на селото од градот Ресен; колку е селото подалеку, толку е повисока цената. Овој метод за одредување на цените не е во согласност со одредбите од Законот за управување со отпадот, кој гарантира универзалност на услугата и одредува дека на домаќинствата треба да им се наплаќа само врз основа на количеството на создаден отпад. Сите овие околности треба да се земат предвид при дефинирањето на мерките за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, бидејќи ако населението не е задоволно од јавните услуги, тогаш нивната реакција на мерките кои доаѓаат било од државно, било од локално ниво, веројатно ќе биде несоодветна.

Една интересна опсервација укажува на тоа дека поголемите семејства се поспремни да ги плаќаат нивните сметки во споредба со помалите семејства (од 2 или 3 члена), кај кои е забележана помала способност за плаќање. Традиционалниот семеен состав (баба и дедо, родители и деца кои живеат под еден покрив) е доминантен, и се смета дека донесува стабилност и добросостојба, но исто така создава големи семејни групи. Овој факт треба да се земе предвид при креирањето на кампањите за информирање, така што семејствата кои се почувствителни на промени, како што се помалите семејства, не би биле пропуштени.

На следните фигури се прикажани варијациите на цените за услугите, заедно со прашањата во врска со тоа колку населението може да си ги дозволи таквите цени.



Фигура 94 - Цени за водоснабдување и отстранување на смет.



Фигура 95 - Прифатливост на цените.

⁴ Извор НБРМ: Среден курс од 16.03.2009, 1USD = 47.59 MKD

4.3.3 Социо-економски карактеристики


4.3.3.1 Работна сила и вработување

Состојбите во однос на вработеноста и приходите се тесно поврзани и многу важни за креирањето на економските инструменти за компензација/казни, наменети за соодветна заштита на Заштитеното Подрачје Езерани во иднина.

Графикот прикажан подолу, врз основа на информациите од анкетата, ја отсликува состојбата во однос на вработеноста во целната област.

Гореприкажаната табела укажува дека 30% од интервјуираните лица се вработени или само-вработени, додека пак 19% се пензионирани. Остатокот од испитаното население се невработени и/или домаќинки, студенти и други издржувани лица.

Врз основа на други одговори на различни прашања, се чини дека добиените информации преку испитувањето на вработеноста не се издражни, па јасно е дека податоците од анкетата не ги отсликуваат вистинските приходи.



Фигура 96 - Вработеност.

Се претпоставува дека многу земјоделски производители неволно плаќаат даноци или пензиски и здравствени бенефиции; па следствено, тие не се регистрирани како извори на приход. Оваа неволност се чини дека не е резултат на високите даноци, туку на недовербата во државните институции. Земјоделците се чувствуваат како да се оставени да се грижат сами за себе. Во моментов, постојат некои предложени мерки за обезбедување субвенции на земјоделските производители, со што би им се овозможило да се регистрираат како само-вработени. Се очекува овие мерки да имаат позитивни ефекти врз регионот како целина и особено врз спроведувањето на режимите за заштита на Заштитеното

Подрачје Езерани. Покрај тоа, таквите субвенции можат да се поврзат со други методи за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани и треба да се земат предвид од страна на соодветните власти.

Покрај земјоделството, мал број од интервjuираните лица имале некое претходно вработување, главно во туризмот, снабдувањето со храна и јавните услуги. Генерално гледано, недостасуваат други локални бизниси. Има мал број продавници, аптеки, земјоделски аптеки, приватни доктори и ресторани, што покажува дека или побарувачката или бројот на квалификувани даватели на услуги се ограничени.

Туризмот, кој во минатото создавал значаен приход, е во постојано опаѓање, веројатно поради влошувањето на хидролошката состојба на езерото. Покрај тоа, постоечките туристички капацитети не биле соодветно одржувани за време на распадот на Југославија и во транзицискиот период на државата, што резултирало со нивно влошување.

4.3.3.2 Приходи и животен стандард

Приходот и потрошувачката по домаќинство се меѓу најважните детерминанти на добросостојбата на регионот. Следниот график дава информации за годишниот приход на интервjuираните домаќинства.




Фигура 97 - Групи според годишниот приход по домаќинство (МКД).

Гореприкажаниот график укажува дека најголемата поединечна економска група (22% од интервjuираните домаќинства) има годишен приход од над 600.000 МКД⁵; 13% тврдат дека нивниот годишен приход е во опсегот од 132.000 до 180.000 МКД, додека пак 22% од интервjuираните домаќинства спаѓаат во групата со најнизок годишен приход (до 84,000 МКД). Процентот на семејства со низок приход е во согласност со претходните одговори во врска со способноста за плаќање на јавните услуги и влошената финансиска состојба во споредба со претходната година.

За да се потврдат одговорите добиени од интервjuираните лица во врска со нивниот годишен приход по домаќинство, се јави неопходноста од осознавање на нивните потрошувачки навики; затоа, од нив беше побарано да проценат колку пари им се потребни за да ги покријат просечните месечни трошоци. Од Фигура 98, може да се види како интервjuираните лица ги проценуваат нивните месечни потреби во однос на нивниот посакуван начин на живот.

Врз основа на информациите од Фигура 98, од сите интервjuирани домаќинства, најголемата поединечна група (19%) изјавила дека за покривање на просечните месечни трошоци, нивниот приход по домаќинство би требало да биде меѓу 21,000 и 30,000 МКД, додека пак 16% сметале дека месечниот приход по домаќинство не би требало да биде понизок од 60,000 МКД. Меѓутоа, околу 25% од испитаниците не одговориле на ова прашање, што укажува дека или не можеле да ги проценат нивните реални потреби, или пак одбиле да одговорат (можеби поради тоа што одговорот би ги компромитирал нивните претходни одговори во врска со големината на приходот на домаќинството).



Фигура 98 - Просечни месечни трошоци по социо-економска група (МКД).

⁵ Извор НБРМ: Среден курс од 16.03.2009, 1УСД = 47.59 МКД

Способноста да се задоволат основните потреби, како соодветна исхрана, облека, засолниште и основни удобности, со голем дел е одредена од нивото на стекнат приход од страна на домаќинството. Според информациите од анкетата, 67% од интервјуираните домаќинства се способни да ги покријат трошоците за овие основни потреби, што ја прикажува нивната потрошувачка моќ. Следната табела ни дава информации за различната потрошувачка моќ на домаќинствата.

Табела 55 - Приходи по домаќинство во споредба со трошоците на живеење.

Бр.	Приходи по домаќинство во споредба со трошоците на живеење	Број на одговори ⁶	Процент (дозволени се повеќе одговори)
1	Способност за покривање на трошоците за храна	32	51
2	Способност за покривање на трошоците за храна и облека	26	41
3	Способност за покривање на трошоците за храна, облека, засолниште и основни удобности	42	67
4	Способност за штедење или инвестирање	12	19
5	Без одговор	3	5

Повеќето испитаници употребија комбинација од одговорите под 1, 2 и 3, укажувајќи дека најголемиот дел од домаќинствата се способни да ги покријат трошоците за основните животни потреби. Способноста за плаќање на сите типови на трошоци (1, 2, 3 и 4) е забележана само кај 4 домаќинства, што значи дека повеќето домаќинства не се често во можност да штедат или инвестираат.

Потрошувачката моќ на домаќинствата во регионот на проектот беше испитана во споредба со нивната способност да покриваат различни типови на трошоци. Покрај тоа, беше проценета и нивната спремност да ги плаќаат сметките. Бидејќи луѓето кои ја населуваат оваа област го создаваат нивниот приход најмногу преку сезонско земјоделство, на анкетираните им беше дозволено да ги засноваат нивните одговори врз трошоците од последните три месеца.

Може да се заклучи дека повеќето жители живеат во нивни споствени куќи и се навикнати да плаќаат данок на имот и сметки за комунални услуги. Околу 78% ги плаќаат нивните месечни сметки, што во споредба со други региони во земјата, претставува исклучително висока стапка.

Сопствените заштеди вообичаено се користат за капитални инвестиции; а земањето кредити не е вообичаено. Овој став се заснова примарно на зависноста на земјоделските производители од временските и пазарните услови, така што ним не им е гарантирано враќањето на кредитот во случај на слаб принос или ниски цени на производот. Околу 10% од интервјуираните домаќинства тврдат дека позајмиле пари за инвестирање во системи за наводнување, но, ова е поврзано со потребата да се осигура сигурно производство на јаболка. Инвестициите во индивидуални системи за наводнување биле неопходни поради проблемите со постоечкиот (колективен) систем. На Фигура 99 подолу, прикажани се деталните опсервации.

⁶ Број на означени одговори за секоја од петте понудени опции на испитаниците; процентот се пресметува како број на одговори за секоја опција во споредба со вкупниот број на интервјуирани домаќинства (63)



Фигура 99 - Способност за покривање на разновидни потреби.

Животниот стандард и потрошувачката моќ се во корелација со друга група на прашања во врска со различните типови на трошоци.

Според табела 56, скоро половина од интервjuираните домаќинства се способни да ги покријат трошоците за греенje (44%), додека пак 56% изјавиле дека тие можат да си дозволат соодветна храна за нивните семејства. На прашањето дали можат да си дозволат одредени луксузи, 30% од нив изјавија дека можат да си дозволат одмор од една недела надвор од нивното место на живеење, додека пак 27% можат да си дозволат средување на ентериерот и реновирање на нивните куќи.

Табела 56 - Способност за покривање на разновидни потреби.

No.	Способност за покривање на разновидни потреби	Број на одговори ⁷	Процент (дозволени се повеќе одговори)
1	Соодветно греенje на домот	28	44
2	Еднонеделен одмор	19	30
3	Инвестирање во средување на ентериерот и реновирање	17	27
4	Јадење месо или риба секој втор ден	35	56
5	Вечера/пијачка во ресторан најамалку еднаш месечно	25	40
6	Без одговор	20	32

Генерално, може да се заклучи дека многу од наброените потреби можат солидно да се покријат со приходот на домаќинствата во областа на проектот; меѓутоа, одењето на одмори или покривањето на несекојдневни трошоци, како и инвестирањето, не се вообичаени. Ова настанува веројатно како резултат на несигурностите поврзани со сезонскиот карактер на приходот од производството

⁷ Број на означени одговори за секоја од шесте понудени опции на испитаниците; процентот се пресметува како број на одговори за секоја опција во споредба со вкупниот број на интервjuирани домаќинства (63)

на јаболка, кој зависи од временските и пазарните услови, како што и се истакнува на повеќе места во овој извештај.

Претпазливоста и резервираноста во однос на промените се доста присутни. Традиционалното однесување се смета за најсоодветно, а и новите генерации се уште ги задржуваат гледиштата на нивните претци. Спроведувањето на мерките за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, можеби нема да бидат добро пречекани, поради тоа што таквите мерки би барале промени во локалните гледишта, соработка со државните и локалните власти и учество во засилениот мониторинг на спроведените планови внатре во новите граници на Заштитеното Подрачје Езерани.

Табелата 57, укажува на тоа дека најголемиот процент (83%) од интервјуираните домаќинства изјавиле дека редовно плаќаат даноци (данок за земјиште, данок на имот, данок на промет на недвижнини, данок на добивка итн); плаќаат за свадби (67%) и плаќаат за градежни активности (22% од нив морале да инвестираат во споствени бунари за наводнување или системи за наводнување капка по капка поради нефункционалноста на постоечката мрежа за наводнување).

Табела 57 - Типови на трошоци на домаќинствата.

Br.	Типови на трошоци на домаќинствата	Број на одговори ⁸	Процент (дозволени се повеќе одговори)
1	Членарини	6	10
2	Даноци (данок на земјиште, данок на имот, данок на наследство, данок на добивка итн)	52	83
3	Пензиско осигурување	19	30
4	Казни	5	8
5	Трошоци за свадби	42	67
6	Компензација за оштетување, изгубени или украдени пари, подароци	8	13
7	Исплаќање кредити	12	19
8	Враќање заеми	6	10
9	Инвестиции во нови куќи	0	0
10	Инвестиции во земјиште	4	6
11	Трошоци за планирање и проектирање на земјиштето (инвестиции во нова мрежа за комунални)	14	22
12	Материјали за градење куќи	14	22
13	Градежни услуги	4	6
14	Без одговор	4	6

Главната цел на конкретниот проект е одржливата употреба на природните ресурси во рамките на басенот на Преспанското Езеро, па оттука следува дека е важно да се дефинираат постоечките извори на приходи за домаќинствата. Врз основа на моменталната приходна структура, можно е создавање на нови локални економски развојни стратегии. Во Табелата 58 се наброени изворите на приход за локалното население.

⁸ Број на означени одговори за секоја од 14те понудени опции на испитаниците; процентот се пресметува како број на одговори за секоја опција во споредба со вкупниот број на интервјуирани домаќинства (63)

Табела 58 - Извори на приходи за домаќинствата.

Бр.	Извори на приходи за домаќинствата	Број на одговори ⁹	Проценат (дозволени се повеќе одговори)
1	Плата	24	38
2	Приход од сопствен бизнис	4	6
3	Приход од земјоделство	54	86
4	Пензии	34	54
5	Социјална помош	2	3
6	Други форми на социјална помош	1	2
7	Приход од инвестиции	0	0
8	Други извори на приход	1	2

Очигледно е дека најголемиот процент (86%) од приходите на домаќинствата потекнува од земјоделството (најмногу од јаболковите овоштарници и поретко зеленчук). Производството на јаболка е традиционална земјоделска активност во оваа област уште од времето на Римската Империја¹⁰. Производството на пченица е незначајно и поврзано со обезбедување храна за добитокот. Одгледувањето на добитокот пак, е единствено со намера за покривање на основните потреби на самите семејства, следствено, тие не нудат продукти од оваа активност на пазарот.

Покрај приходите создадени преку земјоделството, втор најголем извор на приходи се пензиите. Ако се земе предвид составот на семејствата, каде повеќе генерации живеат во една куќа, овиј тип на приход дополнително придонесува кон стабилноста на домаќинството, бидејќи е континуиран и не зависи од временските и/или пазарните услови.

Иако приходот од земјоделството му дава на локалното население некаква финансиска стабилност, постојат придружни проблеми кои предизвикуваат несигурност и следствено, недоверба во властите и институционалниот систем во целина. Имено, променливите временски услови кои резултираат со загуба на приносот и значителниот пораст на цената на нафтата во текот на 2007 и 2008 година, директно ја зголемиле зависноста на производството на земјоделските култури од надворешните фактори. Покрај тоа, факторите како што се недостатокот од организирано наводнување на јаболковите овоштарници (што ги приморува луѓето да бараат индивидуални решенија), поплавувањето од страна на потоците како резултат на недостаток од организирано одржување на каналите, како и недоволната грижа на владините институции во однос на подобрувањето на начинот на живот во селата, негативно влијаат врз локалното разбирање за промените во однесувањето кои се потребни за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани.

За да се процени трендот на приходите, беше побарано од интервјуираните домаќинства да направат споредба меѓу нивната моментална финансиска состојба со таа од минатата година. Повеќето испитаници изјавија дека таа е незабележливо подобрена или иста (48%), додека пак 13% заклучија дека таа

⁹ Број на означени одговори за секоја од 8те понудени опции на испитаниците; процентот се пресметува како број на одговори за секоја опција во споредба со вкупниот број на интервјуирани домаќинства (63).

¹⁰ Извор: Тасевски, Христо: Постдипломска работа “Одгледување и производство на јаболки во Преспа”, 1977

значително се подобрila. За остатокот (39%), финансиската состојба е влошена (Фигура 100).



Фигура 100 - Споредба на финансиската состојба од тековната со претходната година.

4.3.4 Активности кои генерираат негативни влијанија врз екосистемите на Заштитеното Подрачје Езерани

Економските и социјалните проблеми на локалното население можат да предизвикаат неповолни ефекти во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани и можат да го отежнат спроведувањето на какви било идни заштитни мерки. Руралната сиромаштија може да резултира со пораст на употребата на природните ресурси во рамките на заштитената област, и со тоа да дојде во конфликт со идните рестрикции чија цел е зачувување на вредните хабитати и загрозените видови во областа на проектот.

Покрај веќе обработените демографски и социо-економски прашања, следниот дел става акцент на различните типови на човечки активности кои предизвикуваат штетни ефекти врз екосистемите на Заштитеното Подрачје Езерани. Сите компоненти на анкетата треба да се земат како меѓусебно поврзани, бидејќи не е важно само да се разберат изворите на приход, локалниот начин на живот и предвидените потреби за природни ресурси (рибарство, шумарство, земјоделство, рударство итн) како обид да се осигура добросостојбата на поединците, туку и да се проценат различните прашања во врска со однесувањето, како што се гледиштата во врска со важноста на Заштитеното Подрачје Езерани за земјата и локалните интеракции со ова заштитено подрачје.

На наредната фигура се прикажани главните типови на употреба на земјиштето, со цел да се лоцираат главните влијанија врз екосистемот на водното живеалиште (Фигура 101).


4.3.4.1 Искористување на природните ресурси за економски цели

Испитаниците беа запрашани кои активности се дозволени внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани, со цел одредување на локалното познавање и разбирање на моменталните мерки за заштита. Интересно е да се забележи дека околу 70% од испитаниците знаеја дека примарната цел на Заштитеното Подрачје Езерани е рекреација и набљудување на природата. Сепак, голем број (опсегот е од 13% до 45% соодветно за овие конкретни прашања) изјавија дека внатре во границите на заштитената област е дозволено да се одгледуваат јаболка (45%), да се лови риба (37%), да се сече трската (35%) итн. (Табела 59).

Општиот впечаток на анкетарите е дека заштитните мерки и границите на Заштитеното Подрачје Езерани можеби не им се познати детално на најголемиот дел од испитаниците, но иако можеби одговориле поинаку, тие всушност знаат дека постојат забрани за комерцијалните активности, со што само уште еднаш се потврдува нивната незаинтересираност.

Овој заклучок беше дополнително потврден со одговорите во врска со познавањето на заштитните мерки внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани. Имено, само 5% од испитаниците изјавија дека знаат за овие мерки, 32% изјавија дека знаат некои од нив, 47% беа изненадени од тоа дека се спроведуваат било какви мерки, а 16% воопшто не сакаа да знаат за Заштитеното Подрачје Езерани.

КАРТА НА БАСЕНОТ НА РЕСЕНСКАТА КОТЛИНА И ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО




Фигура 101 - Типови на користење на земјиштето во Ресенската (Преспанска) Котлина.

Табела 59 - Активности кои се дозволени во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

Бр.	Прашање	Број на одговори ¹¹	Процент (дозволени се повеќе одговори)
1	Рекреација и набљудување	44	70
2	Ископување на песок, чакал и глина	17	27
3	Собирање печурки, лековити растенија и други растенија	9	14
4	Сечење на трска	22	35
5	Производство на јаболка	28	45
6	Одгледување на добиток	19	30
7	Риболов	23	37
8	Лов на птици	11	17
9	Сечење на дрва (дрвена граѓа)	8	13
10	Друго	5	8

Ова можеби е показател за неволната за препуштање на контролата врз семејното земјиште. Земјата се смета за ресурс за производство на јаболка и таа со генерации претставува главен извор на приход. Исто така, со години риболовот и ловот се одвивале без ограничувања. Покрај тоа, се вршело и ископување на песок и чакал по должината на брегот на приватните имоти. Сечењето на трската се вршело со различни намени и тоа се уште претставува општа практика во селата. Потребна е целосна промена на гледиштата во однос на вредноста на заштитената област, или селаните ќе се двоумат и ќе се држат за нивните обичаи.

Многу од локалните жители не гледаат на воспоставувањето на заштитено подрачје како на придобивка, туку како на ограничување на нивната слобода на движење внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

**Фигура 102** - Познавање на заштитните режими во Заштитеното Подрачје Езерани.

Речиси е сигурно дека луѓето се неинформирани во однос на тоа како можат да придонесат кон заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани. Осумдесет и седум проценти од локалното население одговорија дека во минатите години не биле спроведени никакви кампањи за информирање. Интересно е да се забележи дека 21% од испитаниците одговорија дека тие веќе придонесуваат кон заштитата на

¹¹ Број на означени одговори за секоја од 10те понудени опции на испитаниците; процентот се пресметува како број на одговори за секоја опција во споредба со вкупниот број на интервjuирани домаќинства (63)

Заштитеното Подрачје Езерани, со тоа што не вршат лов, риболов и ископување на песок. Бројот на неинформирани жители изнесува 21% од испитаниците, заедно со 19% кои не се заинтересирани. Тие кои не се заинтересирани за заштита на ПРЕ се убедени дека неговата заштита не е нивна одговорност. Генерално гледано, заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани не спаѓа меѓу приоритетите на локалното население.



Фигура 103 - Спремност за поддршка на заштитните режими.


Покрај проценката на спремноста на жителите да придонесат кон заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани, беа земени предвид и нивните гледишта во однос на нелегалните активности. Шеесет проценти од испитаниците се свесни за нелегалните активности, како ископување на песок, сечење/палење на трска, риболов и лов. Ова е прилично голем процент, што укажува дека на локалното население му се потребни едукација и стимулации за да се спречат овие општи постапки. Покрај тоа, можеби ќе биде неопходна компензација во форма на стоки, артикли или комодитети, бидејќи повеќето од нелегалните активности обезбедуваат немонетарен приход за семејствата.



Фигура 104 - Гледишта во однос на нелегалните активности во Заштитеното Подрачје Езерани.

Испитаниците веруваат дека главниот поттик за нелегалните активности е сиромаштијата. Според нив, кога би се подобрila економската состојба, нелегалното однесување веројатно би се намалило, под претпоставка дека би

следеле специфични превентивни мерки. Интересно е да се забележи дека 83% од интервјуираните домаќинства го поддржуваат спроведувањето на казните во заштитеното подрачје (Фигура 105).



Фигура 105 - Гледишта во однос на спроведување на казните.

Се смета дека ископувањето на песок и чакал, што е вообичаено во оваа област, има штетно влијаније врз водните живеалишта на Заштитеното Подрачје Езерани. За да се контролираат овие нерегулирани влијанија, еден корисен пристап би бил утврдување на локации каде ископувањето на чакал и песок би било предмет на издавање концесии. Како дел од тековната анкета, беа проценети гледиштата на локалното население во врска со промена на илегалните дејствија поврзани со неконтролирано ископување на чакал и песок. Одговорите на прашањето дали би купувале песок и чакал за прифатлива цена беа поделени меѓу “да” (37%), “не” (33%) и “без одговор” (30%). Види Фигура 106.



Фигура 106 - Песок и чакал како комодитет.

Од испитаниците беше побарано да одредат соодветна цена или да го изразат мислењето во врска со моменталната пазарна цена; па, според нивните одговори, прифатливата цена би била некаде во опсегот 300-1000 МКД/m³, а некои испитаници споменаа максимална цена од 2000 МКД/m³. Иако тоа претставува мал дел од населението, најмалку една третина од испитаниците изгледа веќе купуваат песок и чакал или барем се запознаени со моменталните цени - оттука, можно е според овие примери да се утврди пазарната цена. Сеапк, промената на моменталното однесување би била можна само со строг мониторинг во комбинација со економски инструменти.

Добар показател за потенцијалниот успех на казните е релативно високиот процент (83%) од населението кој ја одобрува нивната функција во заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.4.2 Земјоделски активности

Производството на јаболка претставува традиција во Преспанскиот регион; затоа, ТАТ изготви група на прашања со цел да го идентификуваат ставот на локалното население кон еколошките земјоделски постапки. Главните влијанија кои потекнуваат од нееколошките постапки претставуваат:

- Неследење на упатствата од етикетите при примена на пестициди/ѓубрива, што резултира со прекумерна употреба при производството на јаболката.
- Несоодветно отстранување на амбалажата од пестицидите.
- Употреба на нееколошки пестициди/ѓубрива.



Фигура 107 - Употреба на пестициди и ѓубрива.

Повеќето од земјоделците користат ѓубрива и хемикалии (пестициди, хербициди) во согласност со упатствата на етикетите. Генерално не се употребуваат еколошки продукти за земјоделско производство, веројатно поради тоа што земјоделците не се свесни за нивното постоење или немаат информации за нивната достапност на пазарот, нивната цена или нивната ефикасност.



Фигура 108 - Употреба на еколошки пестициде и ѓубрива.

Прекумерната употреба на ѓубрива и нелегалното депонирање на празните амбалажи од земјоделството се главни проблеми во рамките на целиот Преспански регион. Шеесет проценти од испитаниците одговорија дека тие ги фрлаат празните амбалажи од пестицидите заедно со другиот цврст отпад, а останатите 20% ги фрлаат празните амбалажи на нелегални депонии. Една вообичаена постапка е спалувањето на цврстиот отпад и други типови на отпад на лице место.



Фигура 109 - Фрлање на амбалажа од пестицидите.

Најголемиот дел од локалните земјоделци имаат слушнато за органско производство, но сè уште не го имплементираат во пракса (Фигура 110). Причините за ова се различни, како на пример:

- Недостатокот од познавања и информации.
- Скептицизмот во однос на придобивките од промената на нивните традиционални постапки.
- Недостатокот од органски пестициди на пазарот.


Сепак, се очекува соодветно создадените едукативни кампањи и размената на сознанијата добиени од експериментални полиња, да придонесат кон имплементирање на постапките за органско производство во иднина. Релативно мал број на испитаници (15%) експлицитно изразиле незainteresираност за еколошки оддржливите земјоделски постапки, како резултат на недостатокот од економски бенефит; нивното мислење ја поддржува изјавата дека органското производство на јаболка има неповољно влијание врз приносот, и последователно, трошоците се повисоки, а приходот помал.



Фигура 110 - Познавање на органското земјоделство.

Деветнаесет проценти од испитаниците немаа слушнато за овие постапки, но беа заинтересирани за стекнување нови сознанија и искуства. Испитаниците (6%) кои одговорија позитивно на ова прашање го поврзуваат органското производство единствено со употреба на еколошки продукти (ѓубрива и пестициди) и со системот за наводнување капка по капка. Ниеден испитаник немаше познавања за органското производство во пошироката смисла.

На Фигура 111 е прикажано како локалните земјоделци го разбираат спроведувањето на органското земјоделство во производството на јаболка во однос на генерирањето на приход.



Фигура 111 - Создавање приход од органско производство на јаболка.

За среќа, преку еден проект на UNDP беше основано здружение на земјоделски производители преку кое моментално на земјоделците им се дава важна поддршка во спроведувањето на поеколошки постапки. Ако се продолжи поддршката на ова здружение, може да се очекува дека локалните земјоделци ќе имаат придобивки на многу начини, преку спроведување на разновидни техники за намалување на употребата на пестициди, нивна примена за време на најсоодветните временски услови, употреба на корисни инсекти за борба против штетниците итн.

Друга можност за контрола на употребата и количеството/честотата на примена на пестицидите е поврзувањето на потрошувачката на пестициди со стимулациите, кои производителите ќе ги бараат во локалниот огранок на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Преку поднесување на сметки од купувањето, земјоделците би можеле да ја документираат нивната потрошувачка на пестициди, и, доколку таа е под некој претходно одреден праг, да добијат исплата на стимулации. За овој систем би бил неопходен прилично софицициран систем за мониторинг; меѓутоа, тој би можел да биде воспоставен во иднина. Од најголемо значење е засилувањето на надзорот на дистрибуцијата на пестициди присутни на пазарот или оние кои цirkулираат низ пошироката област (легално и нелегално, вклучувајќи ги соседните земји).

Во областа на проектот се присурни и несоодветни постапки за наводнување, како резултат на дотраеноста на постоечкиот систем за наводнување. Локалните

земјоделци дупчат бунари на неконтролиран и неодржлив начин, со што влијаат врз водната рамнотежа во областа. Се проценува дека во моментот во употреба се над 9,000 бунари.



Фигура 112 - Извори на вода за наводнување.

Планирањето на одржливи постапки за наводнување е еден од главните предуслови за намалување на функционалните трошоци на производството на јаболка и со тоа за зголемување на приходот на локалното население. Тоа исто така значајно би придонело кон подобрувањето на билансот на водите во поширокиот регион, со позитивни ефекти врз заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.4.3 Туризам

За зголемување на разновидноста на изворите на приход за локалното население како и за пренасочување на сегашните постапки од неодржливото земјоделско производство - кое предизвикува неповољни влијанија во рамките на екосистемите на Заштитеното Подрачје Езерани - кон посоодветни техники, круцијално е воведувањето на дополнителни активности за создавање приход. Туризмот би бил во можност само делумно да го замени производството на јаболка преку споредна финансиска поддршка. Стремежот кон развој на одржлив туризам, со цел тоа да му користи на зачувувањето на Заштитеното Подрачје Езерани, треба да биде цел и на локалните власти и на приватниците од овој регион.

Природните богатства на Заштитеното Подрачје Езерани, во комбинација со други карактеристики на Преспанскиот регион, би можеле да привлекуваат посетители во текот на целата година, со што би се проширила туристичката сезона која во моментов е ограничена на летните месеци. За ова да се овозможи, локалното население би морало да нуди сместување и ресторански услуги. Неопходни би биле инвестиции, заедно со обезбедување на дополнителни услуги, како продавање сувенири, традиционални ракотворби итн, со цел да се одговори на зголемената туристичка побарувачка. Ваква туристичка инфраструктура веќе е достапна во село Брајчино, кое за жал, се наоѓа надвор од Заштитеното

Подрачје Езерани. Во моментов, присутен е само мал број на одржливи туристички активности во рамките на регионот на проектот, а локалното население нив не ги гледа како дополнителен извор на приход покрај производството на јаболка.



Фигура 113 - Ставови во однос на руралниот туризам.

Во оваа област туризмот порано бил многу застапен, но, како резултат на негрижата за одржувањето на капацитетите и опаѓањето на езерото, тој сега е неразвиен. Ова дополнително ја отежнува состојбата во однос на локалното сфаќање на туризмот како просперитетна економска активност, како и во однос на потребниот напор за обезбедување на добро воспоставена туристичка инфраструктура во областа.

Заштитеното Подрачје Езерани, како и националните паркови “Галичица” и “Пелистер”, заедно со локалното културно наследство за производство на јаболка, претставува соодветна стартна точка за развој на туризмот, ососбено во руралните подрачја. Девет проценти од испитаниците се пессимисти во однос на развојот на одржлив туризам во оваа област, особено без никаква помош од државата.

Тринаесет проценти од испитаниците го сметаат масовниот туризам за одржлив метод кој ќе придонесе кон создавањето на нови работни места за локалното население. На прашањето за нивното гледиште во однос на потенцијалната придобивка од руралниот туризам, 68% од испитаниците веруваат дека тоа е активност која носи приходи. Ова е охрабувачки показател за потенцијалните почетни демонстрациски проекти чија цел е поставување на основа за идниот развој.

4.3.4.4 Индустриска производство

Во Табела 60 се сумирани главните индустриски компании во регионот.

Табела 60 - Индустриски капацитети во поширокиот регион на Заштитеното Подрачје Езерани.

Име на Компанијата	Вработени во 2000	Продукти	Продуција во 2000	Продуктивен Капацитет
Агроплод Храна, Ресен	265	Колачиња, кафе	2,136 t	8,590 t
Агроплод живин. фарма, Ресен	непознато	Јајца	16.15 мил. парч.	45 мил. парчиња
Агроплод производ. на јаболка	непознато	Јаболка	950t	3,500t
ПреспаТекс Крзна, Ресен	313	Вештачки крзна	1 мил. парчиња	3 мил. парчиња
ПреспаТекс Конф., Ресен	350	Текстил	273,200 јакни	273,200
Преспа Текс Хем. влакна, Ресен	93	Хемиски влакна	700t	2,950t
МАК Тутун, Ресен	15	Тутун	550t	700t
Преспапласт, Ресен	83	ПВЦ профили и фолии	1,200 t	1,700 t
Слога, Ресен	77	Тули	9.8 мил. парчиња	18 мил. парчиња
Алгрета, Ресен	98	Радијатори	158,000 парчиња	250,000 парчиња
Жито, Ресен	26	Леб	770t	2,400t
Проимпекс, Царев Двор	50 +Сез. раб.	Сокови и пијалоци	-	-

Извор: Поддршка за заштита на животната средина на Преспанското Езеро - Физибилити студија (2000).

4.3.5 Гледишта за начинот на управување со Заштитеното Подрачје Езерани

Следните делови ставаат акцент на резултатите од анкетата во однос на свеста и ставовите за заштитеното подрачје во врска со добросостојбата на екосистемот, како и личната добросостојба. Во оваа смисла, се процени локалното разбирање/познавање на границите на Заштитеното Подрачје Езерани, минатото и сегашното управување, и тековните владини мерки за заштита. Покрај тоа, оценета е и спремноста на жителите да учествуваат и придонесуваат кон заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани.

4.3.5.1 Граници и управување

Резултатите од анкетата укажуваат на тоа дека локалните жители кои живеат близу Заштитеното Подрачје Езерани се потпенно свесни за неговото присуство и граници. Само 8% од испитаниците изјавија дека не се свесни за Заштитеното Подрачје Езерани како заштитено подрачје или за неговите општи граници.



Фигура 114 - Свесност за подрачјето.



Фигура 115 - Познавање на границите.


Очигледни се негативните ставови за сегашните граници, и се чини дека тие потекнуваат од (1) недостатокот на учеството на јавноста во создавањето на граници во доцните деведесети години од минатиот век, (2) општиот недостаток од достапни информации, што доведува до неправилно сфаќање на концептот за природен резерват и (3) несоодветниот пристап кон прашањата во врска со сопствеништвото на земјата/експропријацијата на земјиштето во минатото.

Сепак, најголемиот дел од испитаниците (87%), ја изразиле нивната желба за учество и преземање активна улога во ревидирањето на границите на Заштитеното Подрачје Езерани, што претставува главен предуслов за избегнување на негативните ставови во однос на заштитената област. Локалното население би ја ценело интеграцијата на нивните сопствени интереси во текот на процесите на планирање и идното управување на заштитената област.

Моменталните услови при кои границите не се соодветно поставени и одржувани (и при кои се одвива намерно уништување на некои структури), се манифестираат

со несоодветна интеракција меѓу Заштитеното Подрачје Езерани и локалното население, како што се многуте нелегални активности описаны во овој извештај.


Домаќинствата беа запрашани како би можело во иднина да се реши оваа ситуација. Повеќето испитаници го изразија гледиштето дека идните граници на Заштитеното Подрачје Езерани треба да се видно обележани, со што би се избегнало нивното пречекорување и прекршувањето на заштитните мерки. Во однос на ова, 81% од испитаниците изјавија дека границите треба да бидат физички обележани (Фигура 117).



Фигура 116 - Ивклученост во воспоставувањето на нови граници.

Фигура 117 - Обележување на идните граници.

Покрај тоа, локалните жители немаат јасна слика за тоа кој е одговорен за управувањето со Заштитеното Подрачје Езерани. Повеќето од испитаниците одговорија дека МЖСПП е одговорно; меѓутоа, 13% знаеја дека Друштвото за заштита на птиците на Македонија има овластување за пристап во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани и е одговорно за центарот за информирање воспоставен во селото Асамати¹². Во реалноста, двата одговора се точни. Како резултат на владината одлука со која Заштитеното Подрачје Езерани се прогласува за орнитолошки резерват, како и на последователните одредби и правилници во врска со неговиот план за управување и применетите мерки за заштита, дефинирана е заедничка одговорност на двата управувачки органи. Одговорите на прашањето за моменталната управа на Заштитеното Подрачје Езерани се дадени на Фигура 118.



Фигура 118 - Моментална управа на Подрачјето.

¹² Во 2000 година Друштвото за заштита на птиците на Македонија воспостави Центар за информирање за ПРЕ во зградата на старото училиште во Асамати. Поради недостатокот од одржливи финансиски ресурси, слабиот локален капацитет, и неволноста на населението да ги прифати мерките за заштита без нивно активно учество, овој Центар беше затворен во 2005 година.

Правните документи кои детално ги опишуваат важните управни карактеристики датираат од периодот 1996-1997 година, вклучувајќи ја одлуката за назначување на организација која ќе ја заштитува крајбрежната зона од 2003 година. Неопходна е ревизија на овие документи за да се отслика новата состојба и предложената управна структура од оваа студија.

Меѓутоа, управата би требало да обезбеди следење и спречување на нелегалните активности. Испитаниците беа запрашани дали треба да се назначи чувар кој би ги одржувал границите и би ги следел недозволените активности во рамките на заштитеното подрачје. Голем дел од испитаниците (91%) ја прифатија таа идеја и го сметаат назначувањето на надзорник за Заштитеното Подрачје Езерани како предуслов за спроведување на законите и осигурување на надзорот, со што би се спречиле прекршувањата на утврдените заштитни мерки.

На прашањето за идното управување, околу половина од испитаниците веруваат дека општина Ресен би требало да управува со Заштитеното Подрачје Езерани, со активно учество на претставници од локалните заедници кои се наоѓаат во рамките на заштитената област или близу до неа, како дел од управниот одбор. Конкретно, 48% од испитаниците изјавија дека главната одговорна странка за идната заштита треба да биде општина Ресен, 23% го дадоа својот глас за МЖСПП, 2% веруваат дека треба да се конституира јавно претпријатие, 20% беа неодлучни, а 9% не преферираат ниту една странка. Овие одговори се прикажани на Фигура 119.



Фигура 119 - Нов управен концепт на подрачјето.


Веројатно е дека постоењето на поголем број одговорни органи за управување на Заштитеното Подрачје Езерани, нема да доведе до никакво подобрување на моменталната состојба. Подобро решение би било да му се даде примарна одговорност на еден орган, кој ќе биде независен од политички интереси. Управната структура би требало да ги донесе под еден покрив ентитетите со управен надзор, главно МЖСПП и општина Ресен. Во секој случај, управниот орган би поседувал доволно човечки ресурси и би вклучувал поединци со различна квалификација.

Каква и да е идната управна структура, таа треба да биде поврзана со управата на Преспа Паркот, бидејќи Заштитеното Подрачје Езерани не е изолирано, туку е лоцирано длабоко во трилатералниот парк. Оваа структура би можела да се искористи за стекнување средства за истражување и одржување на заштитните мерки, како и за усогласување со другите спроведени активности како дел од вкупната заштита и зачувување на Преспа Паркот. Предложеното институционално уредување ќе биде дополнително дискутирано во поглавјето 4.4.

4.3.5.2 Соопственост на земјиштето и имотни права

Еден од главните проблеми кои мора да се решат пред воспоставувањето на какви било идни граници на Заштитеното Подрачје Езерани, е сопствеништвото на земјата и конфликтите со имотните права во рамките на заштитеното подрачје.

Најголем дел од интервjuираните лица изјавија дека тие поседуваат земјиште внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани - 67% имаат земја во границите на природниот резерват, а 30% на просторот на поранешните рибници (Фигури 120 и 121).




Фигура 120 - Приватно земјиште во рамките на заштитеното подрачје.

Фигура 121 - Приватно земјиште во рамките на поранешните рибници.

За да се овозможи виситнска заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, би требало да се испитаат разновидни мерки за решавање на прашањата во врска со имотот. Една опција е експропријацијата на земјиштето. Поради тоа што целното земјиште има висока предвидена економска вредност (земјоделско земјиште со висока плодност на почвата и голем потенцијал за создавање приход), луѓето немаат желба да го продаваат. Оттука, ова можеби е најчувствителното прашање кое треба да се реши со воспоставувањето на идните граници на Заштитеното Подрачје Езерани и дефинирањето на компензацијски мерки за оние сопственици на земја чии имоти ќе останат во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

Експропријацијата на земјиштето, поврзана со прогласувањето на Заштитеното Подрачје Езерани во доцните деведесетти години од минатиот век не била извршена на правilen начин. Некои сопственици на земјиште добиле само скромна цена за нивната земја. Други одбиле да ја продадат, па според тоа, не добиле никаква компензација. Генерално гледано, не постои соодветна документација за овие трансакции во рамките на имотните архиви. Преговорите биле спроведени лошо, што предизвикало недоверба, па дури и одбивност кон Заштитеното Подрачје Езерани и сродните заштитни мерки.

На испитаниците им беа дадени предвид неколку опции во однос на трудот кој треба да се вложи за сопствениците на земја да се убедат да ја прифатат понудената компензација, како и за создавање на прифатливи мерки за компензација. Неволноста на населението да ја прифати експропријацијата на нивната земја може да се забележи на Фигура 122.



Фигура 122 - Предавање на имотни права.

Од сите испитаници, 80% категорично одбили да го продадат нивното земјиште, додека пак 20% имаат желба за продавање, доколку е понудена соодветна пазарна цена. Некои луѓе исто така се спремни да преговараат со властите за други можни мерки за компензација, како на пример, размена на земјата лоцирана во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани со соодветна државна земја надвор од неговите граници.

Можат да се применат различни методи за позитивно да се влијае врз моменталната неспособност на сопствениците на земјиште да преговараат и да ги прифатат методите за експропријација на земјата. Тие можат да се сумираат на овој начин:

- Плаќање на вистинската пазарна цена за земјиштето од страна на МЖСПП и/или идниот управен орган.
- Размена на земјата внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани со државна земја со еднаков квалитет на друга локација.
- Плаќање на годишни субвенции на сопствениците на земја во размена за неупотреба на земјата лоцирана во Заштитеното Подрачје Езерани за земјоделски намени.
- Употреба на земјата за органско земјоделство под строго дефинирани услови.
- Повторно дефинирање на границите на Заштитеното Подрачје Езерани со што би се овозможиле соодветни економски активности на локалното население на својата земја.

4.4 Заклучоци и препораки

Секогаш кога заштитените подрачја, како што е Заштитеното Подрачје Езерани, се воспоставуваат како општа стратегија за заштита на животната средина, мора да се земат предвид антропогените влијанија. Поради тоа што многу од овие влијанија настануваат како резултат на традиционалните постапки во врска со употребата на природните ресурси, корисно е да се испита социо-економскиот профил на локалното население, по пат на социо-економска анкета.

Оваа социо-економска анкета беше изведена за време на последната седмица од јули 2008 година. Таа беше спроведена во десет села од општина Ресен: Грнчари, Перово, Прељубје, Асамати, Рајца, Покрвеник, Волкодери, Шурленци, Дрмени и Езерани, кои лежат близу или внатре во моменталните граници на Заштитеното Подрачје Езерани. Од 2002 година, вкупното население на овие села изнесува 1736 жители, што претставува 10.4% од вкупното население на општина Ресен. Во наредните параграфи ќе биде описан социо-економскиот профил на испитуваните домаќинства.

4.4.1 Семејна структура

Главното јадро на структурата на домаќинствата ја сочинуваат традиционалните, повеќегенерациски семејства (5-7 члена). Пензионерите придонесуваат кон економската добросостојба на семејството преку стабилниот месечен приход. Малите и средните семејства (2-4 члена) вообичаено се ретки; а врз основа на одговорите на овие домаќинства, тие обично имаат помала сигурност во смисла на стабилноста на приходите. Во повеќето случаи нивните приходи се со сезонски карактер и се многу зависни од пазарната цена на јаболката – главниот земјоделски производ во оваа област. Се смета дека овие семејства се ранливи на промените и треба да бидат земени предвид при планирањето на мерките кои би ја наметнале потребата за промена на нивното однесување и/или постапки.

4.4.2 Полови прашања

Мажите се главните заработкачи за нивните семејства, додека пак жените имаат потрадиционални улоги во смисла на воспитување на децата и домаќинство, што претставува ситуација за која нема показатели дека би се сменила во блиска иднина. Жените генерално не се заинтересирани за донесувањето на главните одлуки, вклучувајќи ги прашањата за економската и социјалната добросостојба.

4.4.3 Миграција

Емиграцијата е стабилна, без некои неодамнешни промени на релативниот број на жители кои ја напуштаат државата. Околу 10%¹³ од семејствата или имаат роднини кои живеат во странство и таму активно создаваат приходи, или примаат пензии од претходно вработување во странство. Ова е позитивен начин за зголемување на разновидноста на изворите на приходи.

¹³ Овој процент е приближен и се заснова на разговорите со интервjuираните лица

4.4.4 Образование

Најголемиот дел од испитаниците имаат основно и/или средно образование. Мал дел од населението (4%) е неписмено. Нивото на образование во регионот на проектот е веројатно несоодветно за обезбедување на фонд од квалификувана работна рака, потребна за да се озвоможи зголемувањето на разновидноста на активностите за создавање приход и зголемувањето на можностите за вработување преку професионална дистрибуција на економски активното население.

Растечката свест за потребата од подобрување на нивото на образование во рамките на растечкото помладо население, напоредно со тенденцијата за стагнација на миграцијата на населението во изминатите десет години укажува на тоа дека постои добар потенцијал за иден економски развој. Односно, новите генерации можат да бидат движечката сила на идното интегрирано управување на Преспанското Езеро, доколку се имплементираат соодветни програми.

4.4.5 Начин на живот

Постоечките живеалишта обезбедуваат соодветни услови за живот. Куќите обично се релативно големи и се обезбедени со сите неопходни апарати. Најголемиот дел од куќите се изградени скоро пред 20 години, додека пак сегашните граджени активности се ограничени и се состојат главно од обновување. Како резултат на зголемената потреба за складирање јаболка, присутни се инвестиции во изградба на складишта.

Сопствените заштеди вообичаено се користат за капитални инвестиции; а земањето кредити не е вообичаено. Овој став се заснова првенствено на зависноста на земјоделските производители од временските и пазарните услови, така што ним не им е гарантирано враќањето на кредитот во случај на слаб принос или ниски цени на приносот. Околу 10% од интервјуираните домаќинства тврдат дека позајмиле пари за инвестиирање во системи за наводнување, но, ова е поврзано со потребата да се осигура производството на јаболка. Инвестициите во индивидуални системи за наводнување биле неопходни поради проблемите со постоечкиот (колективен) систем. Пренасочувањето на наводнувањето кон одржлива употреба на водните ресурси во поширокиот регион е есенцијално.

4.4.6 Пристап до стоки и услуги

Снабдувањето со храна, облека и други неопходни артикли е овозможено по пат на локални продавници. Како резултат на ограничениот пазар не постојат поголеми компании. Семејствата во регионот не можат да ги извршат нивните посакувани набавки во селата. Наместо тоа, тие се потпираат на снабдување со разновидни артикли, стоки и услуги во Ресен и Битола, соодветно.

Јавните услуги се доставуваат преку Јавното претпријатие “Пролетер” од Ресен. Иако има задоволително ниво на услугата за водоснабдување, остануваат проблемите во врска со организираната услуга за собирање на отпадот, што го приморува локалното население да го депонира отпадот на неконтролирани депонии. Пример за ова е селото Езерани, лоцирано во непосредна близина на

границите на Заштитеното Подрачје Езерани. Покрај тоа, употребата на септички јами, кои не функционираат добро, за исфрлање на отпадната вода, има многу неповољно влијание врз површинските и подземните водни ресурси. Недостаткот од соодветни санитарни услови и отстранување на отпадот предизвикува штета врз животната средина, здравјето на луѓето и добросостојбата на целокупната животна средина во Заштитеното Подрачје Езерани.

Цените на услугите зависат од растојанието на селото од градот Ресен; колку е селото подалеку, толку е повисока цената. Овој метод за одредување на цените не е во согласност со одредбите од Законот за управување со отпад, кој гарантира универзалност на услугата и одредува дека на домаќинствата треба да им се наплаќа само врз основа на количеството на создаден отпад. Сите овие околности треба да се земат предвид при дефинирањето на мерките за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани, бидејќи ако популацијата не е задоволна со јавните услуги, тогаш нивната реакција кон мерките кои доаѓаат било од државно, било од локално ниво, веројатно ќе биде слаба.

4.4.7 Приходи

Генерално, може да се заклучи дека многу од наброените потреби можат солидно да се покријат со приходот на домаќинствата во областа на проектот; меѓутоа, одењето на одмори, трошењето за луксузни добра, како и инвестирањето, не се вообичаени. За ова се идентификувани две причини:

- несигурноста поврзана со сезонскиот карактер на приходот од производство на јаболка, кој зависи од временските и пазарните услови, како што и се истакнува на повеќе места во овој извештај; и
- незаинтересираноста на локалното население да штеди за несигурната иднина, заедно со самозадоволството од едноставното покривање на основните животни потреби на семејството.

4.4.8 Влијанија врз Заштитеното Подрачје Езерани

Главните влијанија врз животната средина во Заштитеното Подрачје Езерани потекнуваат од следните сектори:

- Загадување предизвикано од нееколошките земјоделски постапки.
- Несоодветно отстранување на општинскиот и опасниот отпад (како на пример амбалажите од пестицидите).
- Испуштање на отпадните води во пропустливи септички јами, со што се овозможува пронирање на органските загадувачи во земјата и нивна миграција во аквиферите.
- Нелегални активности, како ловот и риболовот, како и експлоатирање на песокот и чакалот, кои резултираат со пореметување на дивиот свет.

Од сите овие, главниот ефект кој мора да се спречи е загадувањето како резултат на производството на јаболка, поради тоа што повеќето од другите ефекти можат да се минимизираат со спроведување на соодветни мерки.

Главните влијанија кои потекнуваат од нееколошките постапки претставуваат:

- Неследење на упатствата од етикетите при примена на пестициди/ѓубрива, што резултира со прекумерна употреба при производството на јаболката.
- Несоодветно отстранување на амбалажите од пестицидите.
- Употреба на нееколошки пестициди/ѓубрива.

4.4.9 Предложени економски инструменти

Покрај обуките и градењето на капацитети за локалните производители на јаболка, кои во моментов се обезбедуваат преку разновидни програми во рамките на UNDP/GEF прекуграничните и националните компоненти, постојат и дополнителни мерки кои можат да се применат на државно и локално ниво. Тие би целеле на промените во однесувањето преку имплементација на разновидни економски инструменти/ стимулации.

Во моментов, постојат некои предложени мерки за обезбедување стимулации за земјоделските производители, со што би им се овозможило тие да се регистрираат како само-вработени. Се очекува овие мерки да имаат позитивни ефекти врз регионот како целина и особено врз имплементацијата на заштитните режими во Заштитеното Подрачје Езерани. Покрај тоа, таквите стимулации можат да се поврзат со други методи за заштита на Заштитеното Подрачје Езерани и треба да се земат предвид од страна на соодветните власти.

На пример, би можело да се услови примање на стимулативна исплата по успешното останување под максималниот праг за употребени пестициди на хектар. Исто така, бидејќи регистрацијата на произведениот принос би била предуслов за примање на стимулации, би можело да се воспостави база на податоци на одгледувачите на јаболка и другите произведувачи, со што ќе се овозможи следење на сите земјоделци и нивните замјоделски постапки.

Друга можност за воведување на промени во земјоделските постапки е употребата на постоечкото здружение на земјоделски производители. Ваквата организација би можела да игра важна носечка улога за имплементација на поеколошки постапки. Ако се продолжи поддршката на ваквото здружение, може да се очекува дека локалните земјоделци ќе имаат придобивки на многу начини, преку имплементирање на разновидни техники за намалување на употребата на пестициди, нивна примена за време на најсоодветните временски услови, употреба на корисни инсекти за борба против штетниците итн.

4.4.10 Експропријација на земјиштето

Експропријацијата на земјиштето (процес на национализација) за време на социјалистичкиот период на минатиот век не била вршена на правilen начин. Некои сопственици на земја добиле само скромна цена за нивното земјиште. Други пак одбиле да ја продадат земјата, па според тоа, не добиле никаква компензација. Генерално, не постои соодветна документација на овие трансакции во рамките на имотните архиви. Според моменталните достапни архиви за државниот имот, околу 75% од земјата во границите на Заштитеното Подрачје Езерани е државна, додека пак помалиот дел од 25% е во приватна сопственост. Преговорите биле лошо спроведени, што предизвикало недоверба, па дури и одбивност кон Заштитеното Подрачје Езерани и сродните заштитни мерки.

Покрај тоа, кога биле создавани границите на Заштитеното Подрачје Езерани и кога биле пропишани заштитните мерки во доцните деведесетти години од минатиот век, локалното население не било соодветно вклучено во дискусиите за типовите на активности кои би смееле и не би смееле да ги изведуваат на нивната земја во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани (како производство на јаболка, риболов, лов и ископување на песок/чакал). Ова довело до недоверба на локалното население во назначените управни власти, односно Друштвото за заштита на птиците на Македонија од Скопје (во 1997 година), како и во централните владини институции и локалните власти. Оваа недоверба денес е спадната на општо негативно чувство и ставови кон заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани. Уште полошо е тоа што, во последните години локалното население започнало да користи државна земја за земјоделски намени.

Очигледни се негативните ставови за сегашните граници, и се чини дека тие потекнуваат од (1) недостатокот на учеството на јавноста во создавањето на границите во доцните деведесетти години од минатиот век, (2) општиот недостаток од достапни информации, што доведува до неправилно сфаќање на концептот за природен резерват и (3) несоодветното разгледување на прашањата во врска со сопствеништвото на земјата/експропријацијата на земјиштето во минатото.

Може да се предложат најмалку пет различни мерки за минимизирање на идните проблеми со сопствениците на земја и да се стекне нивната наклоност за поддршка на строгите заштитни мерки за Заштитеното Подрачје Езерани:

- Плаќање на вистинската пазарна цена за земјиштето од страна на МЖСПП и/или идниот управен орган.
- Размена на земјата во рамките на границите на Заштитеното Подрачје Езерани со државна земја со еднаков квалитет на друга локација.
- Плаќање на годишни надоместоци на сопствениците на земја во размена за неупотреба на земјата лоцирана во Заштитеното Подрачје Езерани за земјоделски намени.
- Употреба на земјата за органско земјоделство под строго дефинирани услови.
- Повторно дефинирање на границите на Заштитеното Подрачје Езерани со што би се овозможиле соодветни економски активности на локалното население на неговата земја.

4.4.11 Дополнителни мерки за заштита

Очигледни се проблемите со постоечкиот систем и постапки за наводнување. Создавањето на одржливи мерки за наводнување е еден од главните предуслови за намалување на функционалните трошоци на производството на јаболка, а со тоа и за зголемување на приходот на локалното население. Тоа исто така значително би придонело за подобрувањето на водниот биланс во поширокиот регион, со позитивни ефекти врз заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани.

Заштитеното Подрачје Езерани, како и Националните Паркови “Галичица” и “Пелистер”, заедно со локалното културно наследство за производство на јаболка, претставува соодветна стартна точка за развој на туризмот, особено во руралните подрачја. Само мал дел од испитаниците се оптимисти во однос на развојот на одржлив туризам во областа, особено што државата не обезбедува соодветна помош. Со трилатералниот проект на UNDP се вложува напор за воспоставување на основа за одржливи туристички активности во поширокиот регион, што би имало позитивни ефекти врз приходите на локалното население и намалувањето на неговата зависност од земјоделското производство.

Масовниот туризам се смета за еден начин за допринесување кон создавањето на нови работни места. На прашањето за нивните гледишта во однос на потенцијалната корист од одржливиот туризам, најголемиот дел од испитаниците веруваат дека тоа е активност која носи приход. Ова е охрабувачки показател за користа од започнувањето на демонстрациски проекти за одржлив туризам, кои би ја поставиле основата за идниот развој. Локалното население верува дека, со соодветно управување и одржување на Заштитеното Подрачје Езерани, тоа може да стане многу интересна туристичка атракција за која тие се спремни да ги понудат соодветните локални услуги.

4.4.12 Сегашно и идно управување со Заштитеното Подрачје

Помеѓу локалното население нашироко се присутни претпазливоста и резервираноста во однос на било какви промени. Традиционалното однесување се смета за најсоодветно, па помладите генерации продолжуваат во духот на нивните претци. Локалното население можеби нема да го смета спроведувањето на какви било заштитни мерки како посакувано. Заштитата на Заштитеното Подрачје Езерани ќе бара промени во локалните гледишта, соработка со државните и локалните власти и учество во засиленото следење на заштитните режими внатре во границите на Заштитеното Подрачје Езерани.

Со оглед на тоа што во минатото не биле изведувани соодветни активности за одржување и спроведување на заштитниот режим во Заштитеното Подрачје Езерани по назначувањето на неговите граници, локалните жители немаат јасна слика за тоа кој е одговорен за неговото управување.

Повеќето од испитаниците одговорија дека МЖСПП е одговорно; меѓутоа, 13% знаеја дека Друштвото за заштита на птиците на Македонија има овластување за пристап во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани и е одговорно за центарот

за информирање воспоставен во селото Асамати¹⁴. Во реалноста, двата одговора се точни. Како резултат на владината одлука со која Заштитеното Подрачје Езерани се прогласува за орнитолошки резерват, како и на последователните одредби и правилници во врска со неговиот план за управување и применетите мерки за заштита, дефинирана е заедничка одговорност на двата управувачки органи.

Правните документи кои детално ги опишуваат важните управни карактеристики датираат од периодот 1996-1997 година, вклучувајќи ја одлуката за назначување на организација која ќе ја заштитува крајбрежната зона од 2003 година. Неопходна е ревизија на овие документи за да се отслика новата состојба и предложената управна структура од оваа студија.

Веројатно е дека постоењето на поголем број одговорни органи за управување на Заштитеното Подрачје Езерани, нема да доведе до никакво подобрување на моменталната состојба. Подобро решение би било да му се даде главна одговорност на еден орган, кој ќе биде независен од политички интереси. Управната структура би требало да ги донесе под еден покрив ентитетите со управен надзор, главно МЖСПП и општина Ресен. Во секој случај, управниот орган би поседувал доволно човечки ресурси и би вклучувал поединци со различни квалификации.

Каква и да е идната управна структура, таа треба да биде поврзана со управата на Преспа Паркот, бидејќи Заштитеното Подрачје Езерани не е изолирано, туку е лоцирано длабоко во трилатералниот парк. Оваа структура би можела да се искористи за стекнување средства за истражување и одржување на заштитните мерки, како и за усогласување со другите имплементирани активности како дел од вкупната заштита и зачувување на Преспа Паркот.

¹⁴ Во 2000 година Друштвото за заштита на птиците на Македонија воспостави Центар за информирање за ПРЕ во зградата на старото училиште во Асамати. Поради недостатокот од одржливи финансиски ресурси, слабиот локален капацитет, и неволноста на населението да ги прифати мерките за заштита без нивно активно учество, овој Центар беше затворен во 2005 година.

5. Анализа на Заканите - Идентификација на факторите што влијаат на еколошкиот карактер на Заштитеното Подрачје Езерани

Со цел подобро да се разбере потеклото на заканите, потребно е да се анализираат примарните причини што довеле до несоодветното искористување на ресурсите во резерватот. Заради тоа, беше направена студија за социо-економските аспекти во Заштитеното Подрачје Езерани и популацијата околу него. Анализата на заканите и нивните коренити причини беше направена врз база на теренски истражувања, социо-економска студија и лични ставови на експертите кои беа вклучени во овој проект.

Како дел од ова истражување за Заштитеното Подрачје Езерани, беше значајно да се одговори на следните прашања:

- Кои се основните побарувањата на акватичните и блатните растенија и нивните станишта?
- Кои се условите од кои зависи опстанокот на различни животни од резерватот?
- Постојат ли ресурси важни за лугето што можат да се искористуваат без да се наштети на Заштитеното Подрачје Езерани?

Врз основа на овие и слични прашања, беа идентификувани серија закани.

5.1 Антропогени фактори

Сегашната неповолна состојба со животната средина во Преспанскиот Регион (особено по однос на езерото), може барем делумно да се припише на факторите кои произлегуваат од неправилното користење на земјиштето и природните ресурси, особено: (i) непостоење или неправилно управување со водите; (ii) еколошки неосновани практики за наводнување и (iii) контаминација на вода и почва како резултат на неконтролираната употреба на пестициди.

Несоодветниот пристап при првичното прогласување на Заштитеното Подрачје Езерани, може исто така да биде идентификуван како еден од основните причини за проблемите, кои се рангираат од несоодветни практики во користењето на земјиштето, до црпење на песок во Заштитеното Подрачје. На пример, независно од фактот што Езерани беше прогласено како Стrog Природен Орнитолошки Резерват, птиците во Заштитеното Подрачје Езерани се загрозени од неконтролираниот лов. Дополнително на тоа, некои хабитати кои се витални за водните птици се деградирани, додека други се уништени. Помеѓу локалното население преовладува мислењето дека Заштитеното Подрачје Езерани е напуштено за секогаш (“набљудувањето на птици заврши”, рече една жена од село Езерани, кога беше прашана за правецот како да се стигне до резерватот).

Резултатите од истражувањето покажаа дека најголем број од локалните жители се сиромашни или близку до сиромаштија. Невработеноста е висока, и локалното население зависи од користењето на природните ресурси во Заштитеното Подрачје Езерани, или користење на земјиште во Заштитеното Подрачје за земјоделие-кое се состои речиси исклучиво од производство на јаболка. Уште повеќе, земјиштето во Заштитеното Подрачје Езерани е делумно во сопственост на индивидуалци; надокнадата за земјиштето во период на прогласувањето на резерватот е или направена несоодветно, или воопшто не е направена.

Заради овие и други причини, на локалните жители им се чини дека може слободно да окупираат земјиште во Заштитеното Подрачје и да го претворат во земјоделски површини, не водејќи сметка за вредностите на резерватот и неговите граници.

Резултатите од несоодветниот пристап при демаркација на границите, како и отсуството на учество на локалното население при донесување на ваквата одлука, особено во подрачјето на високо експлоатирано земјоделско земјиште, се очигледни. Локалните жители кои секојдневно, со бучни машини влегуваат и поминуваат низ Заштитеното Подрачје, е само еден пример за нивниот безгрижен однос. Првичното отсуство на вклучување на локалното население во донесувањето на одлуки, како и недоразбирањата и генералното отсуство на доверба од страна на локалното население кон управувачот со Заштитеното Подрачје, доведоа до сериозни проблеми во управувањето со Заштитеното Подрачје Езерани и претат да го загрозат неговото постоење.

Дополнително на тоа, отсуството на координиран пристап помеѓу Албанија, Грција и Македонија по однос на управувањето со водите во сливот на Преспанското Езеро и практиките за наводнување, претставува главна пречка за подобрување на водниот режим во Заштитеното Подрачје Езерани.¹⁵ Овој недостаток на заеднички регионален пристап во користење на водите, се смета дека резултираше во неколку сериозни проблеми, како што е зголемувањето на мицита во Малото Преспанско Езеро, опаѓање на нивото на водата во Преспанското Езеро (иако не конечно докажано, голем дел од губењето на водата е предизвикано од антропогено влијание), и др.

¹⁵ Трилатералниот Комитет на Преспа Паркот може да ја пополни оваа празнина.

5.1.1 Земјоделие

5.1.1.1 Преглед на земјоделието во Преспанскиот Регион

Со цел што подобро да се разбере значењето на земјоделството (овоштарници - одгледување на јаболка) во Заштитеното Подрачје Езерани, истото ќе биде разгледувано во еден поширок контекст (Преспа).



Фигура 123 - Нови јаболкови насади во поранешните влажни ливади.

Земјоделските површини во Преспа опфаќаат површина од 20.148 хектари, од кои 11.715 се култивирани. Вкупно 7.373 ha се обработливо земјиште и градини, но во 1998 година само 40% (2.957 ha) од ова земјиште било култивирано (Табела 61 - подолу).

Табела 61 - Структура на земјоделските површини во Преспанскиот Регион во 1998 година

Категорија на Употреба	Површина (ха)	% на Земјоделско Земјиште	% на Обработлива Површина
Земјоделско земјиште	20,148	100.0	-
Пасишта	8,433	41.9	-
Обработлива површина	11,715	58.1	100.0
Изорани ниви и градини	7,373	-	62.9
Овоштарници	2,771	-	23.7
Лозја	262	-	2.2
Ливади	1,309	-	11.2

Најзначајна земјоделска активност, која е во постојан пораст, е одгледувањето на јаболка. Во денешно време повеќе од 80% од вкупната продукција на јаболка во Македонија се произведува во регионот на Преспа (Табела 62 - подолу). Во 1998 година овоштарниците покриваат 2,771 ha, што претставува 23.7% од обработливото земјиште. Од оваа сума, 13.2% (360 ha) припаѓаат на недобро развиените овоштарници, додека само 4.5% (122 ha) се комунални (државни)

овоштарници. Вкупниот број на овошни дрвја изнесува 1,642,800, од кои 1,611,000 (98.1%) се јаболкници (Ристевски и сор. 2000).

Табела 62 - Производство на јаболка во Република Македонија и во Преспа (во 1000 t).

Година	Македонија	Преспа	Процент
1930 - 39	4.4	1.2	28
1949 - 51	11	3	26
1959 - 61	23	7	29
1969 - 71	57	18	31
1971 - 75	62	20	32
1976 - 80	73	24	33
1981 - 85	89	28	32
1986 - 90	83	29	35
1991 - 95	69	31	45
1996	65	34	52
1997	77	60	78
1998	62	48	77
1999	64	55	86

5.1.1.2 Употреба на вештачки ѓубрива во Преспанскиот Регион

Апликацијата на вештачки ѓубрива на овошките во Преспанскиот Регион од страна на приватни плантажери се врши во три фази (Табела 63 - подолу):

- Основно есенско ѓубрење со комплекс на NPK ѓубрива; најчеста комбинација е 4:7:28 со количество од $500\text{-}700 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$.
- Ранопролетно ѓубрење со комплекс NPK 15:15:15 со количина од $500\text{-}700 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$.
- Доцнопролетно ѓубрење со употреба на нитратни ѓубрива, како амониум нитрат или уреа со количина од $300\text{-}400 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$.

Употребата на органски ѓубрива е ретка (25 % од растенијата).

Табела 63 - Практики на фертилизација во приватните овоштарници во Преспанскиот Регион.

Систем и период на ѓубрење	Тип на ѓубриво	(kg/ha)	Активна материја (kg/ha)		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Главно есенско ѓубрење	NPK 4:7:28	700	28	49	196
Главно ранопролетно ѓубрење	NPK 15:15:15	500	75	75	75
Главно доцнопролетно ѓубрење	NH ₄ NO ₃ 34%	400	136	0,0	0,0
Вкупно	-	1600	239	124	271

Извор: Трпевски и сор. (2000).

Вкупниот апликација на вештачки ѓубрива на плантажите со јаболка е 4,320 тони за 2600 хектари, или, доколку ги претвориме во активен NPK материјал изнесува 1,721 тон. Не постојат достапни информации за другите култури (Трпевски и сор. 2000)

5.1.1.3 Заклучоци

Како заклучок може да се истакне дека се потребни понатамошни истражувања за да се добијат повеќе информации во врска со точното количество на губрива и пестициди кои ќе се користат во земјоделието, како и стапката на инфильтрација и брзината на движење со подземните води. Знаењето за квалитетот на употребените хемикалии е исто така многу значаен (неперзистентни или перзистентни).

Главните закани од земјоделскиот сектор се состојат во: загуба на станицата и нивно уништување (влажни ливади), ефект на токсичност преку загадување на почвата - пестициди, вештачки губрива (индиректен ефект), загадување на езерото со пестициди, тешки метали (индиректна закана) - загуба на видови и вештачки губрива (фосфор, азот) - нарушувања кај заедниците прекуeutрофикација на езерото (фосфор, азот) (индиректни ефекти).

Загадувањето е причинето од прекумерна употреба на пестициди, нерегулирано одлагање на пакувањата од хемикалиите, како и површински истек на токсични материји. Заканите што произлегуваат од тоа се акумулација на токсични материји (на пр. пестициди, тешки метали итн.) во телата на животните (особено во рибите од Преспанското Езеро), потоа понатамошнаeutрофикација на езерото итн.



Фигура 124 - Отруени Јазовец и Гавран (најверојатно не е поврзано со користењето на пестициди во земјоделието, туку како резултат на директно труење заради уништување на предатори).

5.1.2 Други антропогени фактори

5.1.2.1 Намерни пожари

Пожарите често се подметнуваат намерно, со цел да се добијат нови обработливи површини (Фигура 125 - подолу). Главни закани од ова се загуба на станишта и видови.



Фигура 125 - Намерно подметнат пожар во врбјак.

5.1.2.2 Уништување на насипите

Уништувањето на насипите од поранешните рибници води до загуба на блатните екосистеми (Фигура 126 - подолу). Овие станишта се многу значајни за целокупната вредност на биодиверзитетот во Заштитеното Подрачје Езерани, иако се тие вештачки создадени. Поранешните рибници како водни станишта се сега целосно уништени (Фигура 127 - подолу), потенцирајќи ја така загубата на станишта.



Фигура 126 - Уништување на насипот на еден поранешен рибник. **Фигура 127** - Сегашна состојба на еден поранешен рибник.

5.1.2.3 Дренирање на водните живеалишта (станишта)

Дренирањето на влажните ливади или блатата за да се воспостават нови обработливи површини резултира со заканата - загуба на природните живеалишта (Фигура 128 - подолу).



Фигура 128 - Дренажна цевка поставена до нова ораница, која порано била природно живеалиште од типот влажни ливади.

5.1.2.4 Неодржлив/Нелегален Риболов

Неодржливиот и/или нелегалниот риболов резултира со закана од намалување на рибниот фонд и вознемирање на другите видови, повисоко (птици) и пониско (планктонски организми) во ланецот на исхрана и нарушување на функционалноста на езерскиот екосистем.

5.1.2.5 Туризам

Туризмот во регионот околу Заштитеното Подрачје Езерани има тренд на намалување и главно нема негативно влијание на резерватот. Инаку, може да доведе до загадување иeutroфикација на езерото (преку отпадните води) и земјиштето (преку отпад во почвата).

5.1.2.6 Нелегална сеча во Евловата шума и Врбаците

Загревањето на домовите кај населението околу резерватот традиционално почива на дрвата како огрев. Ваквата состојба, заедно со сиромаштијата, често доведува до нелегална сеча на дрвја. Така на пример, евлите постојано се сечат во месноста Корија (Фигура 129 - подолу). Дури и да се намали или спречи оваа активност во блиска иднина, ревитализацијата на шумата ќе биде многу побавна отколку во поранешните периоди кога нивото на подземните води било многу повисоко. Неколкуте густи врбови состоини што преживеале близу новиот брег исто така се под постојан притисок од сеча. Сечењето на шуми резултира со загуба на значајни типови станишта, како шуми на влажни станишта, кои се многу ретки во Македонија и се значајни за Европа.



Фигура 129 - Остатоци од Евлова шума - не само што површината под шума е намалена, туку и густината на стеблата е значително проредена.

5.1.2.7 Одлагање на отпад

Загадувањето со цврст отпад не е најголемиот проблем во регионот на Заштитеното Подрачје Езерани, со оглед на тоа што најголемиот број села го имаат решено проблемот со одлагање на отпадот (Фигури 130 и 131 - подолу). Напротив, недостатокот на колекторски систем за отпадните води и нивен третман, што условува отпадните води да се собираат во септички јами или директно да се испуштаат во потоците или езерото, значително придонесува заeutroфикација на езерото. Тоа пак се заканува со загуба и деградација на станишта (водни).



Фигура 130 - Одлагање на вишоци од јаболка во Голема Река.



Фигура 131 - Пластика и друг цврст отпад на вливот на Голема Река во Преспанското Езеро.

5.1.2.8 Ископување на песок

Ископувањето песок е постојана активност во Заштитеното Подрачје Езерани и се одвива на многу локалитети (Фигура 132 - подолу). Оваа активност, што се одвива главно на песочните дини близу брегот предизвикува загуба на станишта и вегетација која е заштита за животните што доаѓаат на брегот.



Фигура 132 - Ископување на песок од поранешна фронтална дина (езерска брегова линија пред 20 години).

5.2 Закани за биолошката разновидност

Генерално земено, растителните и животинските заедници кои насељуваат едно одредено подрачје се адаптирани на еколошките услови кои владеат на тоа подрачје. Како резултат на тоа, во случај на нарушување на еден или повеќе еколошки параметри може директно да се манифестира врз состојбата на заедницата, иницијално преку редукција на абундантноста (бројноста) на најсензитивните видови, кои се јавуваат како примарни биолошки-индикатори за еколошките промени. Подоцна, популациите на овие сензитивни видови можат целосно да исчезнат и да бидат заменети со други видови кои поседуваат поширока еколошка валенца, односно не се толку тесно поврзани со соодветен хабитатен тип или пак се компетиторски посупериорни. Овие процеси може да течатбавно ив о нивната иницијална фаза да поминат практично незабележани, јавувајќи се прво кај таксономските групи на низите организми.

5.2.1 Закани одeutрофикација и осцилации на нивото на Преспанското Езеро

Постојаната редукција на нивото на водата во Преспанското Езеро во последните неколку декади доведе до намалување на вкупната длабочина на водата во Езерото и повлекување на бреговата линија, пропратено со целосна загуба на литоралната зона и придржните биолошки заедници поврзани со неа, што е особено изразено на територијата на Заштитеното Подрачје Езерани. Присуството на големи количества на органски материјали кои се високо достапни нутриенти го забрзува процесот наeutрофикација, кој се манифестира во вид на експлозија на фитопланктонските популации (воден цвет) кон крајот на летото.

5.2.2 Закани за растенијата

Релативно брзото и континуирано повлекување на бреговата линија на Преспанското Езеро крајно неповољно влијае врз природните хабитатни типови во зоната на плиткиот литорал, во која типично доминираат акватични макрофити, особено широкиот појас на *Phragmites australis* вдолж бреговата линија на Заштитеното Подрачје Езерани.

Во сегашната состојба, појасот на трската се наоѓа далеку од водената површина на Езерото. Како резултат на тоа, оваа зона не е повеќе погодна за да се идентификуваат посебни хабитатни типови со нивните биоценози.

5.2.2.1 Закани за појасот на трска

Појасот на трска е претставен со растителни заедници сиромашни со видови во кои доминираат високи, вкоренети растенија со исправени стебла кои излегуваат од водата. Тука се вклучени трската (*Phragmites australis*), шамакот (*Typha latifolia*), и шаварот (*Scirpus lacustris*).

Почесто, еден вид силно доминира во одделен простор, што е обично одговор на различната толеранција кон поплавувањето, аноксијата и притисокот од пасење. На поплитки, привремено поплавени места, појасот на трска може да биде преоден хабитат кој постепено се колонизира со алувијални шуми.

Појасот на трската претставува значаен хабитат во акватичните екосистеми поради нејзината битна примарна продукција и останатите значајни функции, како што се задржување на токсичните материји и стабилизирање на крајбрежието на езерото. Освен тоа, појасот на трска игра многу важна улога во складирањето на јаглеродот и задржувањето на нутриентите, со тоа придонесува во намалување на продирањето на нутриентите (и редукција наeutрофикацијата).

Појасите на трската се клучни хабитати за дивиот жив свет, особено за птиците, но исто така и за рибите, водоземците и безрбетниците. Тие се доминантни или единствени хабитати за размножување за голем број видови на птици, вклучувајќи приоритетни европски видови (пр. пеликани, чапји и врапчовидни видови). Вредноста на појасот на трската за дивиот жив свет, особено за птиците, зависи од доминантните растителни видови, чии опстанок е потпомогнат со помош на трската.

Појасот на трската може да биде уништен со комбинација одeutрофикацијата и од не-флуктуирање на нивото на водата, кои доколку бидат спори во еден долг процес (со декади) тоа се случува незабележително. Флуктуирањето на нивото на водата е многу значајно за аерирање на растителните ризоми.

Уништувањето (пр. со косење или сечење) на трската (*Phragmites*) под површината на водата или поплавување на нејзините воздушни изданоци, веднаш по нивното појавување се штетни за растението. На сличен начин, есенските пожари, следени со подигање на нивото на водата, имаат силен негативен ефект врз трската, но помалку врз останите доминантни видови. Во ситуации на ниска содржина на кислород, кои се појавуваат со подолготрајни поплави, трската обично се заменува со шавар и шамак.

5.2.2.2 Закани за алдрованда

Видот алдрованда (*Aldrovanda vesiculosa*) претставува еден акватичен вид, често не се вкоренува, со тенко стебленце. Таа се среќава во незагадени, плитки, дистрофични води, богати со растворени органски материји, со слабо кисела pH (околу 6), кои достигнуваат високи температури за време на летото. Ова растение е познато по тоа што повремено се појаува или исчезнува. Тоа претставува флотантно растение кое се среќава под самата површина на водата, често помешано со популации од трската, шамакот или шаварот, каде овие растенија имаат улога во намалување на силата на брановите.

Алдровандата е позната само од еден единствен локалитет во Защитеното Подрачје Езерани. Таа не беше регистрирана во текот на 2008 година, како резултат на можноот негативно влијание предизвикано со намалувањето на

нивото на водата во Преспанското Езеро. Овој вид постепено исчезнува во повеќето од неговите Европски подрачја и тој претставува најзначаен растителен вид за заштита во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани. Повеќето од останатите видови се широко распространети и нивното значење за блатниот екосистем може да се поврзе главно со нивното значење за фауната.

5.2.2.3 Закани за мрестеник и валиснерија

Субмерзната вегетација поврзана со заедницата на мрестеник (*Potamogeton* sp.) и валиснерија (*Vallisneria spiralis*) се развива во плитките крајбрежни води на езерото кои се во границите на Заштитеното Подрачје Езерани. Во текот на летната сезона овие води стануваат многу топли. Главна закана за оваа заедница е намалувањето на нивото на езерската вода, особено во втората половина на годината кога големи делови од овој хабитатен тип остануваат на суво. Тоа, заедно соeutрофикацијата на езерото предизвикана со испирачките води од земјоделските површини и/или слевањето на отпадните комунални води во езерото, водат до сукцесивни промени кои ги фаворизираат покомпетитивните растителни заедници. Хипер-eutрофикацијата, сепак, може да доведе до целосно губење на субмерznите макрофити и нивна замена со планктонски алги.

5.2.2.4 Закани за влажните ливади

Влажните ливади едноставно се дефинирани како повремено поплавувани тревести заедници, лоцирани вдолж работите на езерата или реките. Тие се сместени помеѓу појасот на трската во пониските делови и копнената вегетација од зоната на брдските пасишта, во повисоките делови. Влажните ливади се заедници обично богати со видови, кои се одржуваат со косење.

Влажните ливади, во периоди на високо ниво на водата, се значајни хабитати за мрестење на рибите (особено на крапот) и хабитати за исхрана на птици, како што се пеликаните, ибисите, чапите, гуските, миграторни видови на птици и др.

Влажните ливади може да бидат уништени со интензивирање на земјоделието, што доведува до нивно исушување во зима. Кога не се уништени или кога испасувањето е запрено, рапидно се развива појас на трска, секогаш проследен во посушните делови со грмушеста вегетација, која има тенденција да ги замени влажните ливади со влажни шуми, во кои доминира евлата (*Alnus glutinosa*), бела врба (*Salix alba*) и кршлица врба (*Salix fragilis*).

5.2.2.5 Закани за хидрофилната шумска вегетација

Хидрофилната шумска вегетација која е присутна во границите на Заштитеното Подрачје Езерани е претставена со мали фрагменти од евла (*Alnus glutinosa*) на локалитетот Корија, како и со рипариската вегетација вдолж Голема Река и во појасот на трска.

Овој хабитат типично се појавува на периодично поплавувани станишта богати со нутритиенти. Овој хабитатен тип може да се сртне по бреговите на реки, извори и на простори кои постојано се поплавувани со покачување на нивото на подземните води.

Ваквите шуми се динамични со чистинки создадени од катастрофални поплави. Генерално гледано, тие би можеле да се сметаат како делови од сукцесивни серии на хабитати кои вклучуваат отворени заедници, во најголем дел блатни и мочуришни, во почетни сукцесиски стадиуми.

На посuvите делови на овие подрачја, можат да се јават други дрвенести видови, пред се јасен (*Fraxinus*) и брест (*Ulmus*) со абундантни популации. Во други ситуации, шумите на евлата се јавуваат како стабилна компонента во рамките на транзициската зона помеѓу блатниот екосистем и околните шуми на суво.

Овој премин од влажни кон суви шуми, и од отворени кон погусти шуми, создава еден значаен сплет на еколошка разновидност. Главните закани со кои се соочуваат шумите на евла ги вклучуваат: природните и вештачките хидролошки промени кои го менуваат природниот режим на влажност; пошумувањето (обично со тополи [*Populus*]); и трансформација на шумите во пасишта и/или овоштарници со јаболка.

5.2.2.6 Закани за блатниот екосистем Езерани

Што се однесува до самиот блатен екосистем во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани, тој беше скоро целосно пресушен во текот на летото 2008 година, како резултат на брзото повлекување на езерската бреговата линија. Губењето на водата во блатниот екосистем има исклучително негативен ефект врз опстанокот на блатната вегетација и акватичните зооценози. Следствено на тоа, блатната вегетација и акватичната инвертебратна фауна, од квалитативна гледна точка се во голема мера редуцирани (види Табели 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35).

Како резултат на штетата направена со пресушувањето на поранешните рибници, кои делумно го компензираа губењето на вода од блатниот екосистем, како резултат на повлекувањето на бреговата линија на езерото, сегашната состојба на блатото Езерани е во голема мера нарушена.

Резултатите од компаративните анализи на инвертебратната фауна, во плитката литорална зона и во самото блато Езерани, исто така покажуваат дека прагот на издржливост (отпорност) на екосистемот (т.е. неговата способност да ги компензира нарушувањата во средината) е надминат и процесот на еколошки промени, допрва ќе биде многу побрз.

Во рамките на еколошките проблеми се вклучени не само големото опаѓање на нивото на водата во Преспанското Езеро и повлекување на езерската брегова линија, како резултат на исцрпувањето и пренасочување на водните ресурси за

земјоделски потреби, туку и сегашната климатска аридност и антропогеното загадување.

Доколку не се превземат соодветни мерки, ќе настане брза сукцесија на блатниот екосистем во преодни хабитатни типови, а потоа и во терестричен екосистем со соодветни биоценози, што од своја страна ќе предизвика серија на промени во поширокото подрачје на Преспански Регион.

5.2.3 Закани за инвертебратите

Аномоподните Бранхиоподи, кои се типични жители во зоната на плиткиот лitorал се сериозно засегнати со сегашните процеси кои се одвиваат во Преспанското Езеро. Од друга страна, Хаплоподните и Ктеноподните Бранхиоподи, како лимнетички форми се многу помалку засегнати.

Од класата Копеподи (Copepoda), само циклопоидните (Cyclopoida) и харпактикоидните (Harpacticoida) копеподи се засегнати. Ендемичната за Преспанското Езеро циклопоидна копепода *Ochridacyclops arndti presensis* е соочена со голема опасност од исчезнување, затоа што е типичен жител на плитката лitorална зона со каменеста подлога (дно) и тесно поврзана со заедницата на сунгерите. Од друга страна, каланоидната копепода *Arctodiaptomus steindachneri* како типичен жител на отворените води е малку засегната.

Од класата Остракоди (Ostracoda), подвидот *Candona paionica minor*, ги наследува исклучиво длабоките води и е малку засегната со повлекувањето на бреговата линија на Езерото. Останатите четири видови на ендемични остракоди: *Candona marginatoides*, *Paralymnocythere karamani*, *Leptocythere presensis* и *Pseudocandona prespica*, се исто така жители на најдлабоките води на Езерото и како такви не се директно изложени на директна закана од исчезнување.

5.2.4 Закани за рибите

Постои генерален консензус за тоа дека за успешна заштита на слатководните екосистеми потребен е пристап кој ќе го опфати целото сливно подрачје, имајќи во предвид дека лугето се виртуелно присутни насекаде, не можат и не треба да се исклучват во најголемиот број случаи кога се во прашање водни ресурси (Crivelli, 2002; Saunders et al., 2002, Dudgeon et al. 2006). Crivelli (2002) цитира неколку автори кои укажуваат на потребата од примена на политики за заштита на пошироките сливни подрачја надвор од заштитените подрачја за да се постигне вистинска заштита на слатководните екосистеми.

Keith (2000) и Lyle & Maitland (1992) утврдиле дека постоечката мрежа на заштитени подрачја не е ефективна за заштита на слатководните риби, особено за загрозените видови на риби во пооделни земји, затоа што како прво, мал број на загрозени видови на риби се присутни во Защитените Подрачја и како второ, ниту едно од заштитените подрачја не е прогласено заради заштита на рибите. Crivelli (2002) заклучува дека прогласувањето на едно заштитено подрачје за риби мора да се дополни со еден пристап за интегрирано управување со целото сливно подрачје, ако сакаме да ги заштитиме структурата и функцијата на заедницата на рибите.

5.2.5 Закани за водоземците и влечугите

На национално ниво, најголем број од природните водни станишта се уништени преку пресушување и конверзија, со негативни импликации за водоземците и акватичните популации на влечугите. Во случајот со Заштитеното Подрачје Езерани, намалените количини на врнежи комбинирани со неодржливите земјоделски практики, доведоа до фрагментација на хабитатите и нивна деградација, особено во поглед на адекватните места за парење на водоземците.

Губењето на хабитатите и нивната деградација во рамките на Езерани, имаат најголемо влијание водоземците и влечугите кои се под законска заштита, или кои се засегнати видови. Вознемирањето од страна на човекот и загадувањето, се исто така значајни закани за водоземците и влечугите. Влијанијата од човекова природа вклучуваат деструкција на терестричните (конверзија во земјоделско земјиште) и акватичните хабитати (затрупување на локви), како и користење на токсични хемикалии (пестициди) во јаболковите насади. Една од главните природни закани се неповолните временски услови, било кога пресушуваат локвите за парење пред полноглавците да метаморфозираат, или кога неочекуван сушен период ќе го снижи нивото на водата под лентите со јајца, кои обично се полагаат на површината на водата, на краевите од водното станиште. Неповолните временски фактори особено ја загрозуваат Балканската лукова жаба (*Pelobates syriacus balcanicus*). Друга природна закана доаѓа од предаторите, како што е рибартката, барските птици, видрата или творот, кои имаат најголемо влијание на возрасните (адултни) единки во текот на сезоната за парење.

Одликите на дистрибуцијата и заканите за влечугите и водоземците се разликуваат меѓу себе. Како резултат на тоа, приоритетите за заштита ќе бидат различни, пооделно за секоја група.

5.2.6 Закани за птиците

Во текот на последните 15 години, различни хабитатни типови за птици, вклучени во рамките на границите на Заштитеното Подрачје Езерани, биле предмет на динамични промени, како резултат на взајно дејство на природни и делумно природни процеси. За жал, тешко е и комплицирано да се валоризираат тие промени врз птиците (на пример, некои промени може да бидат благопријатни за птиците во прво време, но ако тие продолжат преку одредени граници, може да имаат негативно дејство во иднина). Понекогаш е тешко без дополнителни истражувања да се разбере комплексноста (сложеноста) на последиците.

Неколку значајни еколошки карактеристики на Заштитеното Подрачје Езерани, претрпеле драматични промени во изминатите 15 години. На пример, со намалувањето на нивото на водата во Преспанското Езеро, во текот на поголемиот дел од годината останаа на суво широки зони на повеќе поранешни блатни хабитатни типови. Едно од најзасегнатите подрачја е локалитетот Корија, поранешен шумски екосистем, составен од шуми на евла и врба, кој порано бил во инундационата зона, но сега се наоѓа значително повисоко од нивото на езерото и е одалечен околу 2,5-4,5 km од сегашната брегова линија. Водниот режим (баланс) на локалитетот Корија е значително променет во негативна

смисла, како резултат на пренасочување на текот на Голема Река кон исток (сегашниот влив на Голема Река во езерото е околу 1 km поисточно од поранешниот природен тек), оставајќи го централниот дел од подрачјето без постојан прилив на вода.

Освен тоа, повлекувањето на езерската брегова линија и континуираното намалување на врнежи, резултирале во намалување на нивото на езерото, оставајќи ја крајбрежната зона на плитка вода, заблатените терени и песочните зарамнини на суво, хабитатни типови кои во минатото беа исклучително погодни за исхрана на водните птици. Како резултат на ова, ново створениот појас кој се уште не е доволно проучен, се чини дека не е атрактивен за најголемиот број на водни птици кои се хранат со инвертебратна фауна. Поранешните рибници, во кои постојано се вршеше прилив на свежа вода, претставуваа значајни водни биотопи со богата водна и блатна вегетација и абундантна зоолошка заедница. Набрзо по формирањето на Заштитеното Подрачје Езерани, овие рибници беа напуштени што предизвика нивно пресушување, а тоа резултираше со губење на најзначајното хранително подрачје за водните птици.

Промените во еколошкиот карактер на Преспанското Езеро, предизвикаа големо намалување на популацијата на Црвеноклуната потопница (*Netta rufina*), иако нејзините популации во повеќето Европски земји се во пораст. Оваа шатка се храни главно со Харофити (бентосни алги кои се развиваат во олиготрофни води), како во Преспанското Езеро така и во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани.

Општиот тренд на европските гнездечки популации од Големиот северен потопник, или Краа (*Mergus merganser*), вид на шатка која се храни со риби, е проценето дека се намалува. Големиот северен потопник претпочита да гнезди во дупки од стари дрвја, меѓутоа во Заштитеното Подрачје Езерани тој е принуден да користи алтернативни, помалку соодветни и несигурни места за гнездење. Бидејќи Големиот северен потопник во Македонија гнезди само во рамките на територијата на Заштитеното Подрачје Езерани, видот е под голем ризик од исчезнување на национално ниво.

5.2.7 Закани за циначите

Во рамките на СПР Езерани што се однесува до циначите, најзасегнат вид е видрата (*Lutra lutra*). Намалувањето на нејзината популација е резултат на еколошките промени со кои се погодени нејзините природни хабитати, а тоа е пропратено и со негативното антропогено влијание, за кое веќе дискутираме во погорните пасоси.

6. Заклучоци и препораки

6.1 Режим на заштита во Езерани

Оригиналната интенција на IUCN системот на Категории на Заштитени Подрачја беше да креира јасно разбираливи заштитени подрачја, како на национално ниво, така помеѓу две или повеќе земји.

Утврдените категории се признаени од меѓународни тела како што се Обединетите Нации и од страна на голем број национални влади како глобален стандард за дефинирање и прогласување на Заштитени подрачја. Како такви, овие категории се во растечки број инкорпорирани во националните легислативи. Програмата за работа на Конвенцијата за Биолошка Разновидност (CBD) за Заштитените Подрачја „признава само еден меѓународен систем на класификација на заштитените подрачја, заради бенефитот од добивање на информации кои се компатибилни за различни земји и региони”.

6.1.1 Сегашна Категорија на заштита/управување со Езерани

6.1.1.1 IUCN Критериуми

Заштитеното Подрачје Езерани моментално е вклучено во Категоријата Ia, “Строг Природен Резерват” која е дефинирана како строго заштитено подрачје за заштита на биодиверзитетот и геолошки/геоморфолошки појави, каде што влегување на посетители, искористување на ресурси и било какви влијанија се строго контролирани заради постигнување на целите на заштита. Вакви заштитени подрачја служат како незаменливи референтни подрачја за научни истражувања и мониторинг.

Примарната Цел на Заштита/Управување во еден Стrog Природен Резерват е: Да се заштитат регионално, национално или глобално исклучително значајни екосистеми, видови и/или вредности на геодиверзитетот: овие особености биле формирани од природни сили, без влијание на човекот и се подложени на деградација или уништување дури со блага форма на човеково влијание.

На кој начин е поврзана Целта на заштита/управување со Категоријата на заштитеното подрачје: Изборот на Категоријата на Заштитеното Подрачје треба да се направи врз основа на Примарната Цел на Заштита/Управување во Заштитеното Подрачје. Примарната Цел на Заштита/Управување треба да се однесува најмалку на три четвртини од територијата на Заштитеното Подрачје.

Атрибути (особености) кои ја дефинираат Примарната Цел на заштита/управување за категоријата Стрг Природен Резерват се:

- **Заштита/управување:** Да се одржува интегритетот на екосистемите; да се почитуваат еколошките процеси и природниот режим; да се редуцира човекова интервенција на минимум.
- **Јавност/управување:** Да се забрани било каков пристап на јавноста.

Социо-економски развој и Искористување на природни ресурси: Да се исклучи користењето на природни ресурси.

Истражувања и мониторинг: Да се подржуваат активности поврзани со научни истражувања и мониторинг.

6.1.1.2 Национална легислатива

Македонскиот Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ, бр. 67/04), беше подготвен врз основа на IUCN критериумите. Тој вклучува шест категории на заштитени подрачја и тоа:

Категории заштитени подрачја, Категоризација на заштитени подрачја

Член 66

(1) Категории на заштитени подрачја, во смисла на овој закон, се:

1. Строг природен резерват;
2. Национален парк;
3. Споменик на природата;
4. Парк на природата;
5. Защитен предел;
6. Повеќенаменско подрачје.

Според Македонскиот Закон за заштита на природата, категоријата 1. “Строг природен резерват” треба да ги исполнува следните критериуми и цели:

Строг природен резерват

Член 68

- 1) Строг природен резерват е подрачје кое поради своите значајни или карактеристични екосистеми, геолошки или физичко-географски карактеристики и/или видови, како и извorno сочувана дивина, стекнува статус на природно наследство, првенствено заради спроведување на научни истражувања или мониторинг на заштитата.
- 2) Пространоста на подрачјето на кое се протега строгиот природен резерват обезбедува интегритет и остварување на целите поради кои го стекнало статусот на природно наследство.
- 3) Зачувувањето на биолошката разновидност во рамките на строгиот природен резерват се постигнува преку заштита без било какво свесно влијание врз природните процеси во живеалиштето или популациите на видовите.

План за управување со Строг природен резерват

Член 69

За управување со Строгиот природен резерват, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата го задолжува надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на заштитата на природата да изработи план за управување со Строгиот природен резерват.

Начин на управување со Стrog природен резерват

Член 70

Со Строгиот природен резерват се управува на начин со кој се обезбедува:

1. Зачувување на живеалиштата, екосистемите и видовите во природна состојба.
2. Одржување на генетските ресурси во динамична и еволутивна состојба.
3. Одржување на природно воспоставените еколошки процеси.
4. Заштита на структурните пределски карактеристики.
5. Заштита на автентичната природа заради научни студии, мониторинг или образовни цели.
6. Намалување на нарушувањата во природата преку грижливо планирање и спроведување на научни истражувања и други дозволени активности.
7. Ограничување на пристапот на јавноста.

Забранети активности во Стrog природен резерват

Член 71

- 1) Забрането е во строгиот природен резерват преземањето на други активности, освен:
 1. Заштита и контрола во строгиот природен резерват.
 2. Студиски посети во функција на остварување на научно истражување.
 3. Движење на луѓе по утврдени патеки во образовни цели.
 4. Собирање на семе и semenски материјал, диви растенија, габи и животни заради научни истражувања, како и заради обновување на популациите на друго подрачје, на начин и во период кои нема да предизвикаат нарушување на екосистемот.
- 2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата издава дозвола за спроведувањето на активностите од ставот (1) точки 2, 3 и 4 на овој член.

6.1.1.3 Дискусија

Речиси континуираното опаѓање на нивото на водата во Преспанското Езеро во изминатите неколку декади, предизвика повлекување на бреговата линија. Оваа промена предизвика крајно неповолен ефект на природните хабитати во плитката литорална зона, во кои типично доминираат акватичните макрофити и поврзаните со нив растителни и животински видови. Како резултат на тоа, оваа зона не може веќе да биде идентификувана како посебен хабитатен тип со своја сопствена биоценоза.

Блатото Езерани, сега брзо станува комплетно пресушене за време на летните месеци, повторно како резултат на рапидното повлекување на бреговата линија. Ова губење на водата предизвика значителни последици на блатната вегетација и акватичните зооценози. Сегашната состојба на блатото Езерани, која е пропратена и со напуштањето на поранешните рибници кои во значителна мера го компензираа недостатокот на вода во блатото, е екстремно пореметена.

Резултатите од компаративните анализи на инвертебратната фауна во плитката литорална зона и во самото блато Езерани, покажуваат дека еластичноста на екосистемот (односно неговата способност да ги компензира нарушувањата на средината) е пречекорена, така што процесот на еколошки промени ќе стане порапиден.

Еколошките проблеми не го вклучуваат само големото намалување на длабочината на водата во Преспанското Езеро преку црпење на вода и пренасочување на водните ресурси за земјоделски потреби, но исто така и рецентната климатска аридност. Климатските промени ќе продолжат да носат зголемување на просечните годишни температури, промени во водниот режим и речиси сигурни големи непредвидливи промени. Најверојатно тоа ќе бидат битни промени по однос на природните особини на хабитатите, екосистемите и распоредот на природните животни карактеристики.

Поради тоа, телото кое ќе управува со заштитеното подрачје, како и останатите компетентни авторитети, треба да започнат со барање на расположиви алтернативи за редуцирање на влијанието на климатските промени во СПР Езерани. По однос на целите и категориите за управување, овој проблем има голем број на импликации. На пример, влијанието на климатските промени треба да се има предвид при изработката на Планот за управување на СПР Езерани, со цел да се зголемат можностите кои ги даваат различните управувачки практики, притоа водејќи сметка за силните и слаби страни на различните категории по однос на климатските промени. Тие треба да се препознаат во планирањето за заштитеното подрачје, со цел да се биде спремен за промените во иднина. Имајќи предвид дека се уште незнаме со сигурност какви ќе бидат овие промени, планирањето треба да биде флексибилно.

Климатските промени ќе изискуваат повеќе интервенционистичко управување заради заштита на пооделни видови и нивните природни живеалишта. Ова го наметнува прашањето како да се прогласи категоријата за заштита на природното наследство и можностите кои ги пружа Категоријата IV.

Променливите услови ќе ја наметнат потребата од пристапот на заштита/управување со поранешните исконски природни живеалишта на Заштитеното Подрачје Езерани. Овој нов пристап ќе бара човекова

интервенција, што ја наметнува потребата статусот на Заштитеното Подрачје Езерани да се префрли од Категорија Ia во Категорија IV.

Границата на Заштитеното Подрачје Езерани можеби ќе треба да се релоцира, ако нивото на водата во Преспанското Езеро во иднина продолжи да се намалува. Иако луѓето се навикнати да ги прифаќаат заштитените подрачја како фиксни територии, кои ќе останат неприкосновени и во подалечна иднина, во услови на климатски промени, ова нема повеќе да биде најефективниот начин за имплементација на заштитата. Конечно, доколку не се превземат соодветни интервентни мерки, забрзаната сукцесија ќе го претвори блатниот екосистем Езерани во сув тревест екосистем, што ќе повлече со себе серија на промени во пошироката зона на Преспанската Котлина.

Во согласност со IUCN критериумите презентирани погоре, спецификациите во Македонскиот Закон за Заштита на Природата, како и анализите направени од страна на експертскиот тим, Заштитеното Подрачје Езерани повеќе не ја исполнува својата Примарна Цел на Заштита/Управување во Категоријата на Строг Природен Резерват. Идната Категорија што ќе биде прогласена треба да биде предложена врз основа на концептот за Примарна Цел на Заштита/Управување.

Утврдувањето на Примарната Цел на Заштита/Управување не значи дека останатите вредности не се значајни, затоа што скоро секое заштитено подрачје има повеќекратни вредности. Сепак, при изработката на Планот за Управување за Заштитеното Подрачје Езерани, идното Управувачко Тело што ќе биде одговорно за ова заштитено подрачје, ќе треба да ги следи препораките по однос на Примарната Цел на Заштита/Управување и Категоријата предложена во оваа студија, затоа што тие се резултат на длабоки анализи и најдобрите достапни природни и социолошки науки.

6.1.2 Предлог за нова категорија на заштита/управување

6.1.2.1 IUCN Критериуми

IUCN Категорија IV: Подрачје за Заштита на Природни живеалишта/Видови - Заштитено Подрачје, чија заштита се одвива главно преку управувачки интервенции.

Дефиниција: Подрачје на копно и/или море кое е предмет на активни интервенции во функција на целите за заштита, за да се сочуват одредени природни живеалишта и/или за да се задоволат потребите на одредени видови.

Примарна Цел на заштита/управување:

- Да се осигуруат и одржуваат условите на живеалиштата потребни за заштита на значајни видови, групи на видови, биолошки заедници или физички фактори на подрачјето, каде што е потребно да се воведат специфични човекови интервенции заради оптимална заштита и управување.

Други Цели на заштита/управување:

- Да се спроведат научни истражувања и мониторинг на животната средина како примарни активности поврзани со одржливо управување со ресурсите.
- Да се воспостават ограничени подрачја (зоni) за јавна едукација, правилно сфаќање (почитување) на карактеристиките на природните живеалишта и управување со дивите растителни и животински видови.
- Да се елиминира и потоа превентивно да се спречи експлоатација или окупација на природни ресурси, кои се штетни на целите на заштитата.
- Да се регулира користењето на придобивките од Заштитеното Подрачје со населението кое живее во рамките на територијата на подрачјето, кое треба да биде во согласност со останатите цели на заштита.

Напатствие за избор:

- Подрачјето треба да има значајна улога во заштитата на природата и опстанок на видовите (вклучително како соодветни: подрачја за гнездење, блатни екосистеми, корални рифови, устија на реки, тревни екосистеми, шумски екосистеми, природни мрестилишта за риби, вклучително и морски подводни ливади кои се значајни хранилишта за риби).
- Подрачјето треба да биде значајно во однос на заштитата на природните живеалишта кои се есенцијални за одржување на национално или локално значајна флора, ресидентна и миграторна фауна.
- Заштитата на овие природни живеалишта и видови е условена од активни интервентни мерки од страна на Управувачкото Тело, по потреба и преку манипулација со природните живеалишта.
- Величината на подрачјето се во зависност од потребите за природни живеалишта на видовите кои се предмет на заштита и може да варира од релативно мала до многу голема.

6.1.2.2 Национална Легислатива

По однос на категоријата IV, Македонскиот Закон за Заштита на Природа ги посочува следниве критериуми:

Категорија IV: Парк на природата

Член 79

- 1) Парк на природата е подрачје кое поседува еден или повеќе изворни, ретки и карактеристични компоненти на природата (растителни, габни и животински видови и заедници, релејфни форми, хидролошки вредности и др.)
- 2) Паркот на природата може да биде ботанички, зоолошки, геолошки, геоморфолошки и хидролошки.

План за управување со Паркот на природата

Член 80

За управување со Паркот на природата, субјектот кој согласно со актот за прогласување е задолжен за управувањето, изработува План за управување со Паркот на природата.

Начин на управување со Паркот на природата

Член 81

Со Паркот на природата се управува на начин со кој се обезбедува:

1. Одржување на условите потребни за заштитан а значајните видови, популации и заедници, или физичко-географските карактеристики.
2. Олеснето спроведување на научни истражувања и следење на состојбите како примарни активности поврзани со одржливото користење на ресурсите.
3. Определување на посебни места во рамките на Паркот на природата, заради спроведување на воспитно-образовни активности за карактеристиките на подрачјето и управувањето со дивите видови.
4. Елиминирање и спречување на експлоатација и деградација на природата во подрачјето прогласено за Парк на Природата.

Забранети активности во Паркот на природата

Член 82

Забрането е преземање дејствија, на несоодветно искористување на земјиштето во Паркот на природата, како и активности со несоодветен карактер и интензитет, кои можат да ги нарушат својствата заради кои подрачјето се прогласува за Парк на природата.

Мерки и активности за заштита на Паркот на природата

Член 83

- 1) Субјектот задолжен за вршењето на работите на управување, согласно со актот за прогласување, во рамките на планот за управување со Паркот на природата, утврдува мерки и активности за заштита на значајните видови, популации и заедници или физичко-географските карактеристики поради кои подрачјето стекнува статус на природно наследство.
- 2) Мерките и активностите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата.

Зонирање на заштитеното подрачје

Член 93

- 1) Со актот за прогласување од членот 92 од овој закон, во заштитеното подрачје можат да се установат особено следниве зони:
 1. Зона за строга заштита
 2. Зона за активно управување
 3. Зона за одржливо користење
 4. Защитен појас.
- 2) Активностите и дејностите кои можат да се вршат во зоните кои се установуваат согласно со ставот (1) на овој член, се определуваат со актот за прогласување на заштитеното подрачје од членот 92 на овој закон и планот за управување со заштитеното подрачје.

За ефикасно управување со заштитеното подрачје Езерани, треба да се определат следниве две зони:

Зона за строга заштита

Член 104

- 1) Зоната за строга заштита претставува дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштита, што се карактеризира со изворни, неизменети карактеристики на екосистемите, или има сосема мали промени како резултат на традиционалните управувачки практики.
- 2) Во зоната за строга заштита може да се разграничат:
 1. Изворно природни простори, без никаква интервенција на човекот и.
 2. Простори со ограничена интервенција, каде што традиционалниот начин на стопанисување (управување) е се уште присутен и служи за одржување на природните вредности на зоната.
- 3) Во зоната за строга заштита се дозволени научно-истражувачки активности, доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштита на подрачјето.
- 4) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита, субјектот кој управува со природното наследство е должен да обезбеди постојан мониторинг.

Зона за активно управување**Член 105**

- 1) Зоната за активно управување претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни поголеми управувачки интервенции со цел реставрација, ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот.
- 2) Во Зоната за активно управување може да се вршат активности на управување кои се однесуваат на:
 1. Манипулирање со живеалиштата и
 2. Манипулирање со видови.
- 3) Во Зоната за активно управување се дозволени активности од економски карактер кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита, како екотуризам или традиционално екстензивно земјоделство.
- 4) Успешното управување со оваа зона, како и нејзиното натамошно трајно одржување, може да доведе до стекнување карактеристики на зоната за строга заштита.

6.1.3 Препораки за начинот на управување со Заштитеното Подрачје

Управувањето со Заштитеното Подрачје може да се одвива директно од страна на Владата, односно Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање со соодветна чуварска служба и контроли или управувањето со Заштитеното Подрачје да се додели на Локалната Самоуправа, непрофитна организација, сојуз на организации, приватна група или индивидуалец.

IUCN препорачува четири типови на управување со заштитени подрачја, од кои секој од нив може да се примени за било која категорија на заштитено подрачје, односно цел на управување:

- А. Управување од страна на Владата.
- Б. Поделено управување.
- В. Приватно управување.
- Г. Управување од страна на Локално Население или Локална Заедница.

IUCN дефиницијата за Заштитени Подрачја и Категориите на Заштита (управување) се „неутрални” по однос типот на соопственост или по однос на телото за управување. Со други зборови, копнените и водните површини, како и природните ресурси во било која категорија на Заштитено Подрачје може да биде поседувано и/или директно управувано од страна на владини агенции, невладини организации, локални заедници, локални претставници и приватни организации - самостојно или во комбинација.

Како IUCN, така и Конвенцијата за Биолошка Разновидност (CBD) ја признаваат легитимноста на посочените типови на управување:

Тип А: Управување од страна на Владата (на национално или на ниво на општина).

Владино тело [(како што е Министерство или Агенција (служба)] кое е директно одговорно пред Владата, го задржува овластувањето, надлежноста и одговорноста за управување со Заштитеното Подрачје, ги определува целите на заштита (како што се оние што ја утврдуваат IUCN категоријата), го изработува и спроведува Планот за Управување и често го поседува копнениот дел од територијата на Заштитеното Подрачје (државно земјиште), водените површини и со нив поврзаните ресурси.

Владини тела на субнационално или локално ниво (општинска локална самоуправа) можат исто така да ја превземат одговорноста за управување и поседување на земјиштето и ресурсите во Заштитеното Подрачје. Во одредени случаи, Владата ја задржува контролата врз Заштитеното Подрачје, со други зборови ги одредува целите на управување, додека планирањето и/или исполнувањето на секојдневните задачи ги делегира на полу-државна организација, невладина организација, приватен изведувач или заедница. Кога Заштитеното Подрачје се управува од страна на државата (министерство), тогаш не постои законска обврска да се информираат или консултираат останатите заинтересирани страни (stakeholders) за прогласување на Заштитеното Подрачје и донесување или спроведување на одлуките за управување. Меѓутоа, учество на

останатите заинтересирани страни се практикува и истото е пожелно. Хиерархијата на одговорноста за управување со Заштитеното Подрачје и спроведувањето на одредени мерки варира во различни земји.

Тип Б: Поделено управување.

Цел комплекс на институционални механизми и процеси се вклучени во превземањето на надлежноста и одговорноста помеѓу формално и неформално овластените владини и невладини актери при поделениот начин на управување.

Во рамките на Поделеното Управување се вклучени повеќе форми во вид на ко-управување или „колаборативно“ управување. Кај колаборативното управување, надлежното управувачко тело ги задржува надлежноста, овластувањето и одговорноста во донесувањето на одлуки, но тоа е должно да ги информира или консултира останатите заинтересирани страни. Учество во колаборативното управување може да се прошири преку дodelување на одговорноста за развивање на технички предлози за управување со Заштитеното Подрачје на претставнички тела од останатите заинтересирани страни, со обврска истите да бидат доставувани на одобрување до надлежното Тело на Управување.

Кај „заедничкото“ управување, различни актери го сочинуваат Управувачкото Тело со надлежност да ја превземат одговорноста и да донесуваат одлуки. При тоа, одлуките можат да се донесуваат со консензус или со мнозинство.

Во било кој од погоре споменатите случаи, откако ќе се донесат одлуките за начинот на управување, нивната имплементација треба да се делегира на избраното тело на управување. Една посебна форма на управување претставува поделеното управување во рамките на трансграницни заштитени подрачја, во кое се вклучени најмалку две или повеќе влади и по можност други локални актери.

Тип В: Приватно управување.

Приватното управување опфаќа Заштитени Подрачја во кои надлежноста за управувањето е под индивидуална, кооперативна, НВО или корпоративна контрола/соопственост и управувањето се одвива според непрофитна или профитна шема. Типични примери за ваков тип на управување се Заштитени Подрачја чие управување им е делегирано (доделено) на невладини организации експлицитно во функција на заштита. Постојат многу случаи кога приватни земјопоседници исто така спроведуваат мерки за заштита, без разлика што го поседуваат земјиштето, со желба да ги сочуват естетските и еколошките вредности на подрачјето. Поттикнувачки мерки, како што се приходите од екотуризам и лов или намалување на одредени давачки и даноци, често се применуваат при ваков тип на управување.

Во сите овие случаи, надлежноста за управување со заштитеното земјиште останува кај земјопоседникот, кој ја утврдува целта на заштита, ги развива и спроведува плановите за управување и останува одговорен за донесување на одлуки во согласност со постојната законска регулативе.

Во случаи кога приватните заштитени подрачја не се официјално прифатени од државата, тогаш одговорноста на управувачот може да биде лимитирана. Одреден степен на одговорност, во вид на долгорочна сигурност на подрачјето

може да биде предмет на преговори со владата, во замена за специфични поттикнувачки мерки (одредени олеснувања или кредитирање).

Тип Г: Управување од страна на Локално Население или Локални Заедници.

Овој тип на управување вклучува две основни форми: (1) територии на заштитени подрачја прогласени и управувани од страна на домородното (локално) население и (2) заштитени подрачја прогласени и управувани од страна на локална заедница. Одредени форми, кои не можат јасно да бидат разграничени, се однесуваат како на население и заедници кои се постојано населени на подрачјето или пак се повремено присутни. IUCN го дефинира овој тип на управување како: за заштитено подрачје управувачкото тело и одговорноста е кај локалното население или заедница, преку различни форми на вообичаено право или регулатива (формална или неформална), одредби и правила. Оваа форма може да биде релативно комплексна. На пример, подрачјето (земјиштето) или морските ресурси можат да бидат колективна соопственост и колективно управувани, додека одредени останати ресурси да бидат управувани индивидуално или по пат на здружување.

Различно локално население или заедници, можат да бидат одговорни за едно исто подрачје во различно време или за различни ресурси во едно исто подрачје. Правилата генерално се испреплетуваат со културните и духовните вредности. Вообичаеното право или организации кои управуваат со природните ресурси најчесто не се статутарно законски признаени и немаат овластување и сила за спроведување на санкции. Во други случаи, локалното население и/или локалната заедница се целосно признаени како легитимен авторитет надлежен за државно заштитено подрачје или имаат законско овластување да управуваат со земјиштето, водата и ресурсите. Без разлика на структурата, управувањето со едно заштитено подрачје во надлежност на локално население или локална заедница мора да се уреди на тој начин што истото ќе има дефинирано тело за управување и регулатива кои ќе ја превземат одговорноста за постигнување на целите на заштитеното подрачје.

6.2 Мапи


За време на теренските истражувања, беа собрани бројни податоци со прецизни GPS координати (позиција) од различни тематски области, вклучително и одбележување на постоечката граница на Заштитеното Подрачје, која потоа е дигитализирана и користена како појдовна точка за понатамошните прецизни мапирања.

GIS мапите беа изгответи врз основа на сателитски снимки, авионски снимки Гео-референцирани мапи на подрачјето во размер од 1: 25,000, користејќи го при тоа DEM софтверот (DEM-Digital Elevation Model-Software). За изработка на GIS мапите за соопственост на земјиштето, како основа беа користени Катастарски Мапи во размер 1: 5,000, кои беа преклопувани врз геореференцирани авионски снимки од теренот.


Конечно, врз основа на прецизно утврдени податоци, новата предлог граница на Заштитеното Подрачје Езерани зафаќа територија со вкупна површина од 1,917 ha, од која 1,066 ha се на копно, додека 851 ha се во водите на Преспанското Езеро.

Зонирањето на Заштитеното Подрачје Езерани вклучува 1,688 ha под Строга Заштита (Зона I) и 229 ha за Активно Управување (Зона II).


Од вкупната површина од 1,688 ha на Зоната под Строга Заштита, 837 ha се на копно, додека 851 ha во водите на Преспанското Езеро.



Фигура 133 - Сегашна и ново предложена граница на Заштитеното Подрачје Езерани.



Фигура 134 - Соопственичка структура на земјиштето во рамките на новопредложените граници на Заштитеното Подрачје Езерани.



Фигура 135 - Зонирање на Заштитеното Подрачје Езерани.

6.3 Предлог мерки за управување и реставрација

6.3.1 Фауна

6.3.1.1 Риби

Заедницата на рибите во Преспанското Езеро е навистина исклучителна и ако се земе во предвид фактот дека голем број на видови на риби (9) се ендемични за Езерото, таа заслужува посебно внимание. Со исклучок на интродуцираните (неавтохтони) видови на риби, најголемиот број на видови се засегнати со глобален статус на засегнатост кој се движи од категоријата на ранлив вид (VU-Vulnerable) до категоријата на критично загрозед вид (CR- Critically Endangered) вклучени на IUCN Црвената Листа на Глобално Засегнати Видови.

Постои генерален консензус за тоа дека за успешна заштита на слатководните екосистеми потребен е пристап кој ќе го опфати целото сливно подрачје, имајќи во предвид дека лукето се виртуелно присутни насекаде, не можат и не треба да се исклучат во најголемиот број случаи кога се во прашање водните ресурси (Crivelli, 2002; Saunders et al., 2002, Dudgeon et al. 2006). Crivelli (2002) цитира неколку автори кои укажуваат на потребата од примена на политики за заштита на пошироките сливни подрачја надвор од заштитените подрачја за да се постигне вистинска заштита на слатководните екосистеми.

Keith (2000) и Lyle & Maitland (1992) утврдиле дека постоечката мрежа на заштитени подрачја не е ефективна за заштита на слатководните риби, особено за загрозените видови на риби во пооделните земји, затоа што како прво, мал број на загрозени видови на риби се присутни во заштитените подрачја и како второ, ниту едно од заштитените подрачја не е прогласено заради заштита на рибите. Crivelli (2002) заклучува дека прогласувањето на едно заштитено подрачје за риби мора да се дополни со еден пристап за интегрирано управување со целото сливно подрачје, ако сакаме да ги заштитиме структурата и функцијата на заедницата на рибите.

Заштитеното Подрачје Езерани може да одигра значајна улога во заштитата на рибите во долниот тек на Голема Река, од нејзиниот влив во Преспанското Езеро до севрената граница на Защитеното Подрачје. Овој дел од реката го населуваат повеќе ендемични видови на риби и треба да биде под строга заштита, особено кога станува збор за деградација на хабитатот и спортски риболов. Риболов од било каков вид треба строго да се забрани и да се воведат редовни патроли од страна на чуварската служба, кои треба да бидат со зголемена фреквенција во периодот од средината на месец Април до средината на месец Јули, кога одредени видови на риби навлегуваат во реката заради мрестење, пред да се вратат повторно во Езерото.

Само јасно усогласена трансгранична регулатива по однос на риболовот во Преспанското Езеро која стриктно и ефикасно ќе ја имплементира политичката волја на трите засегнати земји ќе гарантира успешна заштита на уникатната заедница на рибите во Езерото.

Покрај тоа, активното управување со зоните во сливното подрачје, како и интегрирано управување со водите во целото сливно подрачје ќе помогнат во подигањето на квалитетот на лакустрничниот екосистем (значително намалување наeutрофикацијата, деградација на хабитатите, загадување и големите флукутации на нивото на водата во Езерото), за добробитта на сите ендемични и глобално засегнати видови на риби. Без исполнување на овие препораки, Заштитеното Подрачје Езерани самостојно, нема да биде во можност да обезбеди голем придонес за заштита на заедницата на рибите во Преспанското Езеро и неговото сливно подрачје.

6.3.1.2 Водоземци и влечуги

Управувачките практики кои вообично се користат за регулирање на нивото на водата, како и структурата и составот на вегетацијата, може да делуваат моментално, или да имаат краткорочни и долгорочни ефекти врз херпетолошките заедници. Примери за такви техники се контролирани пожари, косење, испасување и проретчување на шуми. Најдобриот метод за одбегнување на морталитетот кај херпетофауната, како резултат на управувањето со подрачјето, е да се реализира било каква постапка во периоди кога херпетофауната не е активна. Генерално земено, водоземците и влечугите хибернираат од средината на октомври до март, така што во овој период тие се најмалку осетливи на управување со подрачјето. Доколку управувањето се случува во периоди активни за херпетофауната, може да се превземат неколку различни пристапи, со цел да се минимизира влијанието врз херпетофауната.

Првенствено, водоземците и влечугите се најактивни кога температурите на воздухот се движат помеѓу 10-26,6° С, после дожд или за време на поплави. Оттаму, најприкладно време за реализација на управувањето е во текот на најжешкиот дел од денот, за време на сушни периоди, или во необично студени денови.

Највисок потенцијал за смртност кај херпетофауната за време на управувањето со подрачјето, е во текот на пролетните и есенски миграции кон или од хабитатите за парење и презимување. Оттаму, познавањето на миграторното однесување на водоземците и влечугите во подрачјето на управување е критично за изработка на планот за управување, за да се редуцираат шансите за менацирање на подрачјето за време на масовните движења на херпетофауната.

Заради малата способност за дисперзија на водоземците и влечугите, за време на миграцијата на животните, управувањето ќе биде најефикасно за подрачја во рамки на 200 метри од адекватниот незасегнат хабитат. Поради тоа, се советува подрачјето да биде управувано на ротациона база, но не повеќе од 1/4 од неговата површина, во било која година.

Косењето претставува вообичаена техника за управување која се користи да се уреди и подеси вегетацијата, особено во оние подрачја каде контролираните пожари не се изводливи. Водоземците и влечугите може да бидат избркани од страна на косачот или убиени од сечивото на косата, доколку оваа техника на управување се користи за време на периоди на зголемена исхрана или миграција. Со зголемување на висината на сечивото на косата за 20 до 25 см, ќе се редуцира потенцијалната опасност за уништување на херпетофауната.

Кога е возможно, со косењето треба да се почне од средината на третираното подрачје прогресивно косејќи кон надвор, за да му се овозможи на живиот свет да бега во сите правци, а не да биде заробен од една страна. Со цел да се редуцира подрачјето кое е под влијание на косењето, треба да се направи напор да се следи надворешната страна од претходната кружната трага од косењето, со што ќе се редуцира морталитетот кај животните и компактноста на почвата. Додека се коси, треба да се одбегнуваат дрвените трупци и други потенцијални скривалишта на херпетофауната, и треба истите да се остават како што се, без да се преместуваат.

Ако правилно се управува со подрачјето, испасувањето може да го подобри квалитетот на тревните станишта за водоземците и влечугите со одржување на рамномерност во вегетативните заедници и со обезбедување на места за криење. Контролираното и брзо испасување, се добри примери за адекватни практики во испасувањето, чиј интензитет и зачестеност треба да обезбеди максимална корист за домашните и диви животни.

Во неодамнешните студии кои се однесуваат на водоземци зависни од крајбрежните подрачја, се сугерира дека стаништето (хабитатот) треба да биде заштитено минимум во радиус од 300 метри од брегот на водното станиште; поимот за ваквото подрачје е “главно станиште”. Утврдувањето на вакво главно станиште е есенцијално за опстанокот на оние видови водоземци кои побаруваат брдести станишта како засолништа, полагање на јајца, естивација и хибернација. Исто така се сугерира да се креира 50-метарска тампон зона помеѓу главното станиште и околното земјиште кое се користи. Стварањето на тампон зона ќе ги редуцира надворешните влијанија на главното станиште и контактот на водоземците со несаканите последици од користење на земјиштето. Тампон зоните се користат за да го заштитат главното станиште од загадување, како што се разни органски загадувачи, пестициди и седименти, и од директни физички влијанија (уништување) врз самите единки. Адекватната ширина на тампон зоната зависи од топографијата, употребата на соседното земјиште, како и од просторот кој го користат водоземците и влечугите кои се присутни на тоа подрачје.

Водоземците и влечугите имаат потреба од “коридори”, како би можеле да си ги олеснат секојдневните движења, сезонски миграции и миграции за парење, како и нивна дисперзија како резултат на климатските промени и промени во животната средина. Коридорите ги поврзуваат фрагментите од изолираните станишта, обезбедувајќи сигурен премин при имиграција и емиграција на животните, проток на гени и намалување на шансите за локално исчезнување на херпетофауната. Констатирано е дека водните станишта кои се граничат со шуми имаат поголем херпетолошки диверзитет и поголема брзина на колонизација после реставрацијата, за разлика од изолираните водни станишта кои не се поврзани со коридори. Адекватните коридори може да се направат со садење на тревести растенија, дрвја и грмушки во широки ленти кои ќе поврзуваат две станишта изолирани со бариери.

Друга значајна потреба е присуството на покриени (заштитни) објекти, како што се трупци, камења, даски и др., кои може да се постават на отворено, по работи на шуми, или делумно во или под вода. Многу е важно ваквите покриени објекти да се расеани по должината на коридорите, за да ги заштитат од десикација

водоземците кои мигрираат. Поголеми објекти, како што се варовнички плочи и трупци се адекватни заштитни објекти кои не се скапи и лесно се обезбедуваат.

Покриените објекти имаат двојна улога, бидејќи обезбедуваат надземни платформи за сончање и подземни скривалишта од попладневното сонце. Во покриените објекти исто така се концентрираат голем број на инвертебратни видови, па тие стануваат значајни места за исхрана на инсектоворните водоземци и влечуги. За развојот на адекватни услови под покриените објекти (температура, влажност и др.), може да се потроши многу време, па од тие причини треба да се избегнува нивното растурање.

Традиционалните места за полагање на јајца може да се ретки, или да имаат посебни карактеристики кои не може да бидат реставрирани; поради тоа уништувањето на познатите места за полагање на јајца треба да се избегнува по секоја цена. Локвите кои ги користат водоземците за парење, треба да се мониторираат по однос на квалитетот на водата, за да се одреди кога тие претставуваат сигурна средина за развој на јајцата, ларвите и акватичните адултни единки. Многу видови од водоземците ги прилепуваат јајцата на субмерзната вегетација или на дното, така што ваквите карактеристики на стаништето треба да се обезбедат, доколку природно не постојат.

Во планот за управување треба да бидат вклучени трулите дрвја, трупци и подводни гранки, за да обезбедат заштита и места за полагање на јајца за водоземците и влечугите. Во оптимални услови, на површина од еден хектар треба да бидат вклучени најмалку пет трули дрвја/трупци/ подводни гранки за да се створат подобри услови за херпетофауната и останатиот сличен на неа животински свет.

6.3.1.3 Птици

Како една од генералните препораки за Заштитеното Подрачје Езерани, треба да вклучи изработка на стратегија за развој на резерватот, вклучително типот (категоријата) на управување и заштита, како и очекувањата и потребите на корисниците. Во рамките на стратегијата и акциониот план, ќе бидат предложени посебни мерки за заштита и управување, како за сите, така и за пооделни видови на птици. Имајќи го во предвид, досегашниот ограничен успех со управувањето на резерватот, потребни се прелиминарни инвестиции во инфраструктурата на резерватот, како би се створиле основни услови за регулирана посета во точно определени зони. Уште во текот на првата година од новиот начин на управување, секој локален жител ќе може да го посети резерватот, да биде импресиониран и да ги согледа придобивките кои ги нуди ова подрачје.

Планирањето за користење на заштитеното подрачје за еко-туризам, треба да биде дополнување а не повторување на веќе понудените програми на Преспа Паркот. Можното партнерство со грчката страна, треба да се разгледа доколку се подобрят политичките односи. Во секој случај, неопходна е координација на програмите со Националниот Парк Галичица.

Реставрацијата на поранешните рибници, обновувањето на шумата од евла на локалитетот Корија, изградбата на мали островчиња, платформи, одморалишта и

гнездилишта за птици, како и други форми на едноставни еколошки потфати, ќе придонесат за брзи и ефикасни резултати за бројни видови на водни птици.

Воспоставувањето на два коридора преку заштитеното подрачје до брегот на Езерото за потребите на локалните рибари од селата Долно Перово и Езерани, може да биде со ограничена дозвола, како дел од режимот за минимизирање на вознемирањата на птиците (обезбедувајќи ограничен број и времетраење на поминувањата, во зависност од сезоната и дневниот период). Препорачливо е да се формира здружение на рибари чиј претставник/претставници би бил член на ново формираното тело за управување со заштитеното подрачје. Овие рибари би можеле да претставуваат силно зајакнување на чуварската служба на Защитеното Подрачје.

Старите песочни дини (природни насыпи) долж поранешната брегова линија на езерото имаат огромна потенцијална вредност како хабитатен тип за ретки видови на птици. Сегашното отсуство на ранливи видови на птици, како што е на пример Чурулинот (*Burhinus oedicnemus*), најверојатно е последица на постојаното вознемирање и деградација на овој хабитатен тип. Илегалното, но традиционално црпење на песок и неговиот транспорт со трактори, негативно влијае врз целото заштитено подрачје и истото треба веднаш да се редуцира. Како компензација за забраната на оваа активност, може да се утврдат еден до два локалитета надвор од границите на резерватот за црпење на песок. Црпењето на песок може да биде дадено под концесија, која би се обновувала еднаш годишно на локална компанија, со поволни услови. Како резултат на тоа, концесионерот ќе биде потикнат да се вклучи во спречувањето на илегалното црпење на песок. Пожелно е овој концесионер да биде член на идното управувачко тело на заштитеното подрачје.

Долж езерскиот брег во рамките на територијата на Защитеното Подрачје Езерани, како во вода така и на суво, секој прикладен предмет или истурена форма на брегот, речиси секогаш е зафатена од една или група на водни птици кои се одмарале. Таквите одморалишта мораат да бидат безбедни од обични копнени грабливци и треба да овозможат добар поглед при приближувањето на чамците, луѓето, грабливците што пливаат и други можни опасности од вода и копно. Во Защитеното Подрачје Езерани недостасуваат такви одморалишта, така да птиците се грабаат за правото на нивно користење. Крупните водни птици кои живеат во јата, како што се пеликаните, имаат особена тешкотија во наоѓањето на доволно пространи места за да се одмарале во групи. Многу птици кои се хранат во природниот резерват, мора да го напуштат резерватот за да се одморат и да ги исчистат перјата. Како резултат на опаѓањето на нивото на водата во Преспанското Езеро, структурите погодни за одмор и ноќевање на птиците сега се често на копно, наместо во безбедната вода.

Од аспект на набљудувачите на птици, такви структури за одмарале на птиците се одлични места за набљудување и фотографирање на интересни. Затоа поставувањето на вештачки структури, за привлекување на пеликаните и останатите птици во Защитеното Подрачје Езерани, не само што ќе го подобри заштитниот потенцијал на резерватот, туку и ќе допринесе за развој на многу напреден еко-туризам. На пример, пловечките платформи, може така да се направат да се прилагодени на промените на нивото на водата и редовно да се преместуваат, за да се одржи безбедната одалеченост од брегот. Оптималната оддалеченост од местото за набљудување на птиците, треба да се провери на

самото место (*in situ*), почнувајќи од 300-400 m и постепено приближување се поблиску и поблиску. Околу пловечките платформи, треба упадливо да се обележи забранетата зона за чамци, луѓе и кучиња. На некои од платформите треба да се постават подигнати хоризонтални дрвени греди за одмарање на вртимушки, галеби и мали корморани. Откако платформите ќе бидат прифатени од страна на птиците, ќе можат да се градат и останатите вештачки структури, кои ќе послужат како одморалишта и гнездилишта за птиците, кои се соочуваат со недостаток на безбедни места за гнездење.

Конечно, при изготвувањето на планот за заштита и управување со популациите на птиците во рамките на Заштитеното Подрачје Езерани, потребна е негова усогласеност со останатите програми за заштита кои се спроведуваат во останатите делови на Преспанското Езеро (Преспа Парк, Национален Парк Галичица). Покрај тоа, кога веќе еднаш ќе почнат со имплементација заштитните мерки за птиците и нивните живеалишта, ќе се јави потреба од воведување на дополнителни рестрикции и забрани за користење на локалните ресурси. Овие мерки треба да бидат воведени постепено, внимателно и мудро, со подршка на паралелни програми за да се намали очекуваниот отпор на локалното население.

6.3.1.4 Цицачи

IUCN Црвената Листа не вклучува ниту еден вид од цицачите кој е засегнат на глобално ниво (IUCN 2009). Сепак, Јужниот потковичар (*Rhinolophus euryale*) и Видрата (*Lutra lutra*) се валоризирани во категоријата “Речиси засегнат вид” (NT-Near Threatened).

Големи колонии на седум видови на лилјаци кои се под строга законска заштита, хиберираат во пештерата во близина на село Лескоец и го користат блатото на Езерани, како главно подрачје за исхрана. Мерките за реставрација кои се однесуваат на одржување на оптимални популации на лилјаци, се непосредно поврзани со активното управување на акватичните хабитати во рамките на заштитеното подрачје Езерани.

Од крупните зверови, волкот (*Canis lupus*) е доста чест во заштитеното подрачје. Сепак, блатото Езерани не е матично подрачје за овој вид. Волкот го користи ова подрачје повеќе како миграторен коридор, помеѓу матичните популации на планините Галичица и Пелистер.

Тоа не е случај со Видрата (*Lutra lutra*). Блатото Езерани, вклучувајќи ја и Голема Река, претставува матично подрачје за овој вид во македонскиот дел од Преспа Паркот. Еден од главните проблеми за заштита на видрата во Македонија, како и во Европа, е фрагментацијата и изолацијата на популациите. Дискусијата околу причините за драматично опаѓање на популациите на видрата (*Lutra lutra*) во Европа е концентрирана на три главни фактори: загадување, деструкција на хабитати и случајна смртност. Расправата која се води е кога еден од првите именувани фактори сам, или во комбинација меѓу нив, е главен фактор за опаѓање на популацијата. Исто така, треба да се развијат мерки за запирање на давењето на видрата во мрежи и стапици за риби. Шансите да се запре

користењето на биоакумулирачки органо-хлорни загадувачи се во пораст, бидејќи се повеќе и повеќе националната законска регулатива и меѓународните конвенции го регулираат производството и употребата на пестицидите, или индустриското загадување на средината. Но проблемот е што овие загадувачи се акумулирани во животната средина (исто и во ланецот на исхрана на видрата), и треба да помине долг период за да со кatabолитички процеси или редукција се доведат нивните остатоци на нетоксично ниво.

Независно од дискусијата кој загадувач или закана за живеалиштето доведува до намалување на бројноста на видрата, неопходно е да се продолжи со претпоставката дека и последниот фактор е значаен за опстанок на видот. Мерките како што се исушување на блатото Езерани, канализирање на Голема Река, чистење на крајбрежна вегетација и др., го редуцираат диверзитетот и ги ослабуваат еколошките процеси на акватичното станиште, Голема Река и Преспанското Езеро, и на тој начин ги уништуваат и редуцираат хабитатите за видрата.

Во Заштитеното Подрачје Езерани, се поставува прашањето дали состојбата со популацијата на видрата при заштита на нејзините природни живеалишта, само по себе ќе биде доволно да му даде шанса за опстанок на овој вид.

Постојат повеќе различни начини и методи за реставрација на природните живеалишта. Во случајот со Езерани, потребни се повеќе технички решенија во вид на пошумени терени за видрата покрај бреговите на Голема Река, уредување на брегот на реката на пооделни локалитети во вид на скали за да и се овозможи на видрата лесен пристап и излез од Голема Река, хранителни басени (вирови) и слично. Воспоставувањето на миграторни коридори може да биде втора фаза после обезбедување заштита на матичната популација. Третата фаза би била развивање на програма за управување со природните живеалишта помеѓу овие коридори. На овој начин ќе се воспостават основни услови за широка ревитализација на природните живеалишта на видрата.

6.3.2 Природни живеалишта

Сите препораки по однос на реставрацијата на блатниот екосистем во Заштитеното Подрачје Езерани се поврзани со водниот режим. Заради драстичното спуштање на нивото на водата во езерото и повлекување на бреговата линија, што доведе до нарушување на водниот режим на подземните води во блатниот екосистем, не постои можност за природна реставрација на овој значаен екосистем.

6.3.2.1 Шуми на евла

Значајна одлика на Заштитеното Подрачје, од аспект на биолошката разновидност се шумите од евла, кои во сегашни услови егзистираат само во форма на фрагменти или сиромашни остатоци, во однос на поранешните раскошни состоини. Како резултат на сукцесија, во сегашни услови, се повеќе се шират врбјациите на површините кои во минатото биле обраснати со евлови шуми (Фигура 136).



Фигура 136 - Нови обрасти од врба на површините кои во минатото биле покриени со евлови шуми.

Имајќи го во предвид значењето на шумите од евла, во функција на нивна реставрација, сериозно се наметнува потребата од возобновување на стариот тек на Голема Река (фигура 137), што значи да се пренасочи водата назад во старото природно корито на реката, или барем еден дел од водите на Голема Река да се усмерат кон најголемиот преостанат дел од евловите шуми. На тој начин, ќе се подобрят условите за опстанок на евловите шуми, кои во сегашни услови опстојуваат само како резултат на сезонските поплави.



Фигура 137 - Стариот тек на Голема Река при устието во Преспанското Езеро (во кој се слеваат само третираните отпадни води од Пречистителната Станица Езерани). Во текот на летото и есенските месеци нивото на водата во старото корито скоро пресушува.

Споредбен поглед на поранешното природно корито на Голема Река со новокреираното корито (при изградбата на поранешните рибници). Види Фигури 138 и 139.



Фигура 138 - Стариот природен тек на Голема Река.




Фигура 139 - Ново-креираното корито на Голема Река.

6.3.2.2 Поранешни Рибници

6.3.2.2.1 Сегашна Состојба

Важноста на поранешните рибници како природни живеалишта/хабитати (и покрај нивната вештачка природа) за биодиверзитетот на Заштитеното Подрачје Езерани е несомнена. Тие се особено важни за птиците и мочуришните растителни видови. За жал, тие сега се целосно пресушени, освен во периоди на интензивни дождови, кога вишокот на вода отекува постепено.

Насипите кои ги окружуваат рибниците и објектите за регулација на протокот/нивото (flashboard risers) се во пристојна состојба, и покрај тоа што стотина метри од насипот е срушен од страна на лубето. Со мала инвестиција системот може да биде целосно рехабилитиран и ставен во функција.



Фигура 140 - Шема на објектите за регулација на нивото на водата во поранешните рибници (UNDP, 2006 Wetland Report).

6.3.2.2.2 Препораки за идно користење на Поранешните Рибници

Ревалоризацијата на Заштитеното Подрачје Езерани, како дел од оваа студија донесува предлог од проектниот тим за намалување на површината на заштитеното подрачје и за промена на границите и статусот на заштита. Поранешните рибници можат да бидат вклучени во зоната на активно управување. Активното управување на рибниците, не само што ќе обезбеди една реална иницијатива за прифаќање на Заштитеното Подрачје од страна на локалните жители, туку исто да донесе еколошка и економска корист.


Предложеното подрачје на активно управување би ги опфаќало поранешните рибници ПР1, ПР2 и ПР3. Управувањето би значело и изградба на зафатна градба и канали, како и одредена институционална структура за управување со системот

(можеби Одбор на Заштитеното подрачје) или можеби МЖСПП, заедно со локалните чинители во општината и локалните заедници во Езерани, Грнчари и Асамати.

Генерално земено, целосната реставрација на поранешните рибници ПР1 (сега западно од новото корито на Голема Река), ПР2 и ПР3, како и реставрирање на еколошкиот интегритет, се смета за многу остварлива опција. Проектниот тим ги анализираше можните користи од повеќе аспекти и сесрдно препорачува користење на рибниците во иднина. Корист за животната средина од овој план се објаснети во детали во извештајот за водните живеалишта (Wetland Report, UNDP, 2006).

Поранешен рибник ПР1

Овој рибник е предложен да се користи како објект за терцијарен третман (за отстранување на азот и фосфор) на веќе третираните отпадни води од Пречистителната Станица Езерани. Рибникот би функционирал како лагуна делумно обрасната со водна вегетација, која речиси целосно ќе го отстрани (трансформира) вишокот на азот и фосфор од веќе третираната вода. Како таков, ПР1 значително ќе придонесе за зголемување на блатната површина (околу 70 ha), и ќе обезбеди бројни функции на блатниот екосистем, како што се живеалиште за птици, пречистување на водата, но и како резервен целосен третман на отпадните води во периоди кога вишокот на нетретирани отпадни води се испушта низ бај-пас покрај Пречистителната Станица Езерани. Покрај тоа се обезбедуваат услови за развој на еко-туризам, како набљудување на птици и спортски риболов.



Фигура 141 - Рибница, Пречистителна Станица Езерани и поранешниот тек на Голема Река во рамките на старите граници на Заштитеното Подрачје Езерани.

Вкупниот доток на вода од Пречистителната Станица за Отпадни Води (ПСОВ) Езерани е проценет на околу $6,500 \text{ m}^3/\text{ден}$ или $2.37 \text{ милиони m}^3/\text{годишно}$. Вкупната површина на ПР1 е околу 70 хектари ($700,000 \text{ m}^2$). Билансот на врнежи и испарување во регионот е негативен, со испарување (~750 mm) кое е поголемо од врнежите во регионот (712 mm). Волуменот на вода кој може да се акумулира во ПР1 може да биде регулирана со објектите за регулација на нивото. Волуменот на водата во овој блатен екосистем, во зависност од длабочината на која се

одржува водата, може да биде од $350,000 \text{ m}^3$ до 1.4 милиони m^3 (за длабочина $h = 0.5 - 2.0 \text{ m}$). Вкупниот годишен биланс на доток и испарувањето во ПР1 би бил:

$$\text{Дотек} + \text{врнеки} - \text{испарување} - \text{загуби од процедување} = \Delta V$$


Каде ΔV е промена на количеството вода акумулирано во рибникот. Загубата од процедување низ плитките езерски аквифери и низ насипите е тешко да се оцени прецизно. Доколку се претпостави дека нивото, а со тоа и количеството вода, долготочно ќе се држи стабилно, ($\Delta V=0$), тогаш количината на вода која е расположива за процедување, односно регулација ќе биде:

$$2.37 + 0.42 - 0.44 = 2.35 \text{ милиони } \text{m}^3.$$

Одредување на длабочината на водата во ПР1 и техничкиот проект на објектите потребни за зафаќање и доведување на третираната вода од станицата Езерани, како и реконструкцијата на објектите, треба да биде предмет на детален технички проект.

Поранешни рибници ПР2 и ПР3

Вкупната површина на останатите два рибника е околу 70 хектари ($700,000 \text{ m}^2$). Волуменот на вода кој ќе биде акумулиран во рибниците ќе зависи од проектираното / регулирано ниво на вода, во распон од $350,000 \text{ m}^3$ до 1.4 милиони m^3 (за длабочина $h = 0.5 - 2.0 \text{ m}$). Голема Река е очигледен избор за извор на вода за полнење на овие рибници. За да се овозможи ова, треба да се изгради мала зафатна градба (мала устава) узводно од рибниците. Просечниот пад на реката на овој рамен дел изнесува 0.17% . Надолжниот профил на Голема Река е прикажан на Фигура 142.




Фигура 142 - Надолжен профил на Голема Река.

Треба да се забележи дека должината на Голема Река се менува со менувањето на нивото на вода во Преспанското Езеро. Поради тоа, стационажата (растојание


од иницијалната точка на мерење, вообичаено устието на реката), мерењата не се секогаш конзистентни.

За да се обезбеди длабочина на водата од околу 1.0 m во возводниот дел на рибниците ПР2 и ПР3, треба да се изгради канал со должина од 700 m. Со оглед на ново-предложените граници на Заштитеното Подрачје Езерани, зафатната градба и дел од каналот треба да бидат надвор од границите на резерватот. Илустрација на објектот е прикажана на Фигура 143.



Фигура 143 - Шематска илустрација на зафатната градба.

Просечниот проток на Голема Река во Ресен е $Q = 0.882 \text{ m}^3/\text{s}$, со флуктуации во различните периоди од годината. Линија на траење на Голема Река е прикажана на Фигура 144.



Фигура 144 - Линија на траење на Голема Река (UNDP, 2006; Hydrology Report).

Направени се преметки за да се одбере праг за зафаќање на вода за снабдување на ПР2 и ПР3. Претпоставката при пресметувањето е да се остават малите и средните протоци во Голема Река да течат директно во реката. Протоците кои го надминуваат проектираниот праг би ги полнеле рибниците со дивертирање (заштита) на вишокот на вода. На пример, доколку протокот на реката е $3.3 \text{ m}^3/\text{s}$, а проектираниот праг (проток) е поставен на $1.8 \text{ m}^3/\text{s}$, тогаш $1.8 \text{ m}^3/\text{s}$ би

истекувале низводно кон езерото, додека остатокот од $3.3 - 1.8 = 1.5 \text{ m}^3/\text{s}$ би ги полнеле рибниците.

Во Табела 64 подолу, можните зафаќања на вода за рибниците се прикажани во зависност од проектиранит проток на зафатната градба. Точната вредност (праг) на зафатната градба треба да биде одредена со детален технички проект.

Користа од изградбата на ваков систем, меѓу другото ќе биде:

- Зголемување на површината на блатниот екосистем, со сите еколошки и економски можности кои тој ги носи (подобрена разновидност на живеалиштата, развој на рибарството, еко-туроизам и т.н.).
- Промена на текот на поплавниот бран во реката, односно редукција на бранот во најнизводниот дел од реката (вклучувајќи спречување на ерозијата, редукција на транспортот на седименти кон езерото, како и намалување на загадувањето во периоди на поплави).

Табела 64 - Можни зафаќања на вода од Голема Река за Поранешните Рибници, во текот на една година.

Проток на вода во Голема Река [Класи во m^3/s]	Број на денови во годината	Кумулативен број на денови	Просечен проток во m^3	Вкупен проток во m^3	Праг (проток) над кој водата се прелива во Поранешните Рибници		
					$Q > 2 \text{ m}^3$	$Q > 1.75 \text{ m}^3$	$Q > 1.5 \text{ m}^3$
>6	1	1	15.00	1,296,000	1,123,200	1,144,800	1,166,400
4 - 6	2	3	5.00	864,000	518,400	561,600	604,800
3 - 4	10	13	3.50	3,024,000	1,296,000	1,512,000	1,728,000
2.0 - 2.5	20	33	2.25	3,888,000	432,000	864,000	1,296,000
1.5 - 2.0	26	59	1.75	3,931,200	-	-	561,600
1.25 - 1.50	27	86	1.38	3,207,600	-	-	-
1.00 - 1.25	24	110	1.13	2,332,800	-	-	-
0.75 - 1.00	34	144	0.88	2,570,400	-	-	-
0.50 - 0.75	46	190	0.63	2,484,000	-	-	-
0.25 - 0.50	70	260	0.38	2,268,000	-	-	-
0.10 - 0.25	53	313	0.18	801,360	-	-	-
0.05 - 0.10	40	353	0.08	259,200	-	-	-
0.00 - 0.05	3	356	0.03	6,480	-	-	-
Вкупно				26,933,040	3,369,600	4,082,400	5,356,800
Прогностичен процент од вкупниот годишен проток					13%	15%	20%

Литература

- Abell, R., M. Thieme, C. Revanga, M. Bryer, M. Kottelat, N. Bogutskaya, B. Coad, N. Mandrak, S. Balderas, W. Bussing, M.L. Stiassny, P. Skeleton, G.R. Allen, P. Unmack, A. Naseka, N.G. Rebacca, N. Sindorf, J. Robertson, E. Armijo, J. Higgins, T. J. Heibel, E. Wikramanyake, D. Olson, H. Lopez, R. Reis, J. Lundberg, M.H.S. Perez & P. Petry 2008. Freshwater ecoregions of the world: A new map of biogeographic units for freshwater biodiversity conservation. BioScience, 58: 403-414.
- Adamus, P. R., E. J. Clairain, Jr., R. D. Smith, and R. E. Young. 1987. Wetland evaluation technique (WET); Volume II: Methodology. Operational Draft Technical Report Y-87- U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station. Vicksburg, Mississippi, USA. 206 pp. plus appendices.
- Angelovski, P. and J. Sapkarev. 1983. The composition and distribution of Chironomids (Diptera: Chironomidae) of Aegean Lakes. God. zb. Biol., Skopje. 36: 221-243.
- Angelovski, P., J. Sapkarev, B. Karaman, and S. Smiljkov. 1994. Qualitative composition and quantitative relations of the Macrozoobentos from Lake Prespa. God. zb. Biol., Skopje 47: 5-21.
- Anovski, T., N. Jovanovski, and L. Arsov. 1997. Rate determination of water leakage from Prespa Lake. In: Gjiknuri, L., A. Miho, and S. Shumka (eds.). Proceedings of the International Symposium: Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa Lakes, 24-26 October 1997, Korça, Albania.
- Apostolidis, A. P., D. Loukovitis, and C. S. Tsigenopoulos. 2008. Genetic characterization of brown trout (*Salmo trutta*) populations from the Southern Balkans using mtDNA sequencing and RFLP analysis. Hydrobiologia 600: 169-176.
- Arnold, N. E. 2002. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins, London.
- Arribas, O. J. 1999. Phylogeny and relationships of the mountain lizards of Europe and Near East (Archaeolacerta Mertens, 1921, sensu lato) and their relationships among the Eurasian lacertid radiation. Russian Journal of Herpetology 6(1): 1-22.
- Athanassopoulos, G. 1922. Le plateau des lacs de la Macédoine occidentale. Int. Revue ges. Hydrobiol., 10: 31-39.
- BirdLife International 2004: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No. 12).
- Bolkay, St. 1924. Popis vodozemaca i gmizavaca koji se nalaze u bos.-herc. Zemaljskom muzeju u Sarajevu, s morfoloshkim, bioloshkim I zoogeografskim babiljeskama. Spomenik Srpske Kralj. Akademije, LXI, Beograd.
- Böhme, W. and J. Köhler. 2005. Do endings of adjective flectible species names affect stability? A final note on the gender of *Podarcis* Wagler, 1830 (Reptilia, Lacertidae). Bonner zoologische Beiträge, 53 (3/4): 291-293.
- Braun-Blanquet, J., 1951. Pflanzensoziologie. Grundzuge der vegetationskunde. Zweite Auflage. Springer-Verlag, Wien, 1-631.
- Braun-Blanquet, J., 1964. Pflanzensoziologie. Grundzuge der vegetationskunde. Dritte, neuearbete und wesentlich vermehrte Auflage. Springer-Verlag, Wien-New York, 1-865.
- Brelih, S. & G. Dzukic. 1974. Catalogus Faunae Jugoslaviae. IV/2 Reptilia. Academia Scientarum et Artum Slovenica, Ljubljana.
- Catsadorakis, G., M. Malakou, and A. J. Crivelli. 1996. The Prespa barbel *Barbus prespensis*, Karaman 1924 in the Prespa lakes basin, north-western Greece. Tour du Valat, Arles, 79 (also in Greek).

- Chavkalovski, I. 1997. Hydrology of Prespa Lake. In: Gjiknuri L., A. Miho, and S. Shumka (eds.). Proceedings of the International Symposium: Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa Lakes, 24-26 October 1997. Korça, Albania.
- Chavkalovski, I. 2000. Anthropogenic influence on the denivelation of Lake Makro and Mikro Prespa. In: Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Oteševo, Macedonia.
- Chergui, H., E. Pattee, K. Essafi, and M. Alaoui Mhamdi. 1999. Moroccan limnology. In: Limnology in Developing Countries, vol. 2. R. G. Wetzel and B. Gopal (eds.). International Scientific Publications for the International Society for Limnology, New Delhi, 235–330.
- Crivelli, A. J. 2002. The role of protected areas in freshwater fish conservation. In: Freshwater Fish Conservation: Options for the Future. M. J. Collares-Pereira, M. M. Coelho, and I. G. Cowx (eds.). Fishing News Book, Blackwell Publishers, England, 373-388.
- Crivelli, A. J. and G. Catsadorakis. 1997. Lake Prespa, northwestern Greece - A unique Balkan Wetland. *Hydrobiologia* 351, i–xiii, 1–196.
- Crivelli, A. J., I. Koutseri, and S. Petkovski. 2008. The Prespa trout, *Salmo peristericus* (Karaman 1938), an endangered species in need of action. Society for the Protection of Prespa, Greece, 26.
- Crivelli, A. J. and T. W. Lee. 2000. Observations on the age, growth and fecundity of *Cobitis meridionalis*, an endemic loach of Prespa Lake (Greece). *Folia Zoologica*, 49 (Suppl 1), 121-127.
- Crivelli, A. J., M. Malakou, G. Catsadorakis, and E. Rosecchi. 1996. The Prespa barbel, *Barbus prespensis*, a fish species endemic to the Prespa Lakes (Northwestern Greece). *Folia Zoologica*, 45 (Suppl. 1), 21-32.
- Crivelli, A. J., M. Malakou, G. Catsadorakis and E. Rosecchi. 1997. Life history and spawning migration of the Prespa nase, *Chonsrostoma prespensis* (Karaman 1924). *Folia Zoologica*, 46 (Suppl. 1), 37-49.
- De Lapparent de Broin, F., R. Bour, J. F. Parham, and J. Pergig. 2006. Eurotestudo, a new genus for the species *Testudo hermanni* Gmelin, 1789 (Chelonii, Testudinidae). *C. R. Palevol*, 5:803-811.
- Dimovski, A. 1964. II. Pridones kon herpetofaunata na Makedonija. *Fragm. Balc. Mus. Mac. Sc. Nat.*, Skopje, V,4.
- Dimovski, A. 1981. Vodozemci I vlechugi na Nacionalniot park Galicica. Contributions, II. 1-2, MANU, Skopje.
- Dubois, A. 1998. Lists of European species of amphibians and reptiles: will we soon be reaching “stability”? *Amphibia-Reptilia*, 19: 1-28.
- Dudgeon, D., A.H. Arthington, M.O. Gessner, Z. Kawabata, D. Knowler, C. Leveque, R.J. Naiman, A-H. Prieur-Richard, D. Soto, M.L.J. Stiassny & C.A. Sullivan, 2006. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Reviews* 81: 163-182.
- Dzukic G. 1972. Herpetoloska zbirka prirodnjackog muzeja u Beogradu. *Glasn. Prirod. Muz. Beograd*, ser. B, 27; 165-180.
- Dzukic, G., M. Kalezic, S. Petkovski & V. Sidorovska, 2001. General Remarks on the Batracho- and Herpetofauna of the Balkan Peninsula. Anniversary Proceedings. Macedonian Museum of Natural History, Skopje, 195-204.
- Elhance, A.P. 1999. Hydropolitics in the Third World. United States Institute of Peace, Washington, DC.
- Farinha, J. C., P. R. Araújo, E. P. Silva, S. Carvalho, E. Fonseca, and C. Lavinas. 2005. MedWet habitat description system. MedWet Publication.
- Fritz, U. and P. Havaš . 2006. Checklist of Chelonians of the World. Compiled at the request of the CITES Nomenclature Committee and the German Agency for Nature Conservation, 230pp.

- Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. Haddad, R. O. De Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, D. M. Green, and W. C. Wheeler. 2006. The Amphibian tree of life. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 297:1-370.
- Gasc, J-P (ed.). 1997. *Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe*. Societas Europaea Herpetologica & Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, 494 pp.
- Gilbert, J. & S. Hadzische. 1982. *Ochridospongilla stankovici* n.g., n.sp. and *Ochridospongia interlithonis* n.sp. sponges from Lake Ohrid.
- Grupche, L. 1997. Autochthonous and allochthonous quantities of phosphorus in Prespa lake waters. In: Proceedings of the International Symposium: Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa Lakes, 24-26 October 1997. Korça, Albania, 68-72.
- Grupche, L. 2003. The eutrophication of the Prespa and Ohrid Lake waters goes on. In: Melovksi, L. (ed.). Proceedings of 2nd Congress of Ecologists of Republic of Macedonia. Ohrid, Macedonia, 170-177.
- Gueorgiev, V. 1960. Contribution a la connaissance des Coleopteres Hydrocanthares de Yougoslavie. *Acta. Mus. Mac. Sci. Nat.*, Skopje 6 (2): 19-39.
- Hadzisce, S. 1953. Beitrag zur kenntnis der spongillidenfauna der Grossen Mazedonischen Seen (Dojran-Prespa und Ohridsee). *Receuil des Travaux No.3:73-103*. Station Hydrobiologique, Ohrid.
- Hadzisce, S. 1958. Prilog poznavanju faune Gastropoda Prespanskog Jezera. *Zborn. na rab., Hidrobiol. Zav.*, Ohrid 6: 1-6.
- Hadzisce, S. 1985. Kunstliche Vermehrung der Salmoniden des Ohridsees mit gezuchten Fishlarven in den Jahren 1935/36 bis 1953/54. Edition jubilaire consacrée en l'honneur du 50 eme anniversaire de la Fondation de l'Institut hydrobiologique, Ohrid. Station Hydrobiologique-Ohrid, Livre I, 97-136.
- Hayek, A. 1924-1927. *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae*, I. Feddes Repert., Beih., 30. Dahlem bei Berlin.
- Hayek, A. 1928-1931. *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae*, II. Feddes Repert., Beih., 30. Dahlem bei Berlin.
- Hayek, A. 1933. *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae*, III. Feddes Repert., Beih., 30. Dahlem bei Berlin.
- Hollis, E. G. and C. A. Stevenson. 1997. *The Physical Basis of the Lake Mikri Prespa Systems, Geology Climate, Hydrology and Water Quality*. Kluwer Academic Publishers, Belgium.
- Hrabe, S. 1931. Die Oligochaeten aus den Seen Ochrida und Prespa. *Zool. Jahrb.* 61: 1-62.
- Hristovski, N., M. Jovanovska, and S. Stojanovski. 2000. Survey of the hitherto ascertained parasites in Lake Prespa. In: Proceedings: Sustainable Development of Prespa Region. Macedonian Ecological Society. 86-87.
- Ilkonomov, P. 1953. Efemeroptera na Prespanskata kotlina. *Annuaire de la Fac. Phil. Univ. Skopje* 6 (7): 1-30.
- Jakovljević, S. 1934. Vegetation macrophytique du lac de Prespa. *BIJBU*, Belg. 3 (1-2):35-55.
- Karaman, B. 1987. Les Odonates du Lac de Prespa (Macedoine, Yougoslavie) I partie: La composition qualitative et L'analyse zoogeographique de la Faune. *Ann. Fac. Sci. Nat., Biol.* Skopje 37-38: 97-110.
- Karaman, G. 1973. XLVI. Contribution to the knowledge of the Amphipoda. Two subterranean *Niphragus* species from Yugoslavia, *N. stankoi* n.sp. and *N. ilidrensis* Schaferna (fam. Gammaridae). *Glasnik Rep. Zavoda Zast. Prirode Prir. Muzeja, Titograd* 6: 35-57.

- Karaman, M. 1976. Desetonogi rakovi-Decapoda (Crustacea: Malacostraca). Fauna na Makedonija II. Mac. Mus. Sci. Nat., Skopje 1-61.
- Karaman, S. 1922. Beitrage zur Herpetologie von Mazedonien. Glasnik Hrv. Prir. Drushtva, Zagreb 34 (3).
- Karaman, S. 1928. III. Prilog herpetologiji Jugoslavije. Glasnik Skop. Nauch. Drushtva 4.
- Karaman, S. 1939. Uber die Verbreitung der Reptilien in Jugoslavien. Ann. Mus. Serb. Merid. I, 1, Skopje.
- Karaman, S. 1931. IV. Beitrag zur Kenntnis der Susswasser-amphipoden. Glasnik Naucnog Drustva, Skopje 9 (3): 93-107.
- Karaman, S. and G. Karaman. 1959. *Gammarus (Fluviogammarus) triacanthus* Schaft., *argaeus* Vavra und *roeselii* Gevr. am Balkan. Izdanija. Zavod za Ribarstvo Maked., Skopje 2 (9): 183-211.
- Keith, P. 2000. The part played by protected areas in the conservation of threatened French freshwater fish. Biological Conservation 92: 265-273.
- KfW Entwicklungsbank. 2005. Feasibility study for project preparation and development of the transboundary Prespa Park project; Part V: Hydrology. Frankfurt, Germany.
- Kokkinakis, A. and Z. S. Andreopoulou. 2006. Sustainable fisheries as a key factor for the environmental conservation of the Balkan trans-frontier lakes. BALWOIS Conference, 23-26 May 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 10.
- Komarek, J. 1927. Die Suswasser - Tricladen des West balkans und die zoogeographischen Problems dieser Gegend. Zool. Jb. System. 53.
- Korniushin, V. 1998. Peculiarities of evolution of small clams (Mollusca: Bivalvia, Sphaeridae) in the Ancient lakes and perspectives of their investigations in the Balkans. Second International Congress on the Biodiversity, Ecology and Conservation of the Balkan Fauna (BIOECCO2). Macedonian Museum of Natural History, Abstract Book, p. 79.
- Kottelat, M. and J. Freyhof. 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland.
- Krstanovski, Z. 1994. Biosistematiка i ekoloski istrazuvanja na planariite od Ohridskoto, Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. Doctoral Thesis. Faculty of Natural Science and Mathematics, University "St. Kiril and Metodij", Skopje.
- Kryštufek, B. and S. Petkovski. 1989. Distribution of water shrews (gen. *Neomys* Kaup 1829, Insectivora, Mammalia) in Macedonia. Fragm. balc. Mus. maced. sci. nat. Skopje 14 (12/305):107-116.
- Kryštufek, B. and S. Petkovski. 1990. New records of mammals from Macedonia (Mammalia) Fragmenta balc. Mus. maced. sci. nat. 14 (13/306): 117-129.
- Kryštufek, B. and S. Petkovski. 1999. Mammals of Macedonia. In: The Atlas of European Mammals. Academic Press, London, 484 pp.
- Kryštufek, B. and S. Petkovski. 2002. Annotated Checklist of the Mammals of the Republic of Macedonia. Bonner zoologische Beiträge, Band 51 (4): 229-254.
- Kryštufek, B. and S. Petkovski. 2006. Mammals of Macedonia - Current State of Knowledge. Anniv. Proceed., Eighty years of achievement by the Maced. Mus. of Nat. Hist., 95-104.
- Kryštufek, B., S. Petkovski and K. Koselj. 1998. Additions to bat fauna of Macedonia (Chiroptera, Mammalia). Folia Zoologica 47 (3): 237-239.
- Kryštufek, B., V. Vohralík, J. Flousek, and S. Petkovski. 1992. Bats (Mammalia: Chiroptera) of Macedonia, Yugoslavia. In: Horáček, I. and V. Vohralík (eds.). Prague Studies in Mammalogy. Charles Univ. Press, Praha, 93-111.

- Kuiper, J. G., 1987. *Pisidium masseni* sp. n. new species from Lake Prespa, Jugoslavia (Bivalvia, Sphaeriidae). *Basteria*, 51: 163-165.
- Levkov, Z. 2005. Taxonomy and ecology of diatom flora from Lakes Prespa and St. Naum Springs (Lake Ohrid). Doctoral Thesis. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University St. Cyril and Methodius, Skopje.
- Levkov, Z., B. Saul, S. Krstić, T. Nakov, and L. Ector. 2007. Ecology of benthic diatoms from Lake Prespa, Macedonia. *Archiv für Hydrobiologie Supplement/Algological Studies* 124: 71-83.
- Lyle, A. A. and P. S. Maitland. 1992. Conservation of freshwater fish in the British Isles: the status of fish in National Nature Reserves. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 2: 19-34.
- Markova, S., R. Sanda, A. J. Crivelli, S. Shumka, I. Wilson, J. Vukic, E. Fouache, P. Berrebi, and P. Kotlik. 2007. Phylogeography of barbs (*Barbus* spp.) in Albania. XII European Congress of Ichthyology, Dubrovnik, Croatia, 9-13 September 2007, Abstract and oral presentation.
- Micevski, K. 1963. Tipološki istražuvanja na blatnata vegetacija vo Makedonija. *Godišni Zbornik PMF-Biology*, Skopje 14:79-130.
- Micevski, K. 1964. Tipoloshki istrazhuvanja na vegetacijata na nizinskite livadi vo Makedonija. *God. zb. PMF-biol.*, Skopje 15: 121-174.
- Micevski, K. 1969. Vodna vegetacija na Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. *Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium* 4 (94): 61-80.
- Micevski, K. 1985. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(1): 1-152
- Micevski, K. 1993. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(2): 153-391.
- Micevski, K. 1995. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(3): 503-548
- Micevski, K. 1998. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(4): 781-1113.
- Micevski, K. 2001. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(5): 1121-1430.
- Micevski, K. 2005. Flora na Republika Makedonija. MANU, 1(6): 1433-1715.
- Mitchell-Jones, A. J., G. Amori, W. Bogdanovicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík, and J. Zima. 1999. *The Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, 484 pp.
- MoEPP, 2000. The protection of the Ohrid and Prespa Landscape, CD ROM. Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, 2000.
- Nagy, Z.T., R. Lawson, U. Joger & M. Wink (2004). Molecular systematics of racers, whipsnakes and relatives (Reptilia: Colubridae) using mitochondrial and nuclear markers. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 42: 223-233.
- Nollert, A. and C. Nollert, C. 1992. *Die Amphibien Europas*. – Franckh-Osmos, Stuttgart, 382 pp.
- Perdices, A. and I. Doadrio. 2001. The molecular systematics and biogeography of the European cobitids based on mitochondrial DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 19: 468-478.
- Petkov, S. 1910. La Flore aquatique et algologique de la Macédoine du S.-O. Philippi. Imprimerie Christo Danoff. Plovdiv, pp. 200.
- Petkovski, S. 1990. Nachweise von *Daphnia pulicaria* Forbes, 1893 emend. Hrbacek (1959) und *Daphnia parvula* Fordyce, 1901 in Jugoslawien (Crustacea: Cladocera, Anomopoda). *Mitt. hamb. zool. Mus. Inst. Hamburg* 87: 261-272.
- Petkovski, S. 1991. *Moina weismanni* Ishikawa, 1896, a rare East Palearctic faunistic element from S.W. Yugoslavia (Crustacea: Cladocera). *Spixiana Zeitschrift für Zoologie, München*. 14(1): 1-7.

- Petkovski, S. 1992. Über die Plankton-Cladoceren des Kastorias-Sees in N.W. Griechenland (Crustacea: Anomopoda). *Scopolia*, Mus. Hist. Nat. Slov. Ljubljana 26: 1-24.
- Petkovski, S. 1998. Fauna na Branchiopoda (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Haplopoda, Ctenopoda, Anomopoda) vo Makedonija. In: Fauna na Makedonija 5, Zav. izvestaj. Mac. Mus. Sci. Nat., Skopje, 3-55.
- Petkovski, S. and B. Kryshtufek. 1998. Cicaci na Makedonija. Zavrsen Izvestaj. Mus. Mac. Sci. Nat., Skopje, 1-170.
- Petkovski, S. and V. Sidorovska. 2008. Fauna of Macedonia. In: Encyclopedia of Macedonia. Macedonian Academy of Sciences. Skopje (Submitted).
- Petkovski, T. 1954. Beitrag zur Kenntnis der jugoslavischen Cyclopiden. *Acta Mus. Mace. Sci. Nat.* Skopje 2 (1): 1-32.
- Petkovski, T. 1959. Beitrag zur Kenntnis der Ostracoden – Fauna Jugoslaviens. (V). *Hydrobiology*, Istanb. Univ., Fen. Fak. Arast. Ensit. Yainlarind. Ser. B (4): 158-163.
- Petkovski, T. 1960. Zwei neue Ostracoden aus dem Ohrid- und Prespasee. *Izdaniya, Zavod za ribarstvo NRM* Skopje 3 (2): 57-66.
- Petkovski, T. 1998. Ostracodi (Crustacea: Ostracoda) na Makedonija. In: Fauna na Makedonija 5. Zav. Izvestaj. Mus. Mac. Sci. Nat. Skopje, 60-77.
- Petrov, B. M. 1992. Mammals of Yugoslavia: Insectivores and Rodents. Natural History Museum in Belgrade, Suppl. 37: 1-37.
- Popovska-Stankovic, O. 1971. A contribution to a better knowledge of the Microfauna (Rotatoria, Copepoda and Cladocera) of Stenje Marsh. *Folia balc. Inst. Pisc.*, Skopje 3 (1): 1-8.
- PROWA. 2002. Rehabilitation of Prespansko Irrigation Project. In: KfW, 2005. Feasibility Study, 1st Progress Report, 2005, Transboundary Prespa Park Project, Consultant: GFA Agrar, a project implemented by UNDP Macedonia.
- Radoman, P. 1973. New classification of fresh and brackish water Prosobranchia from the Balkans and Asia Minor. *Prir. Muz. Beograd, Pos. Izd.* 32: 1-30.
- Radoman, P. 1976. Speciation within the family Bythinellidae on the Balkans and Asia Minor. *Z. zool. Syst. Evolut.-forsch.* 14: 130-152.
- Radovanovic, M. 1941. Zur Kenntnis der Herpetofauna des Balkans. *Zool. Anziger* 136 (7/8).
- Radovanovic, M. 1951. Vodozemci i gmizavci nashe zemlje. Nauchna knjiga, Beograd.
- Radovanovic, M. 1964. Die verbreitung der Amphibien und Reptilien in Jugoslawien. *Senc. Biol. Frankf. am Main* 45 (3/5).
- Remy, P. 1934. Sur quelques Hirudinees des Balkans. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 77.
- Ristevski, P. 2000. Climatic and agroclimatic characteristics in the Prespa Lake basin. In Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Oteševvo, Macedonia.
- Ristevski, B., H. Popovski, K. Damevski, and D. Georgievski. 2000. Fruit production in a function of sustainable development of Prespa Region. In: Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Oteševvo, Macedonia.
- Shapkarev, J. 1956. Pridones za poznavanjeto na faunata na oligohetite od trite pogolemi ezera vo Jugoslavija. *Arhiv Biol. Nauka, Beograd* 8: 135-144.
- Shapkarev, J. 1962a. Faunata na oligohetite od pribreznite vodi na Prespanskata kotlina. *Fragm. balc. Skopje* 16: 123-128.
- Shapkarev, J. 1962b. Rasprostranuvawe i ekologija na *Ilyodrilus prespaensis* Hrabe (Oligochaeta), od Prespanskoto Ezero. *God. zborn. PMF. Skopje* 13: 29-37.

- Shapkarev, J. 1963a. Kvantitativen sostav na oligohetite od Prespanskoto Ezero. God. zborn., PMF. Skopje 14: 31-77.
- Shapkarev, J. 1963b. Die fauna Hirudinea Mazedoniens. Systematik und Okologie der Hirudinea des Prespa Sees. Bull. Scient. Zagreb 8.
- Shapkarev, J. 1969. Rasprostranetost i gustina na populacijata *Dreissena polymorpha* Pall. (Lamellitrichiata) vo Ezerata vo Makedonija. God. zb. PMF. Skopje 21: 31-52.
- Shapkarev, J. 1970. Sezonski promeni na gustinata na populacijata na *Erpobdella octoculata* L. (Hirudinea), od golemite ezera vo Makedonija (Dojransko, Prespansko i Ohridsko). God. zborn. biol. PMF. Skopje 22.
- Shapkarev, J. 1971. Idioekoloska istrazivanja nekih vrsta pijavica u Dojranskom, Ohridskom i Prespanskom jezeru Makedonije. Ekologija Beograd 6.
- Shapkarev, J. 1975. Sistematika i rasprostranjenje pijavica (Hirudinea) Makedonije. Biosistematička, Beograd 1.
- Shapkarev, J. 1978. Fauna na Makedonija - Dozdovni glisti Lumbricidae (Oligochaeta, Annelida). Mac. Mus. Sci. Nat. Skopje 4: 1-116.
- Shapkarev, J. 1987. Endemicna fauna oligohaeta Jugoslavije. Akad. nauk. umetn. BiH Sarajevo 14: 253-260.
- Saunders, D. L., J. J. Meeuwig, and A. C. J. Vincent. 2002. Freshwater protected areas: strategies for conservation. Conservation Biology 16: 30-41.
- Schutt, H. 1974. Zwei neue reliktare Süsswassermollusken der Dinariden. Sond. Aus. Ann. Naturhist. Mus. Wien 78: 473-480.
- Serafimova-Hadzisce, J. 1958. Particularites du Zooplancton du Lac de Prespa et opercu de la composition du zooplancton des Grands Lacs de la Peninsule des Balkans. Station Hydrobiologique, Ohrid 12 (28): 1-8.
- Sherdenkovski, B. 2000. Water level oscillation of Lake Prespa. In: Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Oteševvo, Macedonia.
- Shumka, S. 2000. Zooplankton community as an indicator of lake trophic state (Macro Prespa Lake). In: Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Oteševvo, Macedonia, 24-29.
- Shumka, S., A. Paparisto, and S. Grazhdani. 2008. Identification of non-native freshwater fishes in Albania and assessment of their potential threats to the national biological freshwater diversity. BALWOIS Conference, 21-31 May 2008, Ohrid, Republic of Macedonia, 6.
- Sidorovska, V., Petkovski, S. & G. Dzukic, 2001. The Green Frog *Rana balcanica* Schneider, Sinch & Sofianidou, 1993 (=*Rana kurtmuelleri*) (Amphibia: Anura) in Macedonia. In: Anniversary Edition of the Macedonian Museum of Natural History, pp. 187-194, Skopje.
- Sidorovska, V., Krizmanic, I., Dzukic, G. & M. Kalezic, 2003. The first recorded incidence of paedogenesis in the European newts (*Triturus*, Salamandridae) from Macedonia. Biota, Journal of biology and ecology, Society of Bird Research and Nature Protection, Vol.4, No.1.
- Sidorovska, V., S. Petkovski, G. Dzukić and R. D. Smith. 2006. The Pelister Dragon: Faunal and Zoogeographical Characteristics of Mt. Pelister Amphibians and Reptiles. Part I. Batrachofauna. Anniv. Proceedings (1926-2006). Mac. Mus. Sci. Nat. Skopje, 65-94.
- Sinis, A. and D. Petridis. 1995. Age structure and reproductive pattern of Chalcalburnus belvica (Karaman, 1924) in Lake Micro Prespa (Northwestern Greece). Israel Journal of Zoology 41: 569-580.

- Smith, K.G. & W.R.T. Darwall (eds.). 2006. The status and distribution of freshwater fish endemic to the Mediterranean basin. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge.
- SNC, 2008. UNDP & MoEPP, Second National Communication of the Republic of Macedonia to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Skopje 2008
- Snoj, A., S. Maric, P. Berrebi, A. J. Crivelli, S. Shumka, and S. Susnik (In press). Genetic architecture of trout from Albania as revealed by mtDNA control region.
- Stankovic, S. 1951. Le peuplement benthique du lacs Egeens. Verch. Internat. Verein. Limnol., Stuttgart 11: 367-382.
- Stankovic, S. 1969. Turbellaries Triclades endemiques nouveaux du lac d'Ohrid. Arch. Hydrobiol., 65, 4: 413-435, Stuttgart.
- Stojanovski, S., N. Hristovski, P. Cakic, and R. A. Baker. 2006. Preliminary investigations on the parasitic crustacea of freshwater fishes from Macedonia. BALWOIS Conference, 23-26 May 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 8.
- Sturany, R. 1894. Zur Molluskenfauna der europaischen Turkei. Ann. Naturh. Hofmns. 9: 369-390.
- Tomovic, L. 2006. Systematics of the nose-horned viper (*Vipera ammodytes*, Linnaeus, 1758). Herpetological Journal 16: 191-201.
- Trpevski, V., J. Spirovski, M. Stojanova, K. Damevski, and V. Kocevski. 2000. Results from researches of some soil characteristics, application of mineral fertilizations in Prespa region and steps for protection of life environment. In: Proceedings of the International Symposium on the Sustainable Development of the Prespa Region. 23-25 June 2000, Otešovo, Macedonia.
- Tutin, T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (eds.) 1964-1980. Flora Europaea, Vols.1-5. Cambridge University Press, Cambridge.
- UNDP. 2006. Rehabilitation of Golema Reka Project, Task 1: Rehabilitation of the Riverbed and the Corridor of Golema Reka. Financed by Swiss Development Cooperation (SDC), Implemented by UNDP Macedonia. Unpublished Draft Report.
- Urbanski, J. 1939. Über drei neue Schneckenarten aus dem sudlichen Teile Jugoslawiens. Zool. Pol. 3: 260-266.
- U.S. Environmental Protection Agency. 1986. Quality criteria for water. Office of Water Regulations and Standards, Washington, DC, USA. EPA 440/5-86-001.
- U.S. Environmental Protection Agency. 1999. National recommended water quality criteria – correction. Office of Water, Washington, DC, USA. EPA 822-Z-99-001.
- Utiger, U., N. Helfenberger, B. Schatti, C. Schmidt, M. Ruf and V. Ziswiler. 2002. Molecular systematics and phylogeny of Old and New World ratsnakes, *Elaphe* auct., and related genera (Reptilia, Squamata, Colubridae). Russian Journal of Herpetology 9 (2): 105-124.
- Vasic, V. 1994. Avian Diversity of Balkan Peninsula. Thessaloniki, Bios (Macedonia, Greece), 2: 325-332.
- Willemse, F. J. and E. de Vries. 1998. Ecological aspects of Pygmy cormorants *Phalacrocorax pygmeus* at Prespa, Greece, May-August 1996. Netherlands, WIWO Report No. 60.
- Willmann, R. and H. Pieper. 1978a. Gastropoda. In: Limnofauna Europaea, Joachim Illies (ed.). Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, 118-134.
- Willmann, R. and H. Pieper. 1978b. Lamellibranchiata. In: Limnofauna Europaea, Joachim Illies (ed.). Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, 135-137.
- Wilson, D. E. and D. A. M. Reeder (eds.). 2005. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3d ed., vols. 1 and 2. John Hopkins University Press, Baltimore. 2152 pp.